



СЛУЖБЕ

НА ФЕДЕРАТИВНА НАР

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Жиро сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни изданија број 101-11 за огласи 101-11 1-30 1-831

Среда, 14 декември 1960

БЕЛГРАД

БРОЈ 50

ГОД. XVI

Цена на овој број е 120.— дин. — Претплата за 1960 година изнесува 2.000.— дин., а за странство 3.000.— динари. — Редакција: Улица Краљевик'а Марка бр. 9. Пошт. факс 226.— Телефони: централа 28-010 и 28-417. Администрација 28-276. Продавно одделение 22-419.

640.

У К А З

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ

Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта, се прогласува Законот за организацијата на Југословенските железници, што го усвои Сојузната народна скупштина на седницата на Сојузниот собор од 2 декември 1960 година и на седницата на Соборот на производителите од 2 декември 1960 година.

ПР бр. 31

4 декември 1960 година

Белград

Претседател на Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател

на Сојузната народна скупштина,

Петар Стамболиќ, с. р.

ЗАКОН

ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ

И. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Југословенските железници ги опфаќаат железничките пруги со сите средства што за вршење на превоз ги користат железничките транспортни претпријатија.

Превозот на патници и стоки во јавниот сообраќај на Југословенските железници го вршат железнички транспортни претпријатија.

Во обезбедувањето на услови за превоз на патници и стоки учествуваат и други стопански организации и установи под условите определени со овој закон и со други прописи.

Член 2

На железничките транспортни претпријатија и нивните секции, како и на другите стопански организации и установи здружени во Заедницата на Југословенските железници (Заедницата на ЈЖ) се применуваат општите прописи за стопанските организации, ако со одредбите на овој закон не е определено поинаку.

Член 3

Тарифите за превоз на патници и стоки, по право, се единствени.

Единствените тарифи за превоз на патници и стоки ги донесува Заедницата на ЈЖ, во согласност со Сојузниот извршен совет.

Железничките транспортни претпријатија можат да имаат, покрај единствените тарифи, и соп-

ствени тарифи што важат на нивното подрачје (диференцирани тарифи).

Диференцираните тарифи ги донесуваат заедниците на железнички претпријатија односно железничките транспортни претпријатија, во согласност со Заедницата на ЈЖ.

Со цел за постепено воведување на диференцирани тарифи, Заедницата на ЈЖ, во согласност со Сојузниот извршен совет, ги определува општите услови и мерила за донесување на диференцираните тарифи.

Член 4

Со сојузниот општествен план или со одлука на Сојузната народна скупштина нивото на железничките тарифи се усогласува со движењата во стопанството и со условите на работењето и потребите на развојот на железничките транспортни претпријатија.

Член 5

Железничките транспортни претпријатија и другите стопански организации и установи од членот 1 на овој закон, на територијата на народната република односно на подрачјето на автономната покраина формираат заедница на железничките претпријатија (заедница на жп).

Кон заедницата на жп можат да пристапат и други стопански организации што се занимаваат со производство или одржување на железнички транспортни средства и со вршење други дејности за потребите на Југословенските железници.

Заедница на жп не се формира на територијата на народната република односно на подрачјето на автономната покраина каде што постои само едно железничко транспортно претпријатие.

Извршниот совет на народната република односно на автономната покраина може да одлучи, на територијата на народната република односно на подрачјето на автономната покраина да не се формира заедница на жп, ако поради мал број претпријатија или од други причини не постои потреба за формирање заедница.

На територијата на народната република односно на подрачјето на автономната покраина каде што не се формира заедница на жп, Заедницата на ЈЖ ги врши работите што со овој закон се ставени во делокруг на заедницата на жп.

Член 6

Заедниците на жп, железничките транспортни претпријатија и други стопански организации и установи од членот 1 на овој закон формираат Заедница на ЈЖ.

Член 7

Заедниците на жп и Заедницата на ЈЖ се грижат за унапредувањето и усогласувањето на развојот на Југословенските железници и за правилното и уредно функционирање на железничкиот сообраќај, ги вршат работите од заеднички интерес по овластување од железничките транспортни претпријатија и од други стопански организации и установи здружени во заедници, како и други работи определени со овој закон и со други сојузни прописи.

Член 8

Со заедница на жп управуваат претставници на стопанските организации и установи здружени во таа заедница и определени претставници на извршниот совет на народната република односно на автономната покраина.

Со Заедницата на ЈЖ управуваат претставници на заедниците на жп, претставници на стопанските организации и установи здружени во Заедницата на ЈЖ и претставници на Сојузниот извршен совет.

Член 9

Заедниците на жп и Заедницата на ЈЖ се правни лица.

Заедниците на жп и Заедницата на ЈЖ имаат правила, што ги донесуваат самите во согласност со републичкиот или покраинскиот односно Сојузниот извршен совет.

Член 10

Железничките транспортни претпријатија, заедниците на жп и Заедницата на ЈЖ можат да основуваат стопански претпријатија за вршење превоз со средствата на друмскиот сообраќај и со други превозни средства, како и други стопански организации и установи (училишта, институти, здравствени установи на железничарите и др.).

Со актот за основување ќе се определи дали стопанската организација и установата од претходниот став се здружуваат во заедницата на жп односно Заедницата на ЈЖ.

Член 11

Надзор над примената на сообраќајно-техничките одредби и на одредбите за безбедноста на сообраќајот врши службата за инспекција на железничкиот сообраќај, која се формира при заедницата на жп односно при Заедницата на ЈЖ.

Член 12

Државните органи ги имаат спрема железничките транспортни претпријатија, заедниците на жп и Заедницата на ЈЖ само оние права што се определени со законот и со прописите донесени врз основа на него.

II. ЖЕЛЕЗНИЧКИ ТРАНСПОРТНИ ПРЕТПРИЈАТИЈА**Член 13**

Железнички транспортни претпријатија основани на извршниот совет на народната република односно на автономната покраина.

Ако железничко транспортно претпријатие опфаќа железнички пруги што се протегаат и на територијата на друга народна република, за основување на претпријатието е потребна согласност од извршниот совет на таа народна република.

Член 14

Железничко транспортно претпријатие се основува за еден дел од мрежата на железничките пруги кој претставува сообраќајна целина што ги обезбедува сообраќајно-техничките услови за самостојно работење и работничко самоуправување.

Железничкото транспортно претпријатие го сочинуваат, по правило, сообраќајна секција (група станици на определен дел од мрежата на железничките пруги), секција за влечењето на возовите (матична ложилница со обртни ложилници и со ложилнички испостави) и секција за одржување на пругите.

Железничкото транспортно претпријатие може да има секција за одржување на сигнално-сигурносните постројки и на средствата за врска, како и други секции што во рамките на претпријатието учествуваат во обезбедувањето на условите за превоз.

Со секциите на железничкото транспортно претпријатие управуваат органите на работничкото самоуправување.

На делот од мрежата на железничките пруги на кој се исполнети условите од ст. 1 и 2 на овој член мора да се основе железничко транспортно претпријатие.

Член 15

За поделба и соединување на железничко транспортно претпријатие потребно е одобрение од извршниот совет на народната република односно на автономната покраина.

Член 16

Правилата на железничкото транспортно претпријатие ги донесува работничкиот совет на претпријатието, а ги одобрува органот на управата на народната република односно на автономната покраина надлежен за работите на сообраќајот.

Член 17

Железничкото транспортно претпријатие донесува свој план за работење и развој во согласност со насоките на општествените планови и со општата програма на развојот на Југословенските железници.

Член 18

Возниот ред е задолжителен за железничките транспортни претпријатија.

За неизвршување на возниот ред во внатрешниот заеднички и во меѓународниот сообраќај железничкото транспортно претпријатие му плаќа надоместок на она железничко транспортно претпријатие што е оштетено со тоа.

Заедницата на ЈЖ ги определува условите и начинот за пресметување и плаќање на надоместокот од претходниот став.

Возниот ред на возовите што сообраќаат само на неговото подрачје го утврдува железничкото транспортно претпријатие во согласност со утврдениот возен ред на возовите во внатрешниот заеднички и во меѓународниот сообраќај.

Железничкото транспортно претпријатие може да воведува и да укинува возови што сообраќаат само на неговото подрачје.

Член 19

Железничкото транспортно претпријатие врши работи во врска со тарифите, согласно со одредбите на овој закон, и одобрува комерцијални повластици за превози на своето подрачје, согласно со условите што ги определува Заедницата на ЈЖ.

Железничкото транспортно претпријатие врши определени тарифни, технички и други работи од областа на меѓународниот железнички сообраќај, согласно со условите што ги определува Заедницата на ЈЖ.

Железничките транспортни претпријатија можат да ја овластат заедницата на жп да врши за нив определени работи од претходните ставови на овој член.

Член 20

Покрај превозот на Југословенските железници, железничките транспортни претпријатија можат да превезуваат патници и стоки и со други превозни средства, ако ги исполнуваат условите пропишани за вршење на таков превоз.

Превозот на патници и стоки со други превозни средства се врши според прописите што важат за превозот на патници и стоки со односните превозни средства.

Член 21

Вкупниот приход на железничкото транспортно претпријатие го сочинуваат приходите од превозот на патници и стоки и приходите од други дејности.

Поблиски одредби за начинот на утврдување на приходите на одделни железнички транспортни претпријатија што учествуваат во заедничкиот превоз на патници и стоки донесува Заедницата на ЈЖ, во согласност со Сојузниот извршен совет.

Член 22

Железничкото транспортно претпријатие врши единствено пресметување и уплата на обврските спрема општествената заедница за своите секции што работат како погони со внатрешна пресметка.

Железничкото транспортно претпријатие го распределува утврдениот чист приход на дел за фондовите на претпријатието и за лични доходи на работниците запослени во администрацијата на претпријатието и на дел што им припаѓа на секциите што работат како погони со внатрешна пресметка.

Основите за распределба на чистиот приход во смисла на претходниот став се утврдуваат со правилата на претпријатието.

Распределбата на чистиот приход на одделни секции што работат како погони со внатрешна пресметка се врши сразмерно со извршената работа и со постигнатиот резултат на работењето на секцијата, врз основа на мерилата и нормативите што ги утврдува работничкиот совет на железничкото транспортно претпријатие.

Член 23

Железничкото транспортно претпријатие донесува правилник за распределбата на личните доходи на работниците од администрацијата на претпријатието и ги утврдува начелата за изработка на правилник за распределба на личните доходи на работниците од секциите на претпријатието.

Член 24

Железничкото транспортно претпријатие не е должно да прими на користење железнички објект за кој тоа не било инвеститор ако најде дека за тоа нема економски интерес.

Железничкото транспортно претпријатие може трајно да го запре превозот на патници и стоки на одделни пруги или на делови од пруги само со претходна согласност од извршниот совет на народната република односно на автономната покраина.

Ако извршниот совет на народната република односно на автономната покраина одбие да даде согласност за трајно запирање на нерентабилна пруга или дел на пруга, тој ќе преземе мерки на железничкото транспортно претпријатие да му се обезбедат средства потребни за покривање на загубите што настануваат поради тоа во неговото работење, доколку нема можност тие загуби да се покријат од други извори.

Член 25

Железничкото транспортно претпријатие е должно без одлагање да ги извршува барањата на заедницата на жп во поглед на дневното изедначување на товарните коли (член 43 точка 6).

При изедначувањето на товарните коли заедницата на жп е должна на железничкото транспортно претпријатие, на негово барање, да му обезбеди за неговото работење најмалку онолку коли колку коли, на кои тоа има право на користење, се наоѓаат во сообраќај.

По исклучок, бројот на колите определен со претходниот став може да се намали ако е тоа потребно поради определен приоритет на превозот (член 102).

Железничкото транспортно претпријатие чии товарни коли врз основа на изедначување ги употребува друго железничко транспортно претпријатие, има право на надоместок.

Надоместокот од претходниот став се определува така што на железничкото транспортно претпријатие му се обезбедува најмалку просечниот доход што го остваруваат претпријатијата по една кола.

Поблиски одредби за изедначувањето на товарните коли и за начинот на утврдување и пресметување на надоместокот донесува Заедницата на ЈЖ.

Член 26

Во комисијата за спроведување на конкурсот за назначување на директор на железничкото транспортно претпријатие именуваат по една третина чле-

нови општинскиот народен одбор или, по негово овластување, советот на општинскиот народен одбор надлежен за работите на сообраќајот, републичкиот односно покраинскиот орган на управата надлежен за работите на сообраќајот и работничкиот совет на претпријатието.

Стручната спрема и други услови што директорот на железничкото транспортно претпријатие мора да ги исполнува се определуваат со правилата на претпријатието.

Член 27

За примената на одредбите за безбедноста и уредноста на железничкиот сообраќај, директорот на железничкото транспортно претпријатие одговара пред директорот на заедницата на жп.

Член 28

Директорот на железничкото транспортно претпријатие има право, на шефовите на секциите на железничкото транспортно претпријатие да им издава наредби што се однесуваат на безбедноста и уредноста на железничкиот сообраќај.

Другите права на директорот на претпријатието спрема шефовите на секциите се утврдуваат со правилата на претпријатието, согласно со општите протиси.

Член 29

Директорот на железничкото транспортно претпријатие е должен да укине заклучоци и наредби на органите на претпријатието и на секциите ако им се противни на одредбите за безбедноста на сообраќајот.

Против решението на директорот на железничкото транспортно претпријатие може да му се изјави жалба на директорот на заедницата на жп во срок од 8 дена од денот на доставата на решението.

Жалбата против решението донесено според претходниот став, не го задржува извршувањето на решението.

Против решението донесено по жалбата не може да се води управна постапка ниту да се поведе управен спор.

Член 30

Секциите на железничкото транспортно претпријатие ги основува работничкиот совет на претпријатието.

Поделбата, соединувањето и укинувањето на секцијата ги врши работничкиот совет на претпријатието во согласност со работничкиот совет на секцијата.

Член 31

Сообраќајните секции, секциите за влечењето на возовите, секциите за одржување на пругите и секциите за одржување на сигнално-сигурносните постројки и на средствата за врска на железничкото транспортно претпријатие работат како погони со внатрешна пресметка, а другите секции што се занимаваат со производство и одржување на транспортните средства или со други дејности во рамките на претпријатието можат да работат како погони со внатрешна пресметка или како погони со самостојна пресметка.

Секција на железничкото транспортно претпријатие што работи како погон со самостојна пресметка може да се издвои во самостојно претпријатие според општите прописи.

Поблиските одредби за внатрешната организација на железничкото транспортно претпријатие и на неговите секции, како и за нивното работење, се утврдуваат со правилата на претпријатието.

Член 32

Секциите на железничкото транспортно претпријатие самостојно ги користат основните средства на претпријатието со кои непосредно се служат за извршувањето на своите задачи, освен основните транспортни капацитети (возните средства, пругите, сигнално-сигурносните постројки и средствата за врска).

Работничкиот совет на железничкото транспортно претпријатие може да определи секцијата самостојно да користи и определени основни транспортни капацитети.

Со правилата на железничкото транспортно претпријатие се определуваат условите под кои секциите можат, во границите на важечките прописи, да пренесуваат, да отуѓуваат, да расходуваат или да даваат под закуп определени основни средства што ги користат самостојно.

Член 33

Секцијата на железничкото транспортно претпријатие донесува свој план за работење и развој врз основа на задачите од планот за работење и развој на железничкото транспортно претпријатие.

Член 34

Секциите на железничкото транспортно претпријатие што работат како погони со внатрешна пресметка самостојно го распределуваат чистиот приход што им припаѓа ним на дел за лични доходи на работниците на секцијата и на дел за зголемување на средствата на фондовите на претпријатието со кои тие самостојно располагаат.

Секциите на железничкото транспортно претпријатие што работат како погони со самостојна пресметка го формираат вкупниот приход и ја вршат неговата распределба, ги пресметуваат и ги уплатуваат обврските спрема општествената заедница самостојно, според општите прописи.

Член 35

Секцијата на железничкото транспортно претпријатие донесува правилник за распределбата на личните доходи на работниците на секцијата во согласност со начелата за распределбата на личните доходи што ги утврдува железничкото транспортно претпријатие.

Член 36

Секциите на железничкото транспортно претпријатие самостојно располагаат со средствата на амортизацијата од основните средства што ги користат самостојно.

Секциите на железничкото транспортно претпријатие самостојно располагаат со средствата за инвестиционо одржување на основните средства што ги користат самостојно.

Железничкото транспортно претпријатие ја утврдува калкулативната норма на инвестиционото одржување на основните средства за целото претпријатие.

Член 37

Секциите на железничкото транспортно претпријатие самостојно ги користат обртните средства потребни за нивното работење.

Висоцината на обртните средства што ги користат секциите самостојно ја утврдува работничкиот совет на железничкото транспортно претпријатие.

Член 38

Секциите на железничкото транспортно претпријатие самостојно одлучуваат за инвестициите што ги финансираат од средствата на фондовите на претпријатието со кои самостојно располагаат.

Член 39

Секциите на железничкото транспортно претпријатие можат, покрај својата основна дејност, да вршат и други дејности за своите потреби, како и за потребите на други секции, на железничкото транспортно претпријатие и на други лица.

Секциите на железничкото транспортно претпријатие самостојно располагаат со приходот од дејности што не спаѓаат во нивната основна дејност.

Член 40

За работењето на секциите на железничкото транспортно претпријатие што работат како погони со внатрешна пресметка се составуваат периодични и годишни пресметки, во кои се искажуваат резултатите на работењето на секциите.

Поблиски одредби за составувањето на пресметките од претходниот став се донесуваат со правилата на железничкото транспортно претпријатие.

Член 41

Шефот на секција на железничкото транспортно претпријатие го назначува врз основа на конкурс управниот одбор на претпријатието.

Стручната спрема и други услови што шефот на секција мора да ги исполнува се определуваат со правилата на претпријатието.

Шефот на секцијата одговара за безбедноста и уредноста на железничкиот сообраќај пред директорот на железничкото транспортно претпријатие.

Член 42

Меѓусебните односи на железничките транспортни претпријатија, како и односите меѓу железничките транспортни претпријатија и другите стопански организации и установи здружени во заедницата на жп односно Заедницата на ЈЖ се уредуваат со договор, ако не се уредени со овој закон.

Меѓусебните односи на железничкото транспортно претпријатие и неговите секции, како и меѓусебните односи на секциите на железничкото транспортно претпријатие што не се уредени со овој закон, се уредуваат со правилата на железничкото транспортно претпријатие, а ако не се уредени со правилата, се уредуваат со договор.

III. ЗАЕДНИЦИ

I. Заедници на железничките претпријатија

A. Задачи

Член 43

Заедницата на жп:

1) соработува со железничките транспортни претпријатија и со републичките односно покраинските органи при изработката на плановите на тие претпријатија, со цел за нивното усогласување со сојузниот и републичкиот односно покраинскиот општествен план;

2) во соработка со железничките транспортни претпријатија го утврдува возниот ред на возовите што сообраќаат на пругите на повеќе железнички транспортни претпријатија на подрачјето на заедницата на жп, а во согласност со возниот ред на возовите во меѓународниот и во внатрешниот заеднички сообраќај;

3) одлучува за воведувањето и укинувањето на возови што сообраќаат преку пруги на повеќе железнички транспортни претпријатија на нејзиното подрачје;

4) презема мерки предвидени со овој закон за безбедност и уредност на железничкиот сообраќај на своето подрачје;

5) врши студии на развојот на основните транспортни капацитети на своето подрачје и се прижи за развојот на капацитетите во согласност со програмата на развојот на Југословенските железници;

6) врши дневно изедначување на товарните коли меѓу железничките транспортни претпријатија врз основа на одредбите за изедначувањето и пресметувањето на користењето на колите што ги донесува Заедницата на ЈЖ;

7) врши и други работи за кои ќе биде овластена од страна на стопанските организации и установи здружени во заедницата на жп.

Член 44

Заедницата на жп може во случаите на вонредни настани (виша сила, несреќа и сл.) да определи одделни железнички транспортни претпријатија здружени во таа заедница своите возни средства да му ги отстапат на друго железничко транспортно претпријатие на привремено користење и да преземе и други мерки за безбеден и уреден железнички сообраќај.

Поблиски одредби за овластувањето на заедницата на жп и за надоместокот за отстапувањето на возни средства на привремено користење според одредбата на претходниот став, донесува Заедницата на ЈЖ.

Член 45

Заедницата на жп е должна за своето работење да ѝ поднесува годишен извештај на Заедницата

на ЈЖ и на републичкиот односно покраинскиот извршен совет.

Б. Управување

Член 46

Со заедницата на жп управуваат управниот одбор и директорот.

Член 47

Стопанските организации и установи здружени во заедницата на жп и работниот колектив на заедницата на жп избираат најмалку две третини членови на нејзиниот управен одбор.

Републичкиот односно покраинскиот извршен совет именува најмногу една третина членови на управниот одбор на заедницата на жп.

Со правилата на заедницата на жп се определува бројот и начинот на избирање на членовите на управниот одбор што ги избираат одделни стопански организации и установи здружени во заедницата на жп и работниот колектив на заедницата на жп, но така што секоја стопанска организација и установа односно работниот колектив на заедницата на жп да мора да има најмалку еден свој претставник како член на управниот одбор.

Директорот на заедницата на жп е по својот положај член на управниот одбор.

Член 48

Членовите на управниот одбор на заедницата на жп избираат од својата средина претседател на управниот одбор.

Директорот на заедницата не може да биде избран за претседател на управниот одбор на заедницата на жп.

Член 49

Мандатот на членовите на управниот одбор на заедницата на жп трае две години.

Едно лице може да биде избирано за член на управниот одбор на заедницата на жп најмногу двапати едноподо друго.

Член 50

Директорот на заедницата на жп го назначува и го сменува републичкиот односно покраинскиот извршен совет.

Член 51

Управниот одбор на заедницата на жп ги врши работите ставени со овој закон во делокругот на заедницата на жп, освен работите што со одредбите на овој закон се ставени во делокругот на директорот на заедницата на жп.

Покрај работите што ги врши според одредбата на претходниот став, управниот одбор на заедницата на жп ги врши и овие работи:

- 1) донесува финансиски план и завршна сметка на заедницата;
- 2) ја определува, во согласност со органот на управата на народната република односно на автономната покраина надлежен за работите на финансните, основните и нормата на придонесот што го плаќаат стопанските организации здружени во заедницата;
- 3) ја утврдува систематизацијата на работните места во заедницата;
- 4) донесува правилник за личните доходи на работниците запослени во заедницата;
- 5) врши и други работи што со правилата на заедницата се ставени во неговиот делокруг.

Член 52

Директорот на заедницата на жп:

- 1) непосредно раководи со работите на заедницата на жп согласно со одредбите на законот и другите прописи, со одредбите на правилата на заедницата на жп и со заклучоците на управниот одбор на заедницата на жп;
- 2) ја застапува заедницата на жп во нејзините имотни и други односи;
- 3) организира изработка на возниот ред;
- 4) ја организира службата за изедначување на товарните коли меѓу железничките транспортни претпријатија.

5) врши и други работи што со правилата на заедницата на жп и со заклучок на нејзиниот управен одбор се ставени во неговиот делокруг.

Член 53

Директорот на заедницата на жп одговара за својата работа пред управниот одбор на заедницата на жп, а за безбедноста и уредноста на железничкиот сообраќај на подрачјето на заедницата на жп и пред генералниот директор на Заедницата на ЈЖ.

Член 54

Директорот на заедницата на жп е должен да го запре извршувањето на заклучокот и други акти на управниот одбор на заедницата на жп, донесени во управната постапка, што се во спротивност со законот, другите прописи или правилата на заедницата на жп.

За запирањето на заклучок директорот е должен без одлагање да го извести републичкиот односно покраинскиот орган на управата надлежен за работите на сообраќајот.

Членовите на управниот одбор на заедницата на жп можат, во врска со запирањето на извршувањето на заклучокот на управниот одбор, да му изнесат свои приговори на републичкиот односно покраинскиот орган на управата надлежен за работите на сообраќајот.

Против решението на директорот на заедницата на жп од ставот 1 на овој член не може да се води управна постапка, ниту да се поведе управен спор.

2. Заедницата на ЈЖ

А. Задачи

Член 56

Заедницата на ЈЖ:

- 1) му предлага на Сојузниот извршен совет општа програма на развојот и мерки за унапредување на железничкиот сообраќај;
- 2) се грижи за усогласувањето на развојот на основните транспортни капацитети на Југословенските железници;
- 3) соработува со сојузните органи и со заедниците на жп со цел за усогласување на развојот на капацитетите и за обезбедување спроведувањето на насоките на општествените планови во областа на железничкиот сообраќај;
- 4) се грижи за обезбедувањето на потребното техничко единство на другите на Југословенските железници, предлага југословенски стандарди од областа на железничкиот сообраќај и донесува решенија за интерните стандарди и типови средства на железничкиот сообраќај;
- 5) донесува сообраќајно-технички одредби, и одредби со кои се обезбедува единство на работењето на железничките транспортни претпријатија во врска со превозот на патници и стоки;
- 6) ја организира изработката на возниот ред и ги врши работите во врска со неговото донесување и објавување; во соработка со заедниците на жп го утврдува со странски железнички управи возниот ред на возовите во меѓународниот сообраќај; во соработка со заедниците на жп го утврдува возниот ред на возовите во внатрешниот заеднички сообраќај;
- 7) го следи извршувањето на возниот ред на возовите во меѓународниот и внатрешниот заеднички сообраќај, презема мерки за неговото извршување и одлучува за воведувањето и укинувањето на возови во меѓународниот и внатрешниот заеднички сообраќај;
- 8) врши студии на густината на сообраќајот (на тековите) на патниците и стоките и преку заедницата на жп презема мерки за усогласување на превозот со цел за обезбедување нормален меѓународен и внатрешен заеднички железнички сообраќај;
- 9) донесува единствени тарифи за внатрешниот сообраќај во согласност со Сојузниот извршен совет и дава согласност на диференцираните тарифи на заедниците на жп односно на железничките тран-

спортни претпријатија, донесува тарифи за меѓународниот сообраќај од својот делокруг, донесува одредби во врска со примената на тарифите и ги врши работите во врска со донесувањето и објавувањето на тарифите;

10) ги определува општите услови и мерила за донесување на диференцираните тарифи;

11) ги врши работите од заеднички интерес во врска со меѓународниот железнички сообраќај и со примената на меѓународните договори од областа на железничкиот сообраќај; соработува со соодветните меѓународни странски железнички организации и ги определува условите под кои железничките транспортни претпријатија ги вршат работите од областа на меѓународниот железнички сообраќај;

12) ги определува условите под кои генералниот директор на Заедницата на ЈЖ и железничките транспортни претпријатија можат да одобруваат комерцијални повластици;

13) врши дневно изедначување на товарните коли меѓу заедниците на жп;

14) ги врши работите од заеднички интерес за железничките транспортни претпријатија, како што се контролата и пресметувањето на транспортните приходи и организирањето и собирањето на статистички податоци;

15) врши и други работи што со сојузни прописи и со правилата на Заедницата на ЈЖ се ставени во нејзин делокруг.

Член 56

Заедницата на ЈЖ може, со посредство на заедниците на жп, во случаите на вонредни настани (виша сила, несреќи и сл.) да определи одделни железнички транспортни претпријатија да му отстапат свои возни средства на друго железничко транспортно претпријатие на привремено користење и да преземат и други мерки за безбеден и уреден железнички сообраќај.

Железничките транспортни претпријатија имаат право на надоместок за отстапените возни средства.

Поблиски одредби за мерките од ставот 1 на овој член и за надоместокот за отстапувањето на возни средства донесува Заедницата на ЈЖ.

Член 57

Заедницата на ЈЖ е должна за своето работење и за состојбата на Југословенските железници да му поднесува годишен извештај на Сојузниот извршен совет.

В. Управување

Член 58

Со Заедницата на ЈЖ управуваат собранието, управниот одбор и генералниот директор на Заедницата на ЈЖ.

Член 59

Собранието на Заедницата на ЈЖ го сочинуваат претставници на заедниците на жп, претставници на железничките транспортни претпријатија и на други стопански организации и установи здружени во Заедницата на ЈЖ, претставници на работниот колектив на Заедницата на ЈЖ и претставници на Сојузниот извршен совет.

Заедниците на жп, работничките совети на железничките транспортни претпријатија и на другите стопански организации, највисоките органи на управувањето на установите здружени во Заедницата на ЈЖ и работниот колектив на Заедницата на ЈЖ избираат најмалку две третини од членовите на собранието, но така што секоја здружена организација, установа односно работен колектив да биде застапен во собранието најмалку со еден член.

Бројот на членовите на собранието што ги избираат одделни железнички транспортни претпријатија и други стопански организации здружени во Заедницата на ЈЖ се определува сразмерно со вкупниот приход на претпријатието односно на

стопанската организација остварен во претходната година.

Сојузниот извршен совет именува најмногу една третина членови на собранието.

Генералниот директор на Заедницата на ЈЖ е по својот положај член на собранието.

Со правилата на Заедницата на ЈЖ се определува вкупниот број на членовите на собранието, како и мерилата за утврдување бројот на членовите што ги избира секоја одделна установа здружена во Заедницата на ЈЖ односно работниот колектив на Заедницата на ЈЖ.

Член 60

Мандатот на членовите на собранието на Заедницата на ЈЖ трае две години.

Едно лице може да биде избрано за член на собранието најмногу двапати едноподруго.

Член 61

Собранието на Заедницата на ЈЖ решава за начелните и други поважни прашања од делокругот на Заедницата на ЈЖ, а особено:

1) го утврдува предлогот на општата програма на развојот и мерките за унапредување на железничкиот сообраќај;

2) донесува единствени тарифи во согласност со Сојузниот извршен совет и тарифи за меѓународен сообраќај од својот делокруг, како и одредби во врска со примената на тарифите;

3) ги донесува општите услови и мерила за донесување на диференцираните тарифи, во согласност со Сојузниот извршен совет;

4) ги донесува правилата на Заедницата на ЈЖ, во согласност со Сојузниот извршен совет;

5) го донесува правилникот за утврдување на приходите на железничките транспортни претпријатија од превозот на патници и стоки, во согласност со Сојузниот извршен совет;

6) го донесува финансискиот план и завршната сметка на Заедницата на ЈЖ;

7) ја определува нормата и основицата за пресметување на придонесот за Заедницата на ЈЖ, во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работите на финансите;

8) донесува поблиски одредби за изедначувањето на товарните коли и за начинот на утврдување и пресметување на надоместокот за употребата на коли врз основа на изедначувањето;

9) ги избира и ги разрешува членовите на управниот одбор на Заедницата на ЈЖ;

10) донесува деловник за работата на собранието. Со правилата на Заедницата на ЈЖ се определуваат и другите работи за кои решава собранието.

Член 62

Собранието на Заедницата на ЈЖ заседава најмалку двапати годишно.

Собранието го свикнува управниот одбор на Заедницата на ЈЖ.

Управниот одбор е должен да го свика собранието и кога тоа го бараат една петина членови на собранието, како и на барање од Сојузниот извршен совет.

Член 63

Управниот одбор на Заедницата на ЈЖ се состои од 15 членови.

Членовите на управниот одбор на Заедницата на ЈЖ ги избира и ги разрешува собранието на Заедницата на ЈЖ од својата средина.

Генералниот директор на Заедницата на ЈЖ е по својот положај член на управниот одбор.

Управниот одбор од редот на своите членови избира претседател.

Генералниот директор на Заедницата на ЈЖ не може да биде избран за претседател на управниот одбор на Заедницата на ЈЖ.

Член 64

Мандатот на членовите на управниот одбор на Заедницата на ЈЖ трае две години.

Член 65

Управниот одбор на Заедницата на ЈЖ ги врши особено следните работи:

- 1) се грижи за спроведувањето на заклучоците и насоките на собранието на Заедницата на ЈЖ;
- 2) донесува сообраќајно-технички одредби и одредби со кои се обезбедува единство во работењето на железничките транспортни претпријатија во врска со превозот на патници и стоки;
- 3) го донесува возниот ред на Југословенските железници;
- 4) дава согласност на диференцираните тарифи на заедниците на жп односно на железничките транспортни претпријатија;
- 5) ја утврдува систематизацијата на работните места во Заедницата на ЈЖ;
- 6) донесува правилник за личните доходи на работниците запослени во Заедницата на ЈЖ;
- 7) врши и други работи што ќе му се стават во делокруг со правилата на Заедницата на ЈЖ или со заклучок на собранието на Заедницата на ЈЖ.

Член 66

Генералниот директор на Заедницата на ЈЖ го назначува и го сменува Сојузниот извршен совет.

Генералниот директор на Заедницата на ЈЖ одговара за својата работа пред собранието и управниот одбор на Заедницата на ЈЖ, а за безбедноста и уредноста на железничкиот сообраќај и пред Сојузниот извршен совет.

Член 67

Генералниот директор на Заедницата на ЈЖ:

- 1) непосредно раководи со работите на Заедницата на ЈЖ, согласно со одредбите на законот и другите прописи, со одредбите на правилата на Заедницата на ЈЖ и со заклучоците на управниот одбор на Заедницата на ЈЖ;
- 2) ја застапува Заедницата на ЈЖ во нејзините имотни односи, во односите со железниците на други земји и со меѓународни железнички организации, како и во други односи;
- 3) ја организира изработката на возниот ред и ги врши работите во врска со неговото донесување и објавување;
- 4) одлучува по потреба за воведувањето и укинувањето на возови во меѓународниот и внатрешниот заеднички железнички сообраќај;
- 5) организира и презема потребни мерки за обезбедување на нормален меѓународен и внатрешен железнички сообраќај;
- 6) ја организира службата за дневно издначување на товарните коли меѓу заедниците на жп;
- 7) ги врши работите во врска со меѓународниот железнички сообраќај од делокругот на Заедницата на ЈЖ и соработува со меѓународните железнички организации;
- 8) ги врши работите во врска со донесувањето, објавувањето и примената на тарифите и одобрува комерцијални повластици согласно со условите што ги определува управниот одбор на Заедницата на ЈЖ;
- 9) ги определува мерките во случаите предвидени во членот 56 од овој закон;
- 10) врши и други работи што со правилата на Заедницата на ЈЖ или со заклучок на управниот одбор на Заедницата на ЈЖ се ставени во негов делокруг.

Член 68

Генералниот директор на Заедницата на ЈЖ е должен да го запре извршувањето на заклучок и други акти на управниот одбор на Заедницата на ЈЖ, донесени во управна постапка, ако се во спротивност со законот, со други прописи или правилата на Заедницата на ЈЖ.

За запирањето на извршувањето на акт според претходниот став генералниот директор на Заедницата на ЈЖ е должен да го извести без одлагање Сојузниот извршен совет или органот што тој ќе го определи за тоа.

Членовите на управниот одбор на Заедницата на ЈЖ можат, во врска со запирањето на извршувањето на заклучок на управниот одбор, да му изнесат свои приговори на Сојузниот извршен совет.

Против решението на генералниот директор на Заедницата на ЈЖ од ставот 1 на овој член не може да се води управна постапка, ниту да се поведе управен спор.

3. Заеднички одредби за заедниците на жп и за Заедницата на ЈЖ

Член 69

Правилата на заедницата на жп односно Заедницата на ЈЖ содржат особено: одредби за работата на органите на заедницата, за нивните права, должности и меѓусебни односи; одредби за избирањето и отповикот на членови на управниот одбор; права и должности на работниците запослени во заедницата и други одредби предвидени со овој закон.

Член 70

Стручните и административните работи на заедницата на жп и на Заедницата на ЈЖ ги врши работниот колектив на односната заедница.

Организацијата и начинот на работењето на работниот колектив на заедницата на жп и на Заедницата на ЈЖ се определуваат со правилата на односната заедница.

Член 71

Средствата на заедницата на жп односно на Заедницата на ЈЖ се формираат од придонесот што го плаќаат железничките транспортни претпријатија и други стопански организации и установи здружени во заедницата на жп односно во Заедницата на ЈЖ.

Основицата и нормата за пресметување на придонесот за заедницата на жп ја определува управниот одбор на заедницата на жп во согласност со републичкиот односно покраинскиот орган на управата надлежен за работите на финансиите, а за Заедницата на ЈЖ — собранието на Заедницата на ЈЖ во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите.

Начинот на плаќање на придонесот го определува управниот одбор на Заедницата на ЈЖ.

Железничките транспортни претпријатија и други стопански организации здружени во заедница на жп односно во Заедницата на ЈЖ го плаќаат придонесот од својот вкупен приход пред утврдувањето на доходот.

Член 72

Средствата од придонесот кој стопанските организации и установи ѝ го плаќаат на заедницата на жп односно на Заедницата на ЈЖ се распределуваат за подмирување на личните, материјалните и функционалните издатоци, за формирање фонд за заедничка потрошувачка, како и за подмирување на други трошоци настанати врз основа на законски обврски.

Средствата на фондот за заедничка потрошувачка на заедниците на жп односно на Заедницата на ЈЖ можат да се користат за целите определени со Законот за средствата на стопанските организации.

Член 73

Заедницата на жп односно Заедницата на ЈЖ донесува правилник за личните доходи на работниците запослени во заедницата.

Член 74

Заедницата на жп односно Заедницата на ЈЖ е должна за секоја година да состави свој финан-

сиски план, а по истекот на годината — завршна сметка.

Член 75

Односите меѓу железничките транспортни претпријатија, други стопански организации и установи здружени во заедница на жп односно Заедницата на ЈЖ, од една страна, и заедницата на жп односно Заедницата на ЈЖ, од друга страна, што не се уредени со овој закон се уредуваат со правилата на односната заедница, а ако не се уредени со правилата, се уредуваат со договори.

Член 76

При заедницата на жп и Заедницата на ЈЖ се формира заеднички резервен фонд.

Со заедничкиот резервен фонд при заедницата на жп односно при Заедницата на ЈЖ управува управниот одбор на односната заедница.

Административните работи во врска со работењето на заедничкиот резервен фонд од претходниот став ги врши работниот колектив на заедницата.

Член 77

Сојузниот извршен совет донесува, на предлог од Заедницата на ЈЖ, поблиски прописи за заедничките резервни фондови.

IV. СЛУЖБАТА ЗА ИНСПЕКЦИЈА НА ЖЕЛЕЗНИЧКИОТ СООБРАКАЈ

Член 78

Надзор над примената на сообраќајно-техничките одредби и на одредбите за безбедноста на железничкиот сообраќај на југословенските железници врши службата за инспекција на железничкиот сообраќај.

На надзорот од претходниот став подлежат железничките транспортни претпријатија и други стопански организации и установи здружени во заедница на жп односно во Заедницата на ЈЖ, како и установите и стопанските и други организации што изведуваат работи или вршат работи што можат да бидат од влијание врз безбедноста на железничкиот сообраќај на Југословенските железници.

Сојузниот извршен совет може да определи на овој надзор да му подлежат и други организации што вршат превоз со железнички превозни средства во јавен сообраќај.

Член 79

Службата за инспекција на железничкиот сообраќај се формира при заедниците на жп и при Заедницата на ЈЖ.

Член 80

Со службата за инспекција на железничкиот сообраќај при заедницата на жп раководи главен инспектор.

Со службата за инспекција на железничкиот сообраќај при Заедницата на ЈЖ раководи генерален инспектор.

Главниот инспектор го назначува и го сменува републичкиот односно покраинскиот извршен совет на предлог од заедницата на жп, а генералниот инспектор го назначува и го сменува Сојузниот извршен совет на предлог од Заедницата на ЈЖ.

За вршењето на работите на инспекцијата главните инспектори одговараат пред генералниот инспектор.

Член 81

За вршењето на работите од својот делокруг службата за инспекција на железничкиот сообраќај има потребен број инспектори.

Инспекторите на железничкиот сообраќај при заедницата на жп ги назначува и ги сменува управниот одбор на заедницата на жп, а инспекторите на железничкиот сообраќај при Заедницата на ЈЖ ги назначува и ги сменува управниот одбор на Заедницата на ЈЖ.

Член 82

Инспекторите на службата за инспекција на железничкиот сообраќај при Заедницата на ЈЖ вршат

инспекција во стопанските организации и установи здружени непосредно во Заедницата на ЈЖ.

Инспекторите на службата за инспекција на железничкиот сообраќај при Заедницата на ЈЖ можат да вршат инспекција и во стопанските организации и установи здружени во заедница на жп, но само со учество на инспектори на службата за инспекција при заедницата на жп.

По исклучок, во итни случаи кога поради одлагање би постоела опасност за животот и здравјето на луѓето или за имотот од поголем обем, инспекторот на службата за инспекција на железничкиот сообраќај при Заедницата на ЈЖ може непосредно, без учество на инспектори на службата за инспекција при заедницата на жп, да изврши определена работа од делокругот на инспекцијата во стопанската организација и установа од претходниот став, за што е должен да ја извести службата за инспекција на железничкиот сообраќај при заедницата на жп.

Член 83

Генералниот инспектор во согласност со генералниот директор на Заедницата на ЈЖ, односно главниот инспектор во согласност со директорот на заедницата на жп, може да определи, во границите на својата надлежност, одделни работи од делокругот на инспекцијата да вршат стручни службеници запослени во заедницата.

За вршењето на работите од делокругот на инспекцијата лицата од ставот 1 на овој член мораат да имаат посебен налог од генералниот односно главниот инспектор.

Член 84

Службата за инспекција на железничкиот сообраќај при Заедницата на ЈЖ раководи со целокупната служба на инспекцијата на Југословенските железници, се грижи за извршувањето на сите задачи на инспекцијата, дава насоки и издава задолжителни упатства за работа на органите на службата за инспекција на железничкиот сообраќај и врши надзор над работата на органите на службата за инспекција на железничкиот сообраќај при заедниците на жп.

Член 85

Стопанските и други организации, органи и установи од членот 78 на овој закон се должни на инспекторите на службата за инспекција на железничкиот сообраќај и на други лица овластени за вршење одделни инспекциски работи, да им овозможат вршење инспекција, да им даваат потребни известувања и да им ја стават на увид потребната техничка документација.

Член 86

Инспекторот на службата за инспекција на железничкиот сообраќај е овластен:

1) да го запре извршувањето на наредбите што им се противни на одредбите за безбедноста и уредноста на железничкиот сообраќај;

2) да издава во итни случаи наредби за отстранување на техничките недостатоци на возните средства, пругите и пружните постројки што ја загрозуваат безбедноста на сообраќајот;

3) да издава наредби за привремено исклучување од сообраќајот на возни средства, пруги и пружни постројки ако постои опасност со нивната употреба да биде загрозувана безбедноста на сообраќајот;

4) привремено да ги отстрани од вршење на определена работа работниците што ја загрозуваат со својата работа безбедноста на сообраќајот;

5) да запре работи што се изведуваат во непосредната близина на железничките пруги ако постои опасност со тие работи да се загрози безбедноста на сообраќајот.

За утврдените наоди и преземените мерки инспекторот е должен без одлагање да го извести главниот односно генералниот инспектор и директорот на стопанската организација односно станицата на установата во која е извршена инспекцијата.

Член 87

Против решението на инспекторот на службата за инспекција на железничкиот сообраќај може во рок од 8 дена од денот на доставата на решението да му се поднесе приговор на главниот односно генералниот инспектор, кој може решението на инспекторот да го потврди, да го измени или да го поништи.

Приговорот од претходниот став го одлага извршувањето на решението.

Инспекторот на службата за инспекција на железничкиот сообраќај може во решението да определи приговорот да не го одлага извршувањето на решението, ако тоа го бара итноста на мерката определена во решението.

Против решението на главниот инспектор може да му се изјави жалба на републичкиот односно покраинскиот орган на управата надлежен за работите на сообраќајот, а против решението на генералниот инспектор — на Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски, во рок од 8 дена од денот на доставата на решението.

Жалбата не го одлага извршувањето на решението.

Главниот односно генералниот инспектор може, на образложено барање од жалителот, да го одложи извршувањето на решението, ако со неговото извршување би се предизвикале материјални последици што не би можеле да се отстранат.

Член 88

Ако инспекторот на службата за инспекција на железничкиот сообраќај во вршењето на инспекцијата најде дека постојат основи со повредата на прописите да е сторен прекршок, стопански престап или кривично дело, тој е должен без одлагање да поднесе барање за поведување административно-казнена постапка, односно да му поднесе пријава на јавниот обвинител надлежен за поведување постапка поради стопански престап односно кривично дело.

Органот на кој му е поднесено барањето за поведување административно-казнена постапка односно пријава за поведување постапка поради стопански престап или кривично дело е должен за исходот на постапката да ја извести службата на инспекцијата на железничкиот сообраќај.

Против решението за прекршокот, донесено по барањето од инспекторот за поведување административно-казнена постапка, жалба може да изјави и главниот односно генералниот инспектор.

Член 89

Во поглед на постапката на органите на службата за инспекција на железничкиот сообраќај се применуваат одредбите од Законот за општата управна постапка, ако со овој закон не е определено поинаку.

Член 90

Надзор над работата на службата за инспекција при Заедницата на ЈЖ врши Заедницата на ЈЖ.

Службата за инспекција на железничкиот сообраќај е должна во вршењето на работите од својот делокруг да постапува според упатствата од Заедницата на ЈЖ, да ги извршува задачите што ќе ѝ ги определи Заедницата на ЈЖ и на оваа да ѝ поднесува извештаи за работата и извршувањето на одделни работи.

Истите права спрема службата за инспекција на железничкиот сообраќај при заедница на жп ги има заедницата на жп.

Член 91

Главниот инспектор е должен да го известува генералниот инспектор, органот на управата на народната република односно на автономната покраина и на народниот одбор надлежен за работите на сообраќајот, органот на управата на народната република односно на автономната покраина и на народниот одбор надлежен за внатрешните работи за состојбата на безбедноста и уредноста на сообраќајот на територијата на народната република од-

носно на подрачјето на автономната покраина, околинјата и општината.

Генералниот инспектор е должен да го известува Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски и сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи за состојбата на безбедноста и уредноста на железничкиот сообраќај на целата територија на Југославија.

Член 92

Поблиски одредби за организацијата и работата на службата за инспекција на железничкиот сообраќај донесува Заедницата на ЈЖ, во согласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски.

V. ОДНОСИ НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ЖЕЛЕЗНИЦИ

1. Надзор над законитоста на работата

Член 93

Сојузниот извршен совет и Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски вршат надзор над законитоста на работата на Заедницата на ЈЖ.

Републичкиот односно покраинскиот извршен совет и републичкиот односно покраинскиот орган на управата надлежен за работите на сообраќајот вршат надзор над законитоста на работата на заедницата на жп.

Член 94

Сојузниот извршен совет може во вршењето на надзор да поништи заклучок или друг акт на Заедницата на ЈЖ, донесен вон управната постапка, ако е во спротивност со законот, другите прописи или правилата на Заедницата на ЈЖ.

Републичкиот односно покраинскиот извршен совет може во вршењето на надзор да поништи заклучок или друг акт на заедницата на жп донесен вон управната постапка, ако е во спротивност со законот, со други прописи, со правилата на Заедницата на ЈЖ или со правилата на заедницата на жп.

Член 95

Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски може да го запре извршувањето на заклучок или друг акт на Заедницата на ЈЖ, донесен вон управната постапка, ако најде дека е во спротивност со законот, со други прописи или со правилата на Заедницата на ЈЖ.

За донесувањето на решението од претходниот став Секретаријатот е должен без одлагање да го извести Сојузниот извршен совет.

Против решението за запирањето на заклучок или друг акт од ставот 1 на овој член Заедницата на ЈЖ може да му изјави жалба на Сојузниот извршен совет во рок од 15 дена од денот на доставата на решението.

Член 96

Републичкиот односно покраинскиот орган на управата надлежен за работите на сообраќајот може да го запре извршувањето на заклучок или друг акт на заедницата на жп донесен вон управната постапка, ако најде дека е во спротивност со законот, со други прописи, со правилата на Заедницата на ЈЖ или со правилата на заедницата на жп.

Органот што го донесол решението од претходниот став е должен за тоа без одлагање да го извести републичкиот односно покраинскиот извршен совет.

Против решението за запирањето на заклучок или друг акт од ставот 1 на овој член Заедницата на жп може да му изјави жалба на републичкиот односно покраинскиот извршен совет во рок од 15 дена од денот на доставата на решението.

Член 97

Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски односно републичкиот или покраинскиот орган на управата надлежен за работите на сообраќајот и сојузниот Државен секретаријат

за внатрешни работи односно републичкиот или покраинскиот орган на управата надлежен за внатрешните работи можат од службата за инспекција при Заедницата на ЈЖ односно при заедницата на жп да бараат извршување на определени работи од делокругот на инспекцијата.

За извршената работа од претходниот став генералниот односно главниот инспектор е должен да му поднесе извештај на органот што му го поднесол барањето за извршување на таа работа.

Член 98

Генералниот односно главниот инспектор е должен еднаш годишно да поднесе извештај за работата на службата за инспекција до Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски односно до републичкиот или покраинскиот орган на управата надлежен за работите на сообраќајот.

2. Општествен надзор

Член 99

Сојузната народна скупштина врши општествен надзор над политиката на користењето на средствата на Југословенските железници и над водењето на тарифната политика.

Републичкото односно покраинското народно собрание врши општествен надзор над политиката на користењето на средствата на Југословенските железници и над тарифната политика на територијата на народната република односно на подрачјето на автономната покраина.

Околинските и општинските народни одбори вршат општествен надзор над политиката на користењето на средствата на Југословенските железници на подрачјето на околицата односно општината.

Органите од претходните ставови во вршењето на општествен надзор го разгледуваат особено: користењето на основните транспортни капацитети и инвестиционите вложувања од гледиштето на обезбедувањето на правилно функционирање на железничкиот сообраќај и задоволувањето на потребите на корисниците на превозот на Југословенските железници, тарифната политика во рамките на утврденото ниво на железничките тарифи и определувањето на личните доходи на работниците на Југословенските железници според залагањето и успехот во работата.

Член 100

Во вршењето на општествен надзор од претходниот член Сојузната народна скупштина може да ѝ дава препораки на Заедницата на ЈЖ, републичкото односно покраинското народно собрание — на заедницата на жп на територијата на народната република односно на подрачјето на автономната покраина, а народниот одбор — на стопанската организација и установа на подрачјето на околицата односно општината.

Управниот одбор на Заедницата на ЈЖ, управниот одбор на заедницата на жп и управниот одбор на стопанската организација односно највисокиот орган на управувањето на установата се должни на својата прва седница да расправаат за препораката, и за донесениот заклучок да го известат органот што ја дал препораката.

3. Другите овластувања на државните органи

Член 101

Ревизијата и одобрувањето на инвестиционите програми и проекти за железнички објекти се врши според општите прописи.

Органот надлежен за одобрување на инвестиционите програми и проекти за железнички објекти е должен претходно да прибави стручно мислење од соодветната заедница за тоа дали се исполнети условите определени со сообраќајно-техничките одредби и со одредбите за безбедноста на сообраќајот.

Член 102

Сојузниот извршен совет ќе ги пропише условите под кои во вонредни случаи може да се опре-

дели приоритет за превозот на определени видови стоки и начинот на определување на тој приоритет.

Железничките транспортни претпријатија се должни да се придржуваат кон определениот приоритет.

Органот што го определи приоритетот е должен на железничкото транспортно претпријатие да му ја надомести разликата во тарифските приходи што настанала со примената на определениот приоритет.

VI. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 103

Со парична казна од 20.000 до 500.000 динари ќе се казни за прекршок железничко транспортно претпријатие и друга стопанска организација или установа здружена во заедница на жп односно во Заедницата на ЈЖ, како и установа и стопанска и друга организација што подлежи на надзор од службата за инспекција на железничкиот сообраќај (член 78 став 2):

1) ако не постапи според сообраќајно-техничките одредби или според одредбите за безбедноста на железничкиот сообраќај;

2) ако не преземе мерки за безбеден и уреден железнички сообраќај определени врз основа на членот 56 од овој закон;

3) ако не се придржува кон приоритетот определен врз основа на членот 102 од овој закон;

4) ако не дозволи или го оневозможува вршењето на работите на инспекцијата на железничкиот сообраќај, или го ускратува давањето на потребните известувања или ставањето на увид на потребната техничка документација за вршење на тие работи (член 85);

5) ако не постапи според наредбата од инспекторот издадена врз основа на членот 86 од овој закон.

За дејствието од претходниот став одговорното лице во железничкото транспортно претпријатие, во друга стопанска организација или установа ќе се казни за прекршок со парична казна од 5.000 до 20.000 динари.

VII. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 104

Со денот на влегувањето во сила на овој закон, правата, обврските и другиот имот на Генералната дирекција на Југословенските железници преминуваат на Заедницата на ЈЖ, а правата, обврските и другиот имот на дирекциите на Југословенските железници — на заедниците на жп.

Правата на основувач спрема Вишата железничка сообраќајна школа преминуваат на Заедницата на ЈЖ, а правата на основувач на другите железнички училишта, домови и здравствени установи на железничарите што ги основале Генералната дирекција на Југословенските железници и дирекциите на Југословенските железници — преминуваат на заедниците на жп на чие подрачје се наоѓаат тие училишта, домови односно здравствени установи.

Член 105

Со денот на влегувањето во сила на овој закон претпријатијата за одржување на пруги и претпријатијата за одржување на коли и локомотиви (наменски претпријатија) што се наоѓаат во состав на Заедницата на Југословенските железници според Уредбата за организацијата, поседувањето и управувањето со Југословенските железници и што претежно вршат текушто одржување на средствата, се присоединуваат кон железничкото транспортно претпријатие на чие подрачје се наоѓа нивното седиште.

Другите претпријатија што се наоѓаат во состав на Заедницата на Југословенските железници можат да се соединат со железничкото транспортно претпријатие на чие подрачје се наоѓа нивното седиште или да останат во Заедницата на ЈЖ како посебни стопански претпријатија.

Член 106

Со денот на влегувањето во сила на овој закон железничките транспортни претпријатија ќе ги преземат правата и обврските на Генералната дирекција и на дирекциите на Југословенските железници како инвеститор за изградба на железнички објекти на подрачјето на претпријатието и за набавка на средствата наменети за користење во односните претпријатија.

Член 107

До донесувањето на поблиски одредби за начинот на утврдување на приходите на одделни железнички транспортни претпријатија што учествуваат во заедничкиот превоз на патници и стоки (член 21 став 2) ќе се применуваат постојните правила за утврдувањето на тие приходи врз основа на интерните пресметковни тарифи усогласени со единствените тарифи на мрежата.

Член 108

Избори за нови органи на управувањето на железничките транспортни претпријатија, на нивните секции, на заедниците на жп и на Заедницата на ЈЖ ќе се извршат според одредбите на овој закон во рок од три месеци од денот на неговото влегување во сила.

Поблиски прописи за спроведувањето на овие избори ќе донесе Сојузниот извршен совет или органот што тој ќе го определи.

Член 109

До изборите на нови органи според одредбите на претходниот член постојните органи ќе ги вршат правата што за такви органи се предвидени со овој закон.

Член 110

До донесувањето на правилник за распределбата на личните доходи на работниците и на правила на железничките транспортни претпријатија според одредбите на овој закон, ќе се применуваат важечките тарифни правилници и правила.

До донесувањето на правилниците за личните доходи на работниците запослени во заедниците на жп и во Заедницата на ЈЖ ќе се исплатуваат аконтации на личните доходи во височина на досегашните основни и положајни плати.

Член 111

Се овластува Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски да донесува, до донесувањето на Закон за железниците на јавниот сообраќај, во согласност со сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи, а на предлог од управниот одбор на Заедницата на ЈЖ, одредби за безбедноста на железничкиот сообраќај.

Член 112

Се овластува Сојузниот извршен совет да донесе поблиски прописи за начинот на соработка на Заедницата на ЈЖ, заедниците на жп и железничките транспортни претпријатија со делегацијата што е кај нив основана врз основа на членот 27 на Законот за народната одбрана („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/55).

Член 113

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат:

1) одредбите на чл. 131 и 132 од Законот за средствата на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/57, 48/58, 17/59, 48/59 и 52/59), доколку се однесуваат на железничките транспортни претпријатија;

2) одредбите на Законот за превозот на железниците што се во спротивност со одредбите на овој закон;

3) Уредбата за организацијата, пословањето и управувањето со Југословенските железници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/53 и 18/55);

4) одредбите на Правилникот за прометот и расходувањето на определени видови основни сред-

ства на железничките транспортни претпријатија и на претпријатијата на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 38/58), доколку се однесуваат на железничките транспортни претпријатија.

Одлуката за звањата и платите на службениците и работниците запослени во дирекциите и во Генералната дирекција на Југословенските железници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/58) останува во сила до донесувањето на правилниците за личните доходи на работниците запослени во заедниците на жп односно во Заедницата на ЈЖ.

Член 114

Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1961 година.

641.

У К А З**ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ПОШТИ, ТЕЛЕГРАФИ И ТЕЛЕФОНИ**

Врз основа на членот 71 точка 2 од Уставниот закон за основите на општественото и политичкото устројство на Федеративна Народна Република Југославија и за сојузните органи на власта, се прогласува Законот за организацијата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони, што го усвои Сојузната народна скупштина на седницата на Сојузниот собор од 2 декември 1960 година и на седницата на Соборот на производителите од 2 декември 1960 година.

ПР бр. 32

4 декември 1960 година

Белград

Претседател на Републиката,

Јосип Броз Тито, с. р.

Претседател

на Сојузната народна скупштина,

Петар Стамболиќ, с. р.

ЗАКОН**ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ПОШТИ, ТЕЛЕГРАФИ И ТЕЛЕФОНИ****1. ОСНОВНИ ОДРЕДБИ****Член 1**

Пренос на поштенски пратки и телеграфски и телефонски соопштенија во јавниот внатрешен и меѓународен сообраќај вршат претпријатијата на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај (птт претпријатија).

Птт претпријатија можат да вршат и други работи определени со овој закон или со посебни прописи.

Член 2

Општите прописи за стопанските организации се однесуваат и на птт претпријатија, ако со одредбите од овој закон не е определено поинаку.

Член 3

Птт претпријатија се основуваат врз основа и во рамките на генералниот план за изградба на мрежата на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај, под услов подрачјето на кое птт претпријатије ќе врши своја дејност да претставува целина во сообраќаен и технички поглед.

Генералниот план за изградба на мрежата на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај го донесува Сојузниот извршен совет на предлог од Заедницата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони (Заедницата на ЈПТТ)

Член 4

Птт претпријатија ги сочинуваат основни единици и погони.

Основните единици можат да имаат во свој состав една или повеќе извршни единици.

Член 5

Основни единици на птт претпријатија се определени пошти, телеграфи и телефони што непосредно и преку своите извршни единици вршат пренос на поштенски пратки и телеграфски и телефонски соопштенија, како и одржување на поштенските, телеграфските и телефонските постројки (птт постројки).

Основните единици имаат положба на погон со внатрешна пресметка.

Член 6

Извршни единици се одделни пошти, телеграфи и телефони што во состав на основната единица на птт претпријатие непосредно вршат пренос на поштенски пратки и телеграфски и телефонски соопштенија, како и одржување на птт постројки.

Член 7

Погони на птт претпријатие се единици на претпријатието што со својата дејност го обезбедуваат преносот на поштенски пратки и телеграфски и телефонски соопштенија, како и одржувањето на птт постројки (авто-гаражи, работилници и др.).

Погоните на птт претпријатија имаат положба на погон со самостојна пресметка.

Член 8

Органи на работничкото самоуправување имаат и основните единици и погоните на птт претпријатија.

Органи на работничкото самоуправување можат да имаат и поголемите извршни единици.

Член 9

Птт претпријатија и други стопански организации и установи од членот 18 на овој закон на територијата на народната република односно на подрачјето на автономната единица формираат заедница на претпријатијата на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај (заедница на птт претпријатија).

Извршниот совет на народната република односно на автономната единица може да одлучи на територијата на народната република односно на подрачјето на автономната единица да не се формира заедница на птт претпријатија.

На територијата на народната република односно на подрачјето на автономната единица каде што не се формира заедница на птт претпријатија, Заедницата на ЈПТТ ги врши работите што се со овој закон ставени во делокругот на заедницата на птт претпријатија.

Член 10

Птт претпријатија, заедниците на птт претпријатија, како и другите стопански организации и установи од членот 18 на овој закон, формираат Заедница на ЈПТТ.

Член 11

Заедниците на птт претпријатија и Заедницата на ЈПТТ се грижат за унапредувањето на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај, за обезбедувањето на потребните услови за правилно и уредно функционирање на овој сообраќај, за усогласувањето на процесот на работата, за спроведувањето на меѓународните договори од областа на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај, за вршењето на работите од заеднички интерес по овластување од птт претпријатија и од други стопански организации и установи здружени во заедниците, како и други работи определени со овој закон и со други сојузни прописи.

Член 12

Со заедницата на птт претпријатија управуваат претставници на птт претпријатија и на другите стопански организации и установи здружени во таа заедница и определени претставници на извршниот совет на народната република односно на автономната единица.

Со Заедницата на ЈПТТ управуваат претставници на птт претпријатија, претставници на заедниците на птт претпријатија, претставници на другите стопански организации и установи здружени во Заедницата на ЈПТТ и определени претставници на Сојузниот извршен совет.

Член 13

Заедниците на птт претпријатија и Заедницата на ЈПТТ се правни лица.

Заедниците на птт претпријатија и Заедницата на ЈПТТ имаат свои правила, што ги донесуваат самите, во согласност со извршниот совет на народната република или на автономната единица односно со Сојузниот извршен совет.

Член 14

Цените за поштенски, телеграфски и телефонски услуги се утврдуваат со поштенско-телеграфско телефонски тарифи.

Поштенско-телеграфско-телефонските тарифи, по правило, се единствени и важат на целата територија на Југославија.

Единствените поштенско-телеграфско-телефонски тарифи ги донесува Заедницата на ЈПТТ во согласност со Сојузниот извршен совет.

Птт претпријатие донесува, во согласност со општинските народни одбори на чии подрачја птт претпријатие работи, посебни тарифи за поштенските, телеграфските и телефонските услуги што не се предвидени со единствените тарифи и што ги врши птт претпријатие само на своето подрачје.

Заедницата на ЈПТТ може со Југословенската народна армија да склучува посебни договори за условите и за начинот на плаќањето на надоместот за одделни видови поштенски, телеграфски и телефонски услуги.

Член 15

Со сојузен односно републички пропис можат да се установуваат повластици за поштенските, телеграфските и телефонските услуги пропишани со единствената поштенско-телеграфско-телефонската тарифа.

Со прописи на народниот одбор можат да се установуваат повластици за поштенските, телеграфските и телефонските услуги пропишани со посебни тарифи.

Органот што ја установил повластицата е должен на птт претпријатија да им ја надоместува разликата меѓу цената според тарифата и повластицата.

Член 16

Со цел за обезбедување на условите за правилно и уредно функционирање на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај птт претпријатија, заедниците на птт претпријатија и Заедницата на ЈПТТ имаат право да вршат определени управни работи предвидени со овој закон.

Член 17

За вршење на поштенско-штедната служба и на други работи определени со овој закон, се основа Поштенска штедилница.

Поштенската штедилница е претпријатие. Општите прописи за стопанските организации се применуваат и на Поштенската штедилница, ако со овој закон не е определено поинаку.

Поштенската штедилница е здружена во Заедницата на ЈПТТ.

Член 18

Птт претпријатија, заедниците на птт претпријатија и Заедницата на ЈПТТ можат да основаваат стопански организации и установи според општите прописи.

Со актот за основавање ќе се определи дали стопанските организации и установи од претходниот став се здружуваат во заедници на птт претпријатија и во Заедницата на ЈПТТ.

Член 19

Меѓусебните права и обврски на птт претпријатија и на корисниците на поштенски, телеграфски и телефонски услуги се уредуваат со посебен сојузен закон.

Член 20

Птт претпријатија, заедниците на птт претпријатија и Заедницата на ЈПТТ имаат право да преземаат мерки за обезбедување и заштита на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај определени со овој закон.

Птт претпријатија, заедниците на птт претпријатија и Заедницата на ЈПТТ се должни посебно да се грижат за тоа при преземањето на мерките од претходниот став во што помала мера да им се нанесува штета на постројките, уредите, објектите и другите подвижни и неподвижни предмети во општествена и граѓанска сопственост.

Птт претпријатија, заедниците на птт претпријатија и Заедницата на ЈПТТ се должни на корисникот односно на сопственикот на предметот да му ја надоместат фактичната штета предизвикана со преземањето на мерките од ставот 1 на овој член.

Член 21

Со пренос на поштенски пратки и телеграфски и телефонски соопштенија во јавниот внатрешен и меѓународен сообраќај можат, покрај птт претпријатија, да се занимаваат и други стопански организации и установи, ако ги исполнуваат условите пропишани со овој закон и со други прописи што важат за птт претпријатија.

Стопанските организации и установи од претходниот став мораат да се здружат во заедници на птт претпријатија и во Заедницата на ЈПТТ.

Член 22

Надзор над примената на одредбите за организирањето и вршењето на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај и на техничките одредби што се однесуваат на птт постројки врши службата за инспекција на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај, што се формира при заедниците на птт претпријатија и при Заедницата на ЈПТТ.

Член 23

Државните органи ги имаат спрема птт претпријатија, заедниците на птт претпријатија и Заедницата на ЈПТТ само оние права што се определени со закон и со прописи донесени врз основа на закон.

II. ПТТ ПРЕТПРИЈАТИЈА**1. Основавање****Член 24**

Птт претпријатија основаваат народните одбори, заедниците на птт претпријатија, Заедницата на ЈПТТ и постојните птт претпријатија.

Подрачјето на птт претпријатие опфаќа, по правило, подрачје на една птт мрежна група.

Ако подрачје на птт претпријатие треба да опфаќа подрачје на две или повеќе птт мрежни групи, а основувачот на птт претпријатие е народен одбор или птт претпријатие, за основавање е потребна претходна согласност од заедницата на птт претпријатија.

Бројот на птт мрежни групи и нивното подрачје се определува со генералниот план за изградба на мрежата на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај.

Член 25

При основавањето на птт претпријатие или други стопански организации или установи, основувачот пренесува, по правило, дел од фондот на основните средства од птт претпријатие врз новото основано претпријатие односно установа.

Член 26

Основните и извршните единици и погони ги основава, укинува и соединува птт претпријатие според својата програма за развој на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај.

Подрачјето на основната единица опфаќа подрачје на една општина.

Ако подрачјето на основната единица треба да опфаќа подрачје на две или повеќе општини, за основавање на таква основна единица е потребна согласност од советите на односните општински народни одбори надлежни за работите на сообраќајот и врските.

Општинскиот народен одбор чиј орган ќе го одбие давањето на согласност од претходниот став е должен да му ги надомести на птт претпријатие загубите што ќе настанат поради тоа во неговото работење.

Член 27

По исклучок од одредбата на претходниот член, птт претпријатија се должни по барање од народните одбори и од другите државни органи, установи, стопански и општествени организации да основаваат извршни единици.

Народните одбори и другите државни органи, установи, стопански и општествени организации се должни на птт претпријатие да му ги надоместуваат загубите настанати во работењето на извршните единици што се основани на нивно барање.

Член 28

Основна единица и погон можат на птт претпријатие во чиј состав се наоѓаат, да му поднесат барање за издвојување во самостојно претпријатие.

Ако птт претпријатие не го усвои барањето од претходниот став, основната единица односно погонот може да бара од заедницата на птт претпријатија да донесе за тоа решение.

Решението на заедницата на птт претпријатија донесено по барањето од претходниот став е конечно.

Член 29

Правилата на птт претпријатие, покрај одредбите предвидени со општите прописи за стопанските организации, содржат особено: одредби за организирањето и вршењето на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај, одредби за внатрешната организација и работењето на птт претпријатие и на неговите основни и извршни единици и погони и за нивните меѓусебни односи, одредби за делокругот на органите на управувањето на птт претпријатие и на неговите основни и извршни единици и погони, како и одредби за меѓусебните односи на овие органи.

2. Работење**Член 30**

Птт претпријатија го организираат и вршат преносот на поштенски пратки и телеграфски и телефонски соопштенија според одредбите од овој закон, прописите донесени врз основа на овој закон и одредбите на Заедницата на ЈПТТ и на заедницата на птт претпријатија со кои се регулира поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај, врз основа на општиот ред за превоз односно редовите за пренос на поштата, како и врз основа на меѓународни договори од областа на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај.

Член 31

Основните одредби за организирањето и вршењето на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај и за правилното и уредното функционирање на тој сообраќај, како и основните

технички одредби во областа на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај, ги донесува Заедницата на ЈПТТ.

Врз основа и во рамките на основните одредби од претходниот став, заедниците на птт претпријатија можат да донесат поблиски одредби за организирањето и вршењето на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај и за правилното и уредното функционирање на тој сообраќај, како и поблиски технички одредби во областа на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај.

Член 32

Птт претпријатие донесува ред за пренос на поштата на своето подрачје во согласност со редот за пренос на поштата на територијата на народната република односно на подрачјето на автономната единица и со општиот ред за превоз на поштата во внатрешниот и меѓународниот поштенски сообраќај.

Член 33

Покрај преносот на поштенски пратки и телеграфски и телефонски соопштенија и одржувањето на птт постројки, птт претпријатија можат да вршат:

- 1) определени работи од областа на платниот промет (уплати и исплати по жиро и текушти сметки и др.) и на штедната служба;
- 2) изградба и монтажа на птт постројки, како и одржување на моторни и други возила;
- 3) вршење на услуги за сметка на други органи, установи и организации (продажба на лозови и весници, продажба на таксени вредности, наплата на радио-претплата и на потрошувачката на електрична енергија, одржување на телеграфски и телефонски постројки и др.);
- 4) купување и продажба на телеграфски и телефонски апарати и други уреди за претплатниците;
- 5) превоз на патници во јавниот друмски сообраќај со превозните средства со кои се превезуваат поштенски пратки, ако ги исполнуваат пропишаните услови за вршење на таков превоз.

Птт претпријатија вршат и други работи определени со посебни прописи.

Член 34

Птт претпријатија можат со други лица да склучуваат договори за превоз и доставување на поштенски пратки.

Птт претпријатија можат со поединци и со граѓански правни лица да склучуваат договори за закуп на простории за сместување на извршените единици или на материјали.

Член 35

Птт претпријатија се должни според своите можности, на барање од народните одбори и од други државни органи, установи, стопански или општествени организации, да вршат поштенски, телеграфски и телефонски сообраќај вон редовното работно време или под посебни услови.

Органите, установите и организациите на чие барање е воведено вршење на поштенски, телеграфски и телефонски сообраќај вон редовното работно време или под посебни услови, се должни да му платат на птт претпријатие соодветен надоместок.

Ако органите, установите и организациите од претходниот став не се спогодат со птт претпријатие за височината на надоместокот, височината на надоместокот ја определува надлежниот суд.

Член 36

Птт претпријатија донесуваат свои стопански планови во согласност со насоките на општествените планови и со програмите за развој на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај.

Основните единици и погони на птт претпријатие донесуваат свои планови за работење врз основа и во рамките на стопанскиот план на претпријатието.

Член 37

Основните единици и погони на птт претпријатие самостојно ги користат основните средства на

претпријатието што им служат за извршување на нивните задачи.

Член 38

Птт претпријатија и нивните основни единици и погони можат определени предмети што претставуваат основни средства, да ги расходуваат и да ги пуштат во промет надвор од Заедницата на ЈПТТ само во согласност со заедницата на птт претпријатија.

Птт претпријатија и нивните основни единици можат определени предмети што претставуваат основни средства да им ги даваат во закуп на правни лица и на поединци.

Со одредбите на Заедницата на ЈПТТ се определуваат видовите на предметите на кои се однесуваат одредбите на претходните ставови, како и условите под кои тие предмети можат да се пуштат во промет, да се расходуваат, односно да се дадат во закуп.

Член 39

Основните единици и погони на птт претпријатие самостојно располагаат со средствата на амортизацијата од основните средства што ги користат самостојно.

Со правилата на птт претпријатие може да се определи дел од средствата на амортизацијата од претходниот став да се употреби за замена односно за набавка на определени основни средства во рамките на претпријатието, како и да може работничкиот совет на птт претпријатие одделни основни единици односно погони да ги ослободи од оваа обврска.

Член 40

Птт претпријатие ја утврдува калкулативната норма на инвестиционото одржување на основните средства за целото претпријатие.

Основните единици и погони на птт претпријатие самостојно располагаат со средствата за инвестиционно одржување на основните средства што ги користат самостојно.

Член 41

Птт претпријатија се должни телеграфските и телефонските линии да ги осигуруваат според посебните прописи што ги донесува сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите на предлог од Заедницата на ЈПТТ.

Член 42

Основните единици и погоните на птт претпријатие самостојно ги користат обртните средства потребни за нивното работење.

Височината на обртните средства што ги користат самостојно основните единици и погоните на птт претпријатие ја утврдува работничкиот совет на претпријатието.

Член 43

Вкупниот приход на птт претпријатие се состои од:

- 1) дел на приходите од извршените услуги според единствениите поштенско-телеграфско-телефонски тарифи;
- 2) приходите од извршените услуги според посебни тарифи;
- 3) други приходи според општите прописи.

Член 44

Приходите од точката 1 на претходниот член се пресметуваат меѓу птт претпријатија според обемот, видот и квалитетот на извршените поштенски, телеграфски и телефонски услуги.

Основите и начинот за пресметка на приходите од претходниот став се утврдуваат со правилникот што го донесува Заедницата на ЈПТТ, во согласност со Сојузниот извршен совет.

Член 45

Птт претпријатие го утврдува вкупниот приход на претпријатието, врши единствена пресметка и уплата на обврските спрема општествената заедница за своите основни единици и врши распределба на чистиот приход на претпријатието.

Чистиот приход на птт претпријатие се распоредува на дел за фондовите на претпријатието и за лични доходи на работниците запослени во администрацијата на претпријатието и на дел што им припаѓа на основните единици на претпријатието.

Основите за распределба на приходите во смисла на претходниот став се утврдуваат со правилата на претпријатието.

Расподелбата на чистиот приход на претпријатието на одделни основни единици се врши сразмерно со извршената работа и со постигнатиот резултат на работењето на основната единица врз основа на мерилата и нормативите што ги утврдува работничкиот совет на птт претпријатие.

Основните единици самостојно вршат распределба на чистиот приход што им припаѓа на дел за лични доходи на работниците на основната единица и на дел за зголемување на средствата на фондовите на претпријатието со кои самостојно располага основната единица.

Член 46

За работењето на основните единици на птт претпријатие се составуваат периодични и годишни пресметки, во кои се искажуваат резултатите на работењето на основната единица.

Начинот на составувањето на пресметката на работењето на основната единица се определува со правилата на претпријатието.

Член 47

Птт претпријатие донесува правилник за распределба на личните доходи на работниците на администрацијата на претпријатието и ги утврдува начелата за изработка на правилникот за распределба на личните доходи на работниците на основните единици и погоните на претпријатието.

Основната единица и погонот на птт претпријатие донесува правилник за распределба на личните доходи на работниците на основната единица односно погонот во согласност со начелата за распределба на личните доходи од претходниот став.

Член 48

Птт претпријатија можат, на барање од народните одбори или од други државни органи, установи, стопански и општествени организации, како и поединци, да изградат поштенски, телеграфски и телефонски објекти што не се предвидени со програмата на инвестиционата изградба на птт претпријатие или можат да извршат преместување односно реконструкција на постојните телеграфски и телефонски објекти.

Трошоците на инвестиционите работи од претходниот став ги поднесува органот, установата, организацијата односно поединецот на чие барање се изведени овие работи.

Органот, установата, организацијата односно поединецот се должни на птт претпријатие да му го надоместуваат зголемувањето на трошоците на неговото работење што настанува поради работењето предизвикано со изградбата на инвестиционите објекти од ставот 1 на овој член.

Ако странките не се спогодат за височината на трошоците од ст. 2 и 3 на овој член, височината на трошоците ја утврдува надлежниот суд.

Член 49

Основните единици и погоните на птт претпријатие самостојно одлучуваат за инвестициите што ги финансираат од средствата на фондовите на птт претпријатие со кои самостојно располагаат.

Член 50

Односите меѓу птт претпријатие и основните единици се уредуваат со правилата на птт претпријатие, ако не се уредени со овој закон.

Односите меѓу птт претпријатие и неговите погони, како и меѓусебните односи меѓу основните единици и погоните на птт претпријатие што не се уредени со овој закон се уредуваат со правилата на птт претпријатие, а ако не се уредени со правилата се уредуваат со договор.

Член 51

За извршувањето на одредбите за организацијата и вршењето на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај или на другите технички одредби од областа на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај, птт претпријатие му плаќа надоместок на птт претпријатие што е оштетено со тоа.

Заедницата на ЈПТТ ги определува условите и начинот за пресметување и плаќање на надоместокот од претходниот став.

Член 52

Меѓусебните односи на птт претпријатија, како и односите меѓу птт претпријатија и други стопански организации и установи здружени во заедница на птт претпријатија односно во Заедницата на ЈПТТ се уредуваат со договор, ако не се уредени со овој закон.

Меѓусебните односи на птт претпријатие и неговите основни единици и погони, како и меѓусебните односи на основните единици и погоните на птт претпријатие што не се уредени со овој закон, се уредуваат со правилата на птт претпријатие, а ако не се уредени со правилата, се уредуваат со договор.

3. Управување

Член 53

Со основната единица управуваат работнички совет, управен одбор и управник.

Со извршната единица управува управник.

Со правилата на птт претпријатие се определуваат извршните единици што можат да имаат како органи на управувањето и работнички совет и управен одбор, како и правата и обврските на тие органи.

Член 54

Директорот на птт претпријатие се назначува и се сменува според општите прописи, со тоа што по една третина од членовите на комисијата за спроведување на конкурсот именуваат: општинскиот народен одбор на чиешто подрачје е седиштето на птт претпријатие или по негово овластување советот надлежен за работите на сообраќајот, органот на управата на народната република односно на автономната единица надлежен за работите на сообраќајот и врските и работничкиот совет на птт претпријатие.

Член 55

Управникот на основната единица и управникот на погонот го назначува врз основа на конкурс управниот одбор на птт претпријатие.

Во комисијата за спроведување на конкурсот влегуваат и претставници на управниот одбор на основната единица односно погонот.

Управникот на извршната единица го назначува и го сменува управниот одбор на основната единица.

Член 56

Директорот на птт претпријатие и управниците на основните единици и погоните мораат да ја имаат стручната спрема што се определува со правилата на птт претпријатие.

Член 57

За правилната примена на одредбите и наредбите за организирањето и вршењето на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај, како и за правилното и уредно функционирање на тој сообраќај, непосредно се одговорни, и тоа: директорите на птт претпријатија — пред директорот на заедницата на птт претпријатија (член 71); управниците на основните единици и погоните — пред директорот на птт претпријатие; управниците на извршните единици — пред директорот на птт претпријатие и пред управникот на основната единица.

Директорите на птт претпријатија, управниците на основните единици и погоните и управниците на извршните единици одговараат според општите прописи пред органите на управувањето на птт претпријатија, на основните единици, погоните односно извршните единици.

Член 58

Со цел за обезбедување на правилно и уредно функционирање на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај, директорот на птт претпријатије има право да им издава наредби на управниците на основните и извршните единици, како и на управниците на погоните.

Управникот на основната единица го има правото од претходниот став во однос на управниците на извршните единици, а управникот на погонот — во однос на раководителите на организационите единици во состав на погонот.

Член 59

Директорот на птт претпријатије е должен да ги укине наредбите и другите акти на управниците на основните и извршните единици и погоните, ако им се противни на одредбите за организирањето и вршењето на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај или на одредбите за правилното и уредно функционирање на тој сообраќај.

Управникот на основна единица го има правото од претходниот став во однос на управниците на извршните единици, а управникот на погонот — во однос на раководителите на организационите единици во состав на погонот.

Против решението на директорот на птт претпријатије може да му се изјави жалба на директорот на заедницата на птт претпријатија, а против решението на управникот на основната единица и на погонот — на директорот на птт претпријатије. во срок од осум дена од денот на доставата на решението.

Жалбата против решението од ст. 1 и 2 на овој член не го задржува извршувањето на решението.

Решението на директорот на заедницата на птт претпријатија односно на директорот на птт претпријатије донесено во смисла на претходниот став, е конечно.

Против решението од претходниот став не може да се води управна постапка ниту да се поведе управен спор.

4. Здружување на птт претпријатија

Член 60

Птт претпријатија можат да се здружуваат според општите прописи за здружувањето во стопанството.

III. ПОШТЕНСКА ШТЕДИЛНИЦА

Член 61

Поштенската штедилница:

1) собира штедни влогови и ги исплатува штедните влогови преку птт претпријатија;

2) врши пресметување меѓу птт претпријатија во врска со работите на поштенско-упатничката служба;

3) врши и други работи што ќе ѝ бидат ставени во задача со посебни прописи.

Птт претпријатија можат да ја овластат Поштенската штедилница да врши определени работи од нивно име и за нивна сметка.

Член 62

Вкупниот приход на поштенската штедилница се состои од:

1) приходите од интересот што ѝ го плаќа Народната банка на Поштенската штедилница за собраните штедни влогови;

2) приходите по поштенско-телеграфско-телефонската тарифа за извршеното пресметување и контрола на поштенско-упатничката служба;

3) приходите од други работи што ги врши Поштенската штедилница во корист на птт претпријатија и други организации и установи.

Член 63

За обврските на Поштенската штедилница во врска со штедните влогови гарантира федерацијата.

Член 64

Директорот на Поштенската штедилница го назначува и го сменува управниот одбор на Заедницата на ЈПТТ, на предлог од комисијата за спроведување на конкурсот.

Член 65

Правилата на Поштенската штедилница ги донесува работничкиот совет на Поштенската штедилница, во согласност со управниот одбор на Заедницата на ЈПТТ и со сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиие.

Член 66

Сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиие може, на предлог од Заедницата на ЈПТТ, да пропише определен процент од слободните средства на паричните влогови кај Поштенската штедилница да се користи за унапредување на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај на подрачјето на она птт претпријатије на кое се собрани штедните влогови.

Поблиски одредби за условите под кои можат да се користат средствата од претходниот став за унапредување на птт сообраќај ќе пропише Заедницата на ЈПТТ, во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиие.

IV. ЗАЕДНИЦИ

1. Заедници на птт претпријатија

А. Задачи

Член 67

Заедницата на птт претпријатија:

1) врши студии и ги утврдува мерките за развој и унапредување на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај на своето подрачје во согласност со достигнуањата на современата техника во областа на тој сообраќај;

2) ја утврдува програмата за развој на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај на своето подрачје, во согласност со општата програма за развој на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај;

3) соработува со птт претпријатија и со органите на народната република односно на автономната единица при изработката на плановите на тие претпријатија, со цел за нивно усогласување со сојузниот општествен план и со општествениот план на народната република односно на автономната единица;

4) во соработка со птт претпријатија го утврдува редот за пренос на поштата на подрачјата на повеќе птт претпријатија здружени во заедница, во согласност со општиот ред за превоз на поштата во внатрешниот и во меѓународниот поштенски сообраќај;

5) донесува поблиски одредби за организирањето и вршењето на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај и за правилното и уредното функционирање на тој сообраќај, како и поблиски технички одредби во областа на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај;

6) презема мерки за правилно и уредно функционирање на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај на своето подрачје;

7) врши и други работи што со овој закон, со други сојузни прописи, со правилата на заедницата на птт претпријатија и на Заедницата на ЈПТТ се ставени во делокругот на заедницата на птт претпријатија.

Член 68

Заедницата на птт претпријатија може, врз основа на овластување од птт претпријатија и од други стопански организации и установи здружени во заедницата, да врши работи од заеднички интерес, а особено:

1) од името на птт претпријатија, а по нивно овластување, да склучува договори со државни органи, установи и организации за меѓусебните услуги на птт претпријатија и на тие органи, установи и организации, како и за вршењето на услуги

од страна на птт претпријатија за сметка на тие органи, установи и организации;

2) да изградува инвестициони објекти на подрачјето на птт претпријатија и на другите стопански организации и установи здружени во заедницата;

3) да организира заеднички бира и сервиси за проектирање, планирање, книговодствена и статистичка евиденција, економски анализи и др.;

4) да организира заеднички семинари, курсеви и училишта за стручно образование на кадрите;

5) да ги проучува прашањата за унапредување на организацијата и продуктивноста на трудот, за усовршување на системот на наградувањето на работниците за подобрување на самоуправувањето во птт претпријатија и за подобро користење на капацитетите и др.

Член 69

Заедницата на птт претпријатија може во случаите на вонредни настани, несреќи или дејство на виша сила, а со цел за воспоставување на поштенски, телеграфски и телефонски сообраќај да определи птт претпријатија и нивните основни единици и погони да се должни на други птт претпријатија привремено да им даваат на употреба со соодветен надоместок или да им даваат во закуп определени видови предмети што претставуваат основни средства.

Поблиски одредби за давањето на предмети на привремена употреба и во закуп, како и за надоместокот, донесува Заедницата на ЈПТТ.

Член 70

Заедницата на птт претпријатија е должна за своето работење да ѝ поднесува годишен извештај на Заедницата на ЈПТТ и на извршниот совет на народната република односно автономната единица.

Б. Управување

Член 71

Со заедницата на птт претпријатија управуваат управен одбор и директор.

Член 72

Стопанските организации и установи здружени во заедницата на птт претпријатија и работниот колектив на заедницата на птт претпријатија избираат најмалку две третини од членовите на нејзиниот управен одбор.

Извршниот совет на народната република односно на автономната единица именува најмногу една третина од членовите на управниот одбор на заедницата на птт претпријатија.

Со правилата на заедницата на птт претпријатија се определува бројот и начинот на изборот на членовите на управниот одбор што ги избираат одделни птт претпријатија и други стопански организации и установи здружени во заедницата на птт претпријатија и работниот колектив на заедницата на птт претпријатија, но така што секоја организација, установа односно работен колектив да мора да има најмалку еден свој претставник како член на управниот одбор.

Директорот на заедницата на птт претпријатија по својата положба е член на управниот одбор.

Член 73

Членовите на управниот одбор на заедницата на птт претпријатија избираат од својата средина претседател на управниот одбор.

Директорот на заедницата не може да биде избран за претседател на управниот одбор на заедницата на птт претпријатија.

Член 74

Мандатот на членовите на управниот одбор на заедницата на птт претпријатија трае две години.

Едно лице може да биде избрано за член на управниот одбор на заедницата на птт претпријатија најмногу двапати едноподруго.

Член 75

Директорот на заедницата на птт претпријатија го назначува и го оменува извршниот совет на народната република односно на автономната единица.

Член 76

Управниот одбор на заедницата на птт претпријатија ги врши работите ставени со овој закон во делокругот на заедницата на птт претпријатија, освен работите што со одредбите од овој закон се ставени во делокругот на директорот на заедницата на птт претпријатија.

Покрај работите што ги врши според одредбата од претходниот став, управниот одбор на заедницата на птт претпријатија ги врши и овие работи:

1) донесува финансиски план и завршна сметка на заедницата;

2) ја определува, во согласност со органот на управата на народната република односно на автономната единица надлежен за работите на финансии, основницата и нормата на придонесот што го плаќаат птт претпријатија и другите стопански организации и установи здружени во заедницата;

3) ја утврдува систематизацијата на работните места во заедницата;

4) донесува правилник за личните доходи на работниците запослени во заедницата;

5) врши и други работи што со правилата на заедницата се ставени во неговиот делокруг.

Член 77

Директорот на заедницата на птт претпријатија:

1) непосредно раководи со работите на заедницата на птт претпријатија, согласно со одредбите од законот и од другите прописи, одредбите на правилата на Заедницата на ЈПТТ, одредбите на правилата на заедницата на птт претпријатија и заклучоците на управниот одбор на заедницата на птт претпријатија;

2) ја застапува заедницата на птт претпријатија во нејзините имотни и други односи;

3) ја организира изработката на редот за пренос на поштата;

4) донесува упатства и презема други мерки за функционирање на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај на подрачјето на заедницата на птт претпријатија;

5) од името на птт претпријатија, а врз основа на нивното овластување, склучува договори со државни органи, установи и организации за меѓусебни услуги на птт претпријатија и тие органи, установи и организации, како и договори за вршење на услуги од страна на птт претпријатија за сметка на тие органи, установи и организации;

6) врши и други работи што со правилата на заедницата на птт претпријатија и со заклучоците на нејзиниот управен одбор се ставени во неговиот делокруг.

Член 78

Директорот на заедницата на птт претпријатија може за вршење на одделни работи од претходниот член да ги овласти раководните лица на работниот колектив на заедницата на птт претпријатија.

Член 79

Директорот на заедницата на птт претпријатија одговара за својата работа пред управниот одбор на заедницата на птт претпријатија, а за функционирањето на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај на подрачјето на заедницата на птт претпријатија и пред генералниот директор на Заедницата на ЈПТТ.

Член 80

Директорот на заедницата на птт претпријатија е должен да го запре извршувањето на заклучоците и други акти на управниот одбор на заедницата на птт претпријатија, донесени вон управната постапка, што се во спротивност со закон, со други прописи или со правилата на заедницата на птт претпријатија.

За запирањето на заклучокот или на друг акт директорот е должен без одлагање да го известат органот на управата на народната република односно на автономната единица надлежен за работите на сообраќајот и врските.

Членовите на управниот одбор на заедницата на птт претпријатија можат, во врска со запирање-

то на извршувањето на заклучокот или на друг акт на управниот одбор, да му изнесат свои приговори на органот на управата на народната република односно на автономната единица надлежен за работите на сообраќајот и врските.

Член 81

Директорот на заедницата на птт претпријатија има право да ги укинува решенијата и наредбите на директорите на птт претпријатија и на управниците на основните и извршните единици и погоните на птт претпријатија, на директорите на други стопански организации и на старешините на установите здружени во заедницата на птт претпријатија, ако им се противни на одредбите и наредбите што се однесуваат на функционирањето на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај.

Директорот на заедницата на птт претпријатија има право да поведува дисциплинска постапка против директорите на птт претпријатија и управниците на основните и извршните единици и погоните на птт претпријатија, директорите на други стопански организации и старешините на установите, здружени во заедницата на птт претпријатија, за повреда на одредбите за правилното и уредното функционирање на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај.

Против решението на директорот од ставот 1 на овој член може да му се изјави жалба на генералниот директор на Заедницата на ЈПТТ во рок од осум дена од денот на доставувањето на решението. Против решението на директорот на заедницата на птт претпријатија од ставот 1 на овој член не може да се води управна постапка ниту да се поведе управен спор.

2. Заедница на ЈПТТ

А. Задачи

Член 82

Заедницата на ЈПТТ:

- 1) врши студии и ги утврдува мерките за развој и унапредување на внатрешниот и меѓународниот поштенски, телеграфски и телефонски сообраќај, во согласност со достигнувањата на современата техника во областа на тој сообраќај;
- 2) му предлага на Сојузниот извршен совет генерален план за изградба на мрежата на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај, како и мерки за извршување на тој план;
- 3) донесува општа програма за развој на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај врз основа на генералниот план за изградба на мрежата на тој сообраќај;
- 4) ги усогласува програмите на заедниците на птт претпријатија за развој на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај на нивните подрачја;
- 5) во соработка со сојузните органи и со заедниците на птт претпријатија го обезбедува спроведувањето на насоките на општествените планови во областа на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај;
- 6) донесува единствени поштенско-телеграфско-телефонски тарифи во согласност со Сојузниот извршен совет;
- 7) издава поштенски марки и вредносници;
- 8) донесува основни одредби за организирањето и вршењето на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај и за правилното и уредно функционирање на тој сообраќај, како и други основни технички одредби во областа на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај;
- 9) донесува правилник со кој се утврдуваат основите и начинот за пресметка на приходите меѓу птт претпријатија, во согласност со Сојузниот извршен совет;
- 10) врши работи во врска со спроведувањето на меѓународните договори од областа на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај;
- 11) врши за сметка на птт претпријатија финансиски работи во врска со меѓународното пре-

сметување на поштенско-телеграфско-телефонските услуги, девизното работење, изработката и набавката на поштенските марки и вредносници;

12) одлучува за усвојувањето на системите и типовите на птт постројки и на опремата во областа на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај;

13) од името на птт претпријатија, а по нивно овластување, склучува договори со сојузните органи, установите и организациите за меѓусебни услуги на птт претпријатија и тие органи, установи и организации, како и за вршење на услуги од страна на птт претпријатија за сметка на тие органи, установи и организации;

14) дава предлози за донесување југословенски стандарди за птт постројки и опрема, и донесува интерни стандарди и ги определува типовите за птт постројки и опрема;

15) врши и други работи што со овој закон, со други сојузни прописи и со правилата на Заедницата на ЈПТТ, се ставени во делокругот на Заедницата на ЈПТТ.

Член 83

Општиот ред за превоз на поштата го донесува Заедницата на ЈПТТ врз основа на предлог од заедниците на птт претпријатија и обврските од областа на меѓународниот поштенски сообраќај.

Член 84

Заедницата на ЈПТТ може, непосредно или со посредство на заедница на птт претпријатија, во случаи на вонредни настани, несреќи или дејство на виша сила, а со цел за воспоставување на поштенски, телеграфски и телефонски сообраќај да определи птт претпријатија и нивните основни единици и погони да се должни на други птт претпријатија да им даваат привремено на употреба со соодветен надоместок или да им даваат во закуп определени видови предмети што претставуваат основни средства.

Поблиски одредби за давањето на предмети на привремена употреба и во закуп, како и за надоместокот, донесува Заедницата на ЈПТТ.

Член 85

Заедницата на ЈПТТ е должна за своето работење да му поднесува годишен извештај на Сојузниот извршен совет.

Б. Управување

Член 86

Со Заедницата на ЈПТТ управуваат собрание, управен одбор и генерален директор.

Член 87

Собранието на Заедницата на ЈПТТ го сочинуваат претставниците на птт претпријатија и на другите стопански организации и установи здружени во Заедницата на ЈПТТ, претставниците на заедниците на птт претпријатија, претставниците на работниот колектив на Заедницата на ЈПТТ и претставниците на Сојузниот извршен совет.

Работничките совети на птт претпријатија и на другите стопански организации, највисоките органи на управувањето на установите здружени во Заедницата на ЈПТТ, управните одбори на заедниците на птт претпријатија и работниот колектив на Заедницата на ЈПТТ избираат најмалку две третини од членовите на собранието.

Заедниците на птт претпријатија избираат по еден член на собранието, а секое птт претпријатие и други стопански организации и установи здружени во Заедницата на ЈПТТ и работниот колектив во собранието се застапени најмалку со по еден член.

Бројот на членовите на собранието што ги избира секое одделно птт претпријатие и друга стопанска организација здружена во Заедницата на ЈПТТ се определува сразмерно со вкупниот приход на претпријатието односно на стопанската организација остварен во претходната година.

Сојузниот извршен совет именува најмногу една третина од членовите на собранието.

Генералниот директор на Заедницата на ЈПТТ по својата положба е член на собранието.

Со правилата на Заедницата на ЈПТТ се определува вкупниот број на членовите на собранието, како и мерилата за утврдување на бројот на членовите што ги избира секоја одделна установа здружена во Заедницата на ЈПТТ односно работниот колектив на Заедницата на ЈПТТ.

Член 88

Мандатот на членовите на собранието на Заедницата на ЈПТТ трае две години.

Едно лице може да биде избирано за член на собранието најмногу двапати едноподруго.

Член 89

Собранието на Заедницата на ЈПТТ решава за начелните и други поважни прашања од делокругот на Заедницата на ЈПТТ, а особено:

1) го утврдува предлогот на генералниот план за изградба на мрежата на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај;

2) донесува општа програма за развој на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај врз основа на генералниот план за изградба на мрежата на тој сообраќај;

3) донесува единствени поштенско-телеграфско-телефонски тарифи во согласност со Сојузниот извршен совет;

4) донесува правила на Заедницата на ЈПТТ, во согласност со Сојузниот извршен совет;

5) донесува правилник со кој се утврдуваат основите и начинот за пресметка на приходите меѓу птт претпријатија, во согласност со Сојузниот извршен совет;

6) донесува финансиски план и завршна сметка на Заедницата на ЈПТТ;

7) ја определува основницата и нормата за пресметување на придонесот за Заедницата на ЈПТТ, во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите;

8) ги избира и ги разрешава членовите на управниот одбор на Заедницата на ЈПТТ;

9) донесува деловник за работата на собранието. Со правилата на Заедницата на ЈПТТ се определуваат и другите работи за кои решава собранието.

Член 90

Собранието на Заедницата на ЈПТТ заседава најмалку двапати годишно.

Собранието го свикнува управниот одбор на Заедницата на ЈПТТ.

Управниот одбор е должен да го свика собранието и кога го бара тоа една петина од членовите на собранието, како и на барање од Сојузниот извршен совет.

Член 91

Управниот одбор на Заедницата на ЈПТТ се состои од 15 членови.

Членовите на управниот одбор на Заедницата на ЈПТТ ги избира и ги разрешава собранието на Заедницата на ЈПТТ од својата средина.

Генералниот директор на Заедницата на ЈПТТ по својата положба е член на управниот одбор.

Управниот одбор избира од редот на своите членови претседател.

Генералниот директор на Заедницата на ЈПТТ не може да биде избран за претседател на управниот одбор на Заедницата на ЈПТТ.

Член 92

Мандатот на членовите на управниот одбор на Заедницата на ЈПТТ трае две години.

Член 93

Управниот одбор на Заедницата на ЈПТТ ги врши особено следните работи:

1) се грижи за спроведувањето на заклучоците и насоките на собранието на Заедницата на ЈПТТ.

2) донесува основни одредби за организирањето и вршењето на поштенскиот, телеграфскиот и теле-

фонскиот сообраќај и за правилното и уредно функционирање на тој сообраќај, како и други основни технички одредби во областа на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај;

3) донесува правилник за службената облека на работниците на Заедницата на ЈПТТ;

4) донесува правилник за дисциплинската и материјалната одговорност на работниците на Заедницата на ЈПТТ;

5) донесува правилник за личните доходи на работниците запослени во Заедницата на ЈПТТ;

6) донесува деловник за работата на управниот одбор;

7) врши и други работи што ќе му се стават во делокругот со правилата на Заедницата на ЈПТТ или со одлука на собранието на Заедницата на ЈПТТ.

Член 94

Генералниот директор на Заедницата на ЈПТТ го назначува и го сменува Сојузниот извршен совет.

Генералниот директор на Заедницата на ЈПТТ одговара за својата работа пред собранието и пред управниот одбор на Заедницата на ЈПТТ, а за функционирањето на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај и пред Сојузниот извршен совет.

Член 95

Генералниот директор:

1) ги организира работите на Заедницата на ЈПТТ и непосредно раководи со тие работи, придржувајќи се за законите и за другите прописи, за правилата на Заедницата на ЈПТТ, за заклучоците и другите акти на собранието и на управниот одбор на Заедницата на ЈПТТ;

2) ја застапува Заедницата на ЈПТТ во нејзините имотни и други односи со стопански организации, политичкотериторијални единици, установи, странски поштенски, телеграфски и телефонски управи, меѓународни поштенски, телеграфски и телефонски организации, како и со други правни лица и поединци;

3) донесува упатства, издава наредби и презема мерки потребни за обезбедување на функционирањето на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај;

4) донесува решенија за издавање на поштенски марки и вредносници;

5) по овластување од Државниот секретаријат за надворешни работи ја застапува Федеративна Народна Република Југославија како член на Светскиот поштенски сојуз и на Меѓународниот сојуз на телекомуникациите во овие организации и во односите со членките на овие организации;

6) го обезбедува спроведувањето во живот на меѓународните конвенции, аранжмани и правилици од областа на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај;

7) донесува решенија за измена на поштенско-телеграфско-телефонските тарифи во меѓународниот сообраќај, до која доаѓа поради промените во уделите на странските поштенски, телеграфски и телефонски управи и нашата земја, како и решенија за намалување на терминалните и транзитните такси врз базата на реципроцитет, во согласност со управниот одбор на Заедницата на ЈПТТ;

8) ги засновува и ги ликвидира односите и обврските од областа на меѓународниот поштенски, телеграфски и телефонски сообраќај спрема странски поштенски, телеграфски и телефонски управи;

9) од името на птт претпријатија, врз основа на нивно овластување, склучува договори со сојузните органи, установите и организациите за меѓусебни услуги на птт претпријатија и тие органи, установи и организации, како и договори за вршење на услуги од страна на птт претпријатија за сметка на тие органи, установи и организации;

10) го извршува финансискиот план на Заедницата на ЈПТТ;

11) донесува решенија за работните односи и дисциплинските мерки за работниците во Заедницата на ЈПТТ;

12) врши и други работи што ќе му се стават во делокругот со правилата на Заедницата на ЈПТТ и со заклучоците на собрание и на управниот одбор на Заедницата на ЈПТТ.

Член 96

Генералниот директор може за вршењето на одделни работи од претходниот член да ги овласти раководните лица на работниот колектив на Заедницата на ЈПТТ.

Член 97

Генералниот директор е должен да запре од извршување заклучоци и акти на собрание и на управниот одбор на Заедницата на ЈПТТ донесени во управната постапка, ако се во спротивност со закон, со други прописи или со правилата на Заедницата на ЈПТТ.

За запирањето на извршувањето на заклучоците односно на актите генералниот директор е должен да го извести Сојузниот извршен совет или органот што ќе го определи тој за тоа.

Член 98

Генералниот директор има право да укинува решенија и наредби на директорите на заедниците на птт претпријатија и на директорите на други стопански организации и на старешините на установите непосредно здружени во Заедницата на ЈПТТ, ако им се противни на одредбите и наредбите што се однесуваат на функционирањето на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај.

Против решението на генералниот директор може да му се изјави жалба на Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски во срок од осум дена од денот на доставата на решението.

Против решенијата на генералниот директор не може да се води управна постапка ниту да се поведе управен спор.

В. Заеднички одредби

Член 99

Правилата на заедницата на птт претпријатија и на Заедницата на ЈПТТ содржат особено: нивни задачи, внатрешна организација и работење, состав, начин на изборот и отпоеикот односно на именувањето на нивните органи на управувањето, права и должности на органите на управувањето и нивни меѓусебни односи, права и должности на работниците запослени во заедницата на птт претпријатија и во Заедницата на ЈПТТ, како и други одредби предвидени со овој закон.

Член 100

Стручните и административните работи на заедницата на птт претпријатија односно на Заедницата на ЈПТТ ги вршат работните колективи на тие заедници.

Личните доходи на работниците запослени во заедницата на птт претпријатија односно во Заедницата на ЈПТТ се определуваат со правилник, што го донесува заедницата на птт претпријатија односно Заедницата на ЈПТТ.

Организацијата и начинот на работењето на работниот колектив на заедницата на птт претпријатија односно на Заедницата на ЈПТТ, како и систематизацијата на работните места, се определуваат со правилата на тие заедници.

Член 101

Средствата на заедницата на птт претпријатија односно на Заедницата на ЈПТТ за покривање на нејзините расходи се формираат од придонесот што го плаќаат птт претпријатија и други стопански организации и установи здружени во тие заедници.

Основацата и нормата за пресметување на придонесот за заедницата на птт претпријатија ги определува управниот одбор на заедницата на птт претпријатија, во согласност со органот на управата на народната република односно на автономната единица надлежен за работите на финансиите.

Основацата и нормата за пресметување на придонесот за Заедницата на ЈПТТ ги определува со-

бранието на Заедницата на ЈПТТ, во согласност со Сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите.

Начинот на плаќањето на придонесот го определува управниот одбор на заедницата на птт претпријатија односно собрание на Заедницата на ЈПТТ.

Птт претпријатија и другите стопански организации здружени во заедницата на птт претпријатија односно во Заедницата на ЈПТТ плаќаат придонес од својот вкупен приход пред утврдувањето на доходот.

Член 102

Средствата од придонесот за заедницата на птт односно за Заедницата на ЈПТТ се распоредуваат за подмирување на личните доходи на работниците, на материјалните и функционалните издатоци, за формирање на фондот на заедничката потрошувачка и за подмирување на другите трошоци на тие заедници настанати врз основа на законски и други обврски.

Средствата на фондот на заедничката потрошувачка на заедница на птт претпријатија односно на Заедницата на ЈПТТ можат да се користат за целите определени со Законот за средствата на стопанските организации и со други прописи.

Член 103

Заедницата на птт претпријатија односно Заедницата на ЈПТТ е должна за секоја година да состави свој финансиски план, а по истекот на годината завршна сметка.

Член 104

Односите меѓу птт претпријатија, другите стопански организации и установи здружени во заедница на птт претпријатија односно во Заедницата на ЈПТТ од една страна, и заедница на птт претпријатија односно Заедницата на ЈПТТ од друга страна, што не се уредени со овој закон, се уредуваат со правилата на тие заедници, а ако не се уредени со правилата, се уредуваат со договор.

V. МЕРКИ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА ПОШТЕНСКИОТ, ТЕЛЕГРАФСКИОТ И ТЕЛЕФОНСКИОТ СООБРАЌАЈ

Член 105

Со цел за воспоставување, проширување и обезбедување на условите за правилно и уредно функционирање на поштенскиот телеграфскиот и телефонскиот сообраќај, птт претпријатија имаат право на земјиштата и објектите во општествена и граѓанска сопственост да поставуваат и одржуваат птт постројки.

За остварување на правата од претходниот став птт претпријатија се должни претходно да прибават согласност од органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за комуналните работи.

Птт претпријатија се должни да ја надоместат фактичната штета настаната поради поставувањето или одржувањето на птт постројки.

Поблиски прописи за поставувањето и одржувањето на птт постројки на земјишта и објекти во општествена и граѓанска сопственост донесува Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски во согласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за социјална политика и комунални работи.

Член 106

Постојните птт постројки можат да се изменат поради изградба или реконструкција на некој објект, со претходна писмена согласност од птт претпријатие.

Ако птт претпријатие не ја даде согласноста, инвеститорот може да бара за тоа да донесе одлука органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на сообраќајот и врските.

Трошоците за изместувањето на птт постројки ги поднесува инвеститорот.

Член 107

Корисниците и сопствениците на земјишта или згради на кои се наоѓаат или покрај кои минуваат птт постројки, односно изведувачите на работите на тие земјишта или згради, не смеат да преземаат работи што на кој и да е начин би можеле да ја смеќаваат правилната употреба односно функционирање на птт постројки, пред да му поднесат за тоа писмена пријава на птт претпријатие заради преземање на заштитни мерки за обезбедување на тие постројки.

Пријавата за намераваното преземање на работите од претходниот став мора да му се достави на птт претпријатие најдоцна на еден месец пред почетокот на изведувачето на тие работи.

Трошоците за преземањето на заштитните мерки ги поднесува подносителот на пријавата.

Член 108

Електричните постројки за пренос, распределба и користење на електрична енергија мораат да бидат изведени, одржувани и користени така што да не ја попречуваат правилната работа на птт постројки и да не го доведуваат во опасност животот и здравјето на работниците на птт претпријатија и корисниците на птт постројки.

Корисниците односно сопствениците на електрични апарати и други уреди и инсталации што со својата работа можат да предизвикаат пречки во јавниот телеграфски и телефонски сообраќај, како и корисниците односно сопствениците на телеграфски и телефонски постројки што не се вклучени во телеграфскиот и телефонскиот сообраќај, се должни овие апарати, уреди, инсталации и постројки да ги изградуваат, користат и одржуваат така што нивната работа да не му предизвикува пречки на јавниот телеграфски и телефонски сообраќај.

Поблиски прописи за заштита на птт постројки од електричните и други постројки од претходните ставови донесува Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски во согласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за индустрија.

Член 109

Телеграфските и телефонските линии што служат за службени потреби односно за работење на одделни органи, установи и организации, мораат да бидат изведени, одржувани и користени така што да не ја смеќаваат правилната работа на птт постројки.

Член 110

Птт претпријатија имаат право, со цел за обезбедување на правилната употреба односно функционирање на птт постројки, при поставувањето, користењето и одржувањето на тие постројки да преземаат потребни мерки за заштита на воздушните телеграфски и телефонски линии и водови од растенија и др.

Птт претпријатија се должни да ја надоместат фактичната штета сторена при преземањето на мерките од претходниот став.

Поблиски прописи за мерките за заштита на птт постројки донесува Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски.

Член 111

Телеграфските и телефонските постројки што не се приклучени кон телеграфската и телефонската мрежа за јавен сообраќај, можат да се приклучат кон оваа мрежа ако ги исполнуваат условите предвидени со прописите за проектирањето, градењето, одржувањето и користењето на телеграфските и телефонските постројки.

Член 112

Органите на управувањето на зградата со два или повеќе катови се должни во приземјето на зградата да поставуваат и одржуваат куќни сандачиња за писмоносни пратки.

Член 113

Општинските народни одбори можат, на предлог од птт претпријатие, да донесуваат прописи со кои

инвеститорите на зградата се обврзуваат да изградат внатрешни телефонски разводи.

Член 114

Советот на општинскиот народен одбор надлежен за работите на сообраќајот и врските може да нареди превозните средства со кои се врши превоз на поштенски пратки и одржување на птт постројки да се употребат за отстранување на штетните последици настанати поради елементарни непогоди или виша сила (земјотрес, поплава, пожар и сл.).

При преземањето на мерките од претходниот став советот е должен да води сметка со преземените мерки што помалку да се смеќава правилното и уредно функционирање на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај.

Во случајот од ставот 1 на овој член птт претпријатие има право на надоместок за користење на неговите превозни средства.

Член 115

Ако е потребно во пократок срок да се извршат пообемни работи заради воспоставување на јавниот поштенски, телеграфски и телефонски сообраќај прекинати поради елементарни непогоди или виша сила (земјотрес, поплава, пожар и сл.), а кои работи птт претпријатие не може да ги изврши со расположливиот персонал и средства, советот надлежен за работите на сообраќајот и врските на оној општински народен одбор на чие подрачје дошло до прекин на сообраќајот е должен да обезбеди потребен број работници, возила, алат и други средства за извршување на тие работи.

Птт претпријатие е должно да плати надоместок за работната сила, возилата и другите средства.

Член 116

Транспортните и другите стопански организации што превезуваат патници или стоки на редовни линии, се должни на барање од птт претпријатие да вршат превоз на поштенски пратки и на овие пратки во тежина до 300 килограми да им осигураат првенство во превозот.

Условите и височината на надоместокот за превозот на поштенските пратки од претходниот став спогодбено ги утврдуваат стопанската организација што го врши превозот и птт претпријатие.

Ако меѓу птт претпријатие и стопанската организација што го врши превозот не дојде до спогодба во поглед на условите за вршење на превозот на поштенските пратки, на барање од една од договорните страни, решение за тоа донесува органот на управата на општинскиот народен одбор надлежен за работите на сообраќајот и врските.

Ако странките не се спогодат за височината на надоместокот за вршењето на превозот од ставот 1 на овој член, височината на надоместокот ја утврдува надлежниот суд.

Член 117

Во јавниот железнички, друмски, поморски, речен и воздушен сообраќај превозните средства со кои се превезуваат поштенски пратки и кои служат за одржување на птт постројки имаат право на првенство за минување односно пристанување спрема други превозни средства, ако со тоа не се нарушува возниот ред, не се создаваат организациони тешкотии и не им се зголемуваат трошоците на работењето на односните сообраќајни претпријатија и ако со посебни прописи не е определено поинаку.

Поблиски прописи за редот на првенство од претходниот став донесува сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи, во согласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски.

VI. СЛУЖБАТА ЗА ИНСПЕКЦИЈА НА ПОШТЕНСКИОТ, ТЕЛЕГРАФСКИОТ И ТЕЛЕФОНСКИОТ СООБРАЌАЈ

Член 118

Надзор над примената на одредбите за организирањето и вршењето на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај, на одредбите за

правилното и уредно функционирање на тој сообраќај, како и на другите технички одредби од областа на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај врши службата за инспекција на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај (птт инспекција) при заедницата на птт претпријатија и при Заедницата на ЈПТТ.

На надзор на птт инспекција не подлежат телеграфските и телефонските уреди и инсталации што ги користи Југословенската народна армија по кој и да е основ.

Член 119

Со птт инспекција при заедницата на птт претпријатија раководи главен инспектор.

Со птт инспекција при Заедницата на ЈПТТ раководи генерален инспектор.

Главниот инспектор го назначува и го сменува извршниот совет на народната република односно на автономната покраина на предлог од управниот одбор на заедницата на птт претпријатија, а генералниот инспектор го назначува и го сменува Сојузниот извршен совет на предлог од управниот одбор на Заедницата на ЈПТТ.

Член 120

За вршењето на работите од својот делокруг птт инспекција има потребен број инспектори.

Инспекторите на птт инспекција при заедницата на птт претпријатија ги назначува и ги сменува управниот одбор на заедницата на птт претпријатија, а инспекторите на птт инспекција при Заедницата на ЈПТТ — управниот одбор на Заедницата на ЈПТТ.

Инспекторите мораат да имаат определена стручна спрема.

Член 121

Инспекторите на птт инспекција при Заедницата на ЈПТТ вршат инспекција во стопанските организации и установи здружени непосредно во Заедницата на ЈПТТ.

Инспекторите на птт инспекција при Заедницата на ЈПТТ можат да вршат инспекција и во стопанските организации и установи здружени во заедницата на птт претпријатија, но само со учество на инспектор на птт инспекција при заедницата на птт претпријатија.

По исклучок, во итни случаи, инспекторот на птт инспекција при Заедницата на ЈПТТ може непосредно, без учество на инспектор на птт инспекција при заедницата на птт претпријатија, да изврши определена работа од делокругот на инспекцијата во стопанската организација или установата од претходниот став, за што е должен да ја извести птт инспекција при заедницата на птт претпријатија.

Член 122

Генералниот инспектор во согласност со генералниот директор на Заедницата на ЈПТТ, а главниот инспектор во согласност со директорот на заедницата на птт претпријатија може да определи, во границите на својата надлежност одделни работи од делокругот на птт инспекција да вршат стручните службеници запослени во тие заедници.

За вршењето на работите од делокругот на инспекцијата лицата од ставот 1 мораат да имаат посебен налог од генералниот односно главниот инспектор.

Член 123

Птт инспекција при Заедницата на ЈПТТ раководи со целокупната птт инспекција на Југословенските пошти, телеграфи и телефони, се грижи за извршувањето на сите задачи на птт инспекција, дава насоки и издава задолжителни упатства за работата на органите на птт инспекција и врши надзор над работата на птт инспекции при заедниците на птт претпријатија.

Член 124

Птт претпријатија и другите стопански организации и установи здружени во заедници на птт претпријатија и во Заедницата на ЈПТТ се должни

на инспекторите на птт инспекција да им овозможат вршење на птт инспекција, да им ги даваат потребните известувања и да им ја ставаат на увид потребната техничка документација.

Член 125

Инспекторите се овластени:

1) да го запрат извршувањето на наредбите на директорите на птт претпријатија, на управниците на основните и извршните единици и погоните, како и на директорите на другите стопански организации и на старешините на установите здружени во заедница на птт претпријатија односно во Заедницата на ЈПТТ, ако им се противни на одредбите и на наредбите за организирањето и вршењето на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај или на другите технички одредби од областа на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај;

2) да издаваат во итни случаи наредби за отстранување на недостатоците и неправилностите во работењето што го попречуваат правилното и уредно функционирање на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај;

3) привремено да ги отстранат од вршењето на определена работа работниците што со својата работа го попречуваат правилното и уредно функционирање на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај;

4) привремено да ги запрат работите на градење на птт постројки, ако се изведуват тие работи противно на прописите за градењето на тие постројки.

Инспекторите се должни за утврдените недостатоци и неправилности и за преземените мерки веднаш да го известат главниот односно генералниот инспектор, како и директорот на птт претпријатије или на друга стопанска организација односно старешината на установата во која е извршена инспекција.

Ако е извршена инспекција во основна единица или погон на птт претпријатије, инспекторот е должен за тоа да го извести управникот на основната единица односно на погонот, а ако е извршена инспекција во извршна единица — и управникот на извршната единица.

Член 126

Инспекторите издаваат наредби со писмено решение.

Против решението на инспекторот може во рок од 8 дена од денот на доставата на решението да му се поднесе приговор на главниот односно генералниот инспектор, кој може решението на инспекторот да го потврди, измени или поништи.

Приговорот го одлага извршувањето на решението.

Инспекторот може во решението да определи приговорот да не го одлага извршувањето на решението ако го бара тоа итноста на мерката определена со решението.

Против решението на главниот инспектор може да му се изјави жалба на органот на управата на народната република односно на автономната единица надлежен за работите на сообраќајот и врските, а против решението на генералниот инспектор — на Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски, во рок од осум дена од денот на доставувањето на решението.

Жалбата не го одлага извршувањето на решението.

Главниот односно генералниот инспектор може, на образложено барање од жалителот, да го одложи извршувањето на решението, ако со неговото извршување би се предизвикале материјални последици што не би можеле да се отстранат.

Член 127

Ако инспекторот во вршењето на инспекцијата најде дека постојат основи со повредата на прописите да е сторен прекршок, стопански престап или кривично дело, тој е должен без одлагање да поднесе барање за поведување на административно-

казнена постапка, односно да му поднесе пријава на јавниот обвинител надлежен за поведување на постапката поради стопански престап односно кривично дело.

Органот на кој му е поднесено барање за поведување административно-казнена постапка односно пријава за поведување постапка поради стопански престап или кривично дело е должен за исходот на постапката да ја извести птт инспекција.

Против решението за прекршок донесено по барањето од инспекторот за поведување на административно-казнена постапка, жалба може да изјави и главниот односно генералниот инспектор.

Член 128

Во поглед на постапката на органите на птт инспекција се применуваат одредбите на Законот за општата управна постапка, ако со овој закон не е определено поинаку.

Член 129

Главниот инспектор е должен да го известува генералниот инспектор за состојбата и за појавите во областа на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај на подрачјето на заедницата на птт претпријатија.

Член 130

Публички одредби за организацијата и работата на птт инспекција, како и за стручната спрема на инспекторите донесува Заедницата на ЈПТТ во согласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски.

Член 131

Надзор над работата на инспекцијата при Заедницата на ЈПТТ врши Заедницата на ЈПТТ.

Птт инспекција е должна во вршењето на работите од својот делокруг да постапува според упатствата од Заедницата на ЈПТТ, да ја известува Заедницата на ЈПТТ за состојбата и за појавите во областа на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај, да ги извршува задачите што ѝ ги определи Заедницата на ЈПТТ и на оваа да ѝ поднесува извештаи за работата и за извршувањето на одделни работи.

Истите права спрема птт инспекција при заедницата на птт претпријатија ги има заедницата на птт претпријатија.

VII. ОДНОСИ НА ДРЖАВНИТЕ ОРГАНИ И НА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ ПОШТИ, ТЕЛЕГРАФИ И ТЕЛЕФОНИ

1. Надзор над законитоста на работата

Член 132

Сојузниот извршен совет и Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски вршат надзор над законитоста на работата на Заедницата на ЈПТТ.

Надзор над законитоста на работата на Поштенската штедилница врши сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите.

Извршниот совет на народната република односно на автономната единица и органот на управата на народната република односно на автономната единица надлежен за работите на сообраќајот и врските вршат надзор над законитоста на работата на заедницата на птт претпријатија.

Народните одбори и органите на управата на народните одбори надлежни за работите на сообраќајот и врските вршат надзор над законитоста на работата на птт претпријатија на своето подрачје.

Член 133

Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски може да го запре извршувањето на заклучоци или други акти на Заедницата на ЈПТТ донесени вон управната постапка, ако најде дека се во спротивност со закон, со други прописи или со правилата на Заедницата на ЈПТТ.

За донесувањето на решението од претходниот став Секретаријатот е должен да го известува веднаш Сојузниот извршен совет.

Против решението за запирање на извршувањето на заклучоци или на друг акт Заедницата на ЈПТТ може да му изјави жалба на Сојузниот извршен совет.

Член 134

Органот на управата на народната република односно на автономната единица надлежен за работите на сообраќајот и врските може да го запре извршувањето на заклучоци или други акти на заедницата на птт претпријатија донесени вон управната постапка, ако најде дека се во спротивност со закон, со други прописи, со правилата на Заедницата на ЈПТТ или со правилата на заедницата на птт претпријатија.

Органот што го донесол решението од претходниот став е должен да го известува веднаш за тоа извршниот совет на народната република односно на автономната единица.

Против решението за запирање на извршувањето на заклучоци или на друг акт заедницата на птт претпријатија може да му изјави жалба на извршниот совет на народната република односно на автономната единица.

Член 135

Органот на управата на народниот одбор надлежен за работите на сообраќајот и врските може да го запре извршувањето на заклучоците или на другите акти на птт претпријатије донесени вон управната постапка, ако најде дека се во спротивност со закон и со други прописи со правилата на Заедницата на ЈПТТ, со правилата на заедницата на птт претпријатија или со правилата на птт претпријатије.

Органот што го донесол решението од претходниот став е должен за тоа веднаш да го известува советот на народниот одбор надлежен за работите на сообраќајот и врските.

Против решението за запирање на извршувањето на заклучок или на друг акт птт претпријатије може да му изјави жалба на советот на народниот одбор надлежен за работите на сообраќајот и врските.

Член 136

Сојузниот извршен совет може во вршењето на надзор да поништи заклучок или друг акт на Заедницата на ЈПТТ донесен вон управната постапка, ако е во спротивност со закон, со други прописи или со правилата на Заедницата на ЈПТТ.

Извршниот совет на народната република односно на автономната единица може во вршењето на надзор да поништи заклучок или друг акт на заедницата на птт претпријатија донесен вон управната постапка, ако е во спротивност со закон, со други прописи, со правилата на Заедницата на ЈПТТ или со правилата на заедницата на птт претпријатија.

Советот на народниот одбор надлежен за работите на сообраќајот и врските може во вршењето на надзор да поништи заклучок или друг акт на птт претпријатије донесен вон управната постапка, ако е во спротивност со закон, со други прописи на Заедницата на ЈПТТ, со правилата на заедницата на птт претпријатија, или со правилата на птт претпријатије.

Член 137

Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски, органот на управата на народната република односно на автономната единица надлежен за работите на сообраќајот и врските и советите на народните одбори надлежни за работите на сообраќајот и врските можат да бараат од птт инспекција при Заедницата на ЈПТТ односно при заедницата на птт претпријатија да изврши определени работи од делокругот на птт инспекција.

Птт инспекција е должна да постапи по барањето од претходниот став и за тоа да го извести органот што го поставил барањето.

Член 138

Главниот инспектор е должен да го известува органот на управата на народната република односно на автономната единица надлежен за работите на сообраќајот и врските и органите на управата на народните одбори надлежни за работите на сообраќајот и врските за состојбата и за појавите во областа на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај на територијата на народната република односно на подрачјето на автономната единица, околицата или општината.

Генералниот инспектор е должен да го известува Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски за состојбата и за појавите во областа на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај.

2. Општествен надзор

Член 139

Сојузната народна скупштина врши општествен надзор над политиката за користење на средствата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони и над тарифната политика.

Републичкото народно собрание односно народното собрание на автономната единица врши општествен надзор над политиката за користење на средствата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони и над тарифната политика на територијата на народната република односно на подрачјето на автономната единица.

Околинскиот и општинскиот народен одбор вршат општествен надзор над политиката за користење на средствата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони на подрачјето на околицата односно на општината.

Органите од претходните ставови во вршењето на општествен надзор го разгледуваат особено: користењето на основните поштенски, телеграфски и телефонски капацитети и на инвестиционите вложувања од гледиштето на обезбедувањето на правилното функционирање на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај и задоволувањето на потребите на корисниците на поштенските, телеграфските и телефонските услуги, тарифната политика и определувањето на личните доходи на работниците според нивното залагање и успехот во работата.

Член 140

Во вршењето на општествениот надзор од претходниот член Сојузната народна скупштина може да ѝ дава препораки на Заедницата на ЈПТТ, републичкото народно собрание, народното собрание односно обласниот одбор на автономна единица — на заедницата на птт претпријатија на територијата на народната република односно на подрачјето на автономната единица, а народните одбори — на птт претпријатија чии седишта се наоѓаат на подрачјето на околицата односно на општината.

Управниот одбор на Заедницата на ЈПТТ односно на заедницата на птт претпријатија и работничките совети на птт претпријатија се должни на својата прва седница да расправаат за препораката, и за заклучокот што ќе го донесат да го известат органот што ја дал препораката.

3. Други овластувања на државните органи

Член 141

Ревизијата и одобрувањето на инвестиционите програми и на проектите на птт постројки и објекти се врши според општите прописи.

Органите надлежни за ревизија и одобрување на инвестиционите програми и на проектите се должни претходно да прибават стручно мислење од соодветната заедница за тоа дали се исполнети условите определени со одредбите за функционирањето на поштенскиот, телеграфскиот и телефон-

скиот сообраќај, како и со другите технички одредби во областа на тој сообраќај.

VIII. КАЗНЕНИ ОДРЕДБИ

Член 142

Птт претпријатие или друга стопанска организација или установа здружена во заедница на птт претпријатија односно во Заедницата на ЈПТТ ќе се казни за прекршок со парична казна од 10.000 до 200.000 динари:

1) ако не постапи по наредбата од инспекторот издадена врз основа на членот 125 од овој закон;

2) ако го оневозможи или попречува вршењето на работите од делокругот на птт инспекција.

За дејствието од претходниот став ќе се казни и одговорното лице во птт претпријатие односно во друга стопанска организација или установа здружена во заедницата на птт претпријатија односно во Заедницата на ЈПТТ со парична казна од 5.000 до 20.000 динари.

Член 143

Со парична казна од 5.000 до 100.000 динари ќе се казни за прекршок:

1) корисникот или сопственикот на земјиште или зграда, ако не го дозволи или го попречува поставувањето или одржувањето на птт постројка;

2) корисникот или сопственикот на земјиште или зграда односно изведувачот на работите, ако пристапи кон работи на земјиште или зграда на кои се наоѓаат или покрај кои минуваат птт постројки пред да му го пријави тоа писмено на птт претпријатие;

3) корисникот или сопственикот на електрична постројка за пренос, распределба и користење на електрична енергија, односно корисникот или сопственикот на електричен апарат или друг уред од инсталација, ако при изградбата, користењето или одржувањето на тие постројки односно апарати не се придржува кон прописите за заштита на птт постројки од електричните и други постројки;

4) корисникот на телеграфски и телефонски линии што служат за службени потреби односно за работење, ако се изведени, одржувани или користени на начинот со кој се попречува правилната работа на птт постројки;

5) корисникот или сопственикот на земјиште или зграда, ако не дозволи или го попречува преземањето на заштитни мерки при поставувањето, користењето или одржувањето на птт постројки;

6) корисникот или сопственикот на телеграфски и телефонски постројки приклучени на мрежата за јавниот телеграфски и телефонски сообраќај, ако не дозволи или го попречува вршењето на контрола над работата или одржувањето на тие постројки;

7) граѓанинот што намерно ќе оштети птт постројка или друг објект со кој се врши односно се обезбедува вршењето на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај;

8) корисникот на телеграфска и телефонска мрежа, ако истата неовластено ја користи за пренос на телеграфски и телефонски соопштенија во јавниот внатрешен и меѓународен сообраќај;

9) одговорното лице на органот што управува со зграда со два или повеќе катови, ако не ги постави во определениот срок или не ги одржува куќните сандачиња за писмоносни пратки.

IX. ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 144

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престанува со работа Генералната дирекција на поштите, телеграфите и телефоните како орган на Заедницата на стопанските претпријатија на Југословенските пошти, телеграфи и телефони.

Правата, обврските и имотот на Генералната дирекција на поштите, телеграфите и телефоните и на нејзините посебни единици ги презема Заедницата на ЈПТТ.

По исклучок од одредбата на претходниот став, правата, обврските и имотот на Дирекцијата за ште-

дна служба и платен промет ги презема Поштенската штедилница.

Правата на основувач на училиштата што ги основала Генералната дирекција на поштите, телеграфите и телефоните преминуваат врз заедниците на птт претпријатија на чие подрачје се наоѓаат тие училишта.

Член 145

Со денот на влегувањето во сила на овој закон птт претпријатија ќе ги преземат правата и обврските на Генералната дирекција на Југословенските пошти, телеграфи и телефони како на инвеститор за изградба на поштенски, телеграфски и телефонски објекти на подрачјето на претпријатието и за набавка на средствата наменети за користење од страна на односните претпријатија.

Член 146

По исклучок од одредбата на членот 44 на овој закон основите и начинот за пресметка на приходите меѓу птт претпријатија за 1961 и 1962 година ќе ги утврди со заклучок управниот одбор на Заедницата на ЈПТТ.

Птт претпријатије што не е задоволно со заклучокот донесен во смисла на претходниот став, може да бара да одлучи за тоа Сојузниот извршен совет.

Член 147

Изборите за органите на управувањето установени со одредбите на овој закон ќе се извршат во срок од три месеци од денот на неговото влегување во сила.

Поблиски прописи за спроведувањето на изборите ќе донесе Сојузниот извршен совет или органот што ќе го определи тој.

Член 148

До изборот на органите на управувањето установени со одредбите на овој закон, постојните органи на управувањето ќе ги вршат соодветните права што за новите органи на управувањето се предвидени со одредбите на овој закон.

Член 149

Директорите на постојните птт претпријатија, управниците на основните и извршните единици и погоните, како и другите работници на раководни работни места во птт претпријатија остануваат на своите работни места, ако органите на управувањето на тие претпријатија не определат поинаку.

Член 150

Работниците и службениците на Генералната дирекција на поштите, телеграфите и телефоните остануваат на своите работни места, ако не определи поинаку управниот одбор на Заедницата на ЈПТТ односно генералниот директор.

Член 151

До донесувањето на правилата на птт претпријатија и на правилниците за распределба на личните доходи на работниците на птт претпријатија и на нивните основни единици и погони ќе се применуваат важечките правила и тарифни правилници.

До донесувањето на правилата на Заедницата на ЈПТТ и на правилникот за личните доходи на работниците во Заедницата на ЈПТТ ќе се применуваат важечките правила на Генералната дирекција на поштите, телеграфите и телефоните и Одлуката за платите на службениците и работниците на Генералната дирекција на Југословенските пошти, телеграфи и телефони и на посебните единици („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 21/58 и 28/59).

Член 152

Со денот на влегувањето во сила на овој закон престануваат да важат:

- 1) Законот за поштенско-телеграфско-телефонската тарифа („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 11/50);
- 2) одредбите на чл. 131 и 132 на Законот за средствата на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 54/57, 48/58, 17/59, 48/59 и 52/59), доколку се однесуваат на претпријатијата на пош-

тенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај;

3) Уредбата за организацијата, послушањето и управувањето со Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 53/53);

4) Уредбата за обвезна изработка внатрешни (куќни) телефонски разводи во новоградбите („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 83/47);

5) Правилникот за внатрешните (куќни) телефонски разводи во новоградбите („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 26/48 и 37/50).

До донесувањето на прописите врз основа на овој закон и на другите прописи, остануваат и натаму во сила:

1) Уредбата за превоз на поштенски испратки со моторни возила во меѓумесниот сообраќај („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 66/47);

2) Уредбата за дополнување на Уредбата за штедните влогови („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 6/56);

3) Упатството за спроведување избори за работнички совети и управни одбори во Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 18/54);

4) Решението за употреба на грбот на Федеративна Народна Република Југославија на печатите на Југословенските железници и Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 24/54), доколку се однесува на Југословенските пошти, телеграфи и телефони;

5) Решението за поштенско-телеграфско-телефонската тарифа за внатрешен сообраќај („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 5/60);

6) Решението за поштенската тарифа за меѓународен сообраќај („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 5/60);

7) Решението за осигурување на телеграфско-телефонските линии на Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 17/59);

8) Наредбата за мерките за заштита на водовите за електроврски од електричните водови („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 34/51 и 6/52);

9) Наредбата за определување нови стопански дејности во областа на сообраќајот и врските („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 14/54);

10) Наредбата за ревизија на проектите на телеграфските и телефонските инвестициони објекти и за вршење надзор над изведбата на тие објекти („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 21/55);

11) Правилникот за организација и работење на помошните пошти („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 28/48);

12) Правилникот за организација на службата на селските поштари („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 75/48);

13) Правилникот за регулирање на работните односи со лицата што вршат поштенска, телеграфска и телефонска служба врз основа на договор („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 32/54 и 54/57);

14) Правилникот за превозење патници со поштенски моторни возила („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 17/55);

15) Правилникот за проектирањето на телеграфско-телефонските постојки за јавниот телеграфско-телефонски сообраќај („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 21/55);

16) Правилникот за организацијата на поштенско-штедната служба и за работењето со штедните влогови кај Заедницата на стопанските претпријатија на Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 34/56 и 4/58);

17) Правилникот за работата и стручната спрема на инспекторите на Генералната дирекција на поштите, телеграфите и телефоните и на претпријатијата на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 45/56);

18) Правилникот за прометот и расходувањето на определени видови основни средства на железничките транспортни претпријатија и на претпријати-

јата на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 38/58), доколку се однесува на претпријатијата на поштенскиот, телеграфскиот и телефонскиот сообраќај;

19) Правилникот за дисциплинската и материјалната одговорност на службениците и работниците на Заедницата на стопанските претпријатија на Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 17/59);

20) Правилникот за заштита на воздушните телеграфско-телефонски линии и водови од растенија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 3/60).

Член 153

Овој закон влегува во сила на 1 јануари 1961 година.

642.

Врз основа на чл. 68 и 237 став 3 од Законот за јавните службеници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/57, 44/58, 1/59, 52/59 и 27/60), Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНИ НА УРЕДБАТА ЗА ПОЛОЖАЈНИТЕ ПЛАТИ НА СЛУЖБЕНИЦИТЕ НА ПРОСВЕТНИТЕ УСТАНОВИ

Член 1

Во Уредбата за положајните плати на службениците на просветните установи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 15/58, 6/59 и 13/60) во членот 2 став 1 точ. 1 до 5 се менуваат и гласат:

„1) воспитач, учител, стручен учител по практична настава, стручен учител:

а) без положен стручен испит — —	4.000
б) со положен стручен испит, до XII платен разред — — — —	6.000
в) со положен стручен испит, од XI до VII платен разред — — — —	8.000

2) наставник:

а) без положен стручен испит — —	5.000
б) со положен стручен испит, до XI платен разред — — — —	7.500
в) со положен стручен испит, од X до VI платен разред — — — —	9.000

3) професор:

а) без положен стручен испит — —	6.000
б) со положен стручен испит, до IX платен разред — — — —	8.500
в) со положен стручен испит, од VIII до IV платен разред — — — —	10.000

4) предавач на виша школа — — — — 10.000 |

5) професор на виша школа:

а) во VII и VI платен разред — — — —	12.000
б) во V, IV и III платен разред — — — —	15.000

Член 2

Положајните плати предвидени со оваа уредба ќе се исплатуваат од 1 јануари 1961 година.

Со републички прописи можат да се зголемат досегашните положајни плати на службениците во звањата наведени во членот 1 на оваа уредба до износите предвидени со оваа уредба и пред рокот определен во претходниот став, но не пред 1 јули 1960 година.

Член 3

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет.

Р. п. бр. 230

2 декември 1960 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

643.

Врз основа на точката 1 од Одлуката за овластувањето на Сојузниот извршен совет за донесување прописи за исплата на аконтација на уживателите на пензии („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/60), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ИСПЛАТА НА АКОНТАЦИЈА НА УЖИВАТЕЛИТЕ НА ПЕНЗИИ

1. До донесувањето на соодветни законски прописи за усогласувањето на пензиите со движењето на личните доходи на работниците и службениците на уживателите на лична и фамилијарна пензија според Законот за пензиското осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/57, 44/58, 27/59 и 48/59) и на уживателите на инвалидска пензија според Законот за инвалидското осигурување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 49/58 и 27/59), ќе им се исплатат како аконтација заради усогласување на пензиите со движењето на личните доходи на работниците и службениците 10% од вкупниот износ на пензиите, без заштитниот додаток, што се исплатени или ќе бидат исплатени за периодот од 1 јули до 31 декември 1960 година.

2. Исплатата на оваа аконтација ќе се изврши најдоцна до 31 декември 1960 година.

3. Исплатата на аконтацијата ќе ја извршат заводите за социјално осигурување надлежни за исплата на пензиите, по службена должност, без донесување решение.

4. Исплатената аконтација според оваа одлука нема да се засметува во приходот на уживателот на пензија односно на неговото домаќинство што се зема предвид за стекнување или губење на некое право во зависност од височината на пензијата односно од височината на доходот на корисникот на тоа право и на членовите на неговото домаќинство.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 231

3 декември 1960 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар,

Потпретседател,

Вељко Зековиќ, с. р. Мијалко Тодоровиќ, с. р.

644.

Врз основа на чл. 35 и 46 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/58 и 21/59), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНИ ВО СОСТАВОТ НА НЕКОИ ОДБОРИ И КОМИСИИ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ

Во составот на долу наведените одбори и комитети на Сојузниот извршен совет, именувани со одлуките за именување претседатели и членови на одборите и комитетите на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 22/58, 5/59, 21/59, 44/59, 53/59, 12/60 и 26/60), се вршат следните измени, и тоа:

1. Во Одборот за перспективен општествен план, се разрешаваат од функцијата член на Одборот Хасан Бркиќ, Пеко Далчевиќ и Љубо Бабиќ, досегашни членови на Сојузниот извршен совет, а се именуваат за членови на Одборот Марин Цетињиќ, член на Сојузниот извршен совет и секретар за сообраќај и врски и Данило Кекиќ, член на Сојузниот извршен совет и секретар за индустрија.

2. Во Одборот за стопанство, се разрешаваат од функцијата член на Одборот Хасан Бркиќ, Пеко Далчевиќ и Љубо Бабиќ, досегашни членови на

Сојузниот извршен совет, а се именуваат за членови на Одборот Љупчо Арсов, член на Сојузниот извршен совет, Марин Цетиниќ, член на Сојузниот извршен совет и секретар за сообраќај и врски, Данило Кеклиќ, член на Сојузниот извршен совет и секретар за индустрија, и Зоран Полић, член на Сојузниот извршен совет.

3. Во Одборот за буџет и службенички прашања, се разрешава од функцијата претседател на Одборот Вељко Зековиќ, секретар на Сојузниот извршен совет, и се именува за член на Одборот.

За претседател на Одборот се именува Зоран Полић, член на Сојузниот извршен совет.

Се разрешаваат од функцијата член на Одборот Светислав Стефановиќ, член на Сојузниот извршен совет и државен секретар за внатрешни работи и Срѓа Прица, порано државен потсекретар за надворешни работи.

4. Во Одборот за просвета и култура, се разрешаваат од функцијата член на Одборот Иво Фрол, порано помошник секретар за просвета и култура во Сојузниот извршен совет и Мишо Павиќевиќ, порано секретар на Централниот совет на Сојузот на синдикатите на Југославија, а за член на Одборот се именува Ашер Делеон, секретар на Централниот совет на Сојузот на синдикатите на Југославија.

5. Во Комисијата за помилувања, се разрешава од функцијата член на Комисијата Љубо Бабиќ, досегашен член на Сојузниот извршен совет, а за член на Комисијата се именува Зоран Полић, член на Сојузниот извршен совет.

Р. п. бр. 232

9 декември 1960 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Вељко Зековиќ, с. р. Александар Равковиќ, с. р.

645.

Врз основа на точката 9 од Одлуката за доделување новогодишна награда на службениците и работниците на сојузните државни органи и установи што вршат јавна служба („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 49/60), сојузниот Државен секретаријат за работите на финансиите пропишува

УПАТСТВО

ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ОСНОВИЦИТЕ И ЗА ПРЕСметување на придонесот за буџетите од личниот доход на новогодишната награда на службениците и работниците на сојузните државни органи и установи што вршат јавна служба

1. Исплатителите на новогодишната награда според Одлуката за доделување новогодишна награда на службениците и работниците на сојузните државни органи и установи што вршат јавна служба, се должни на вкупниот нето износ на исплатената новогодишна награда да пресметаат и да платат придонес за буџетите од личниот доход со примена на нормата од 14,94%.

По исклучок од одредбата на претходниот став, по нормата од 3,09% се пресметува придонесот за буџетите од личниот доход на новогодишната награда на службениците и работниците на самостојни установи од чиј личен доход (плата) за декември 1960 година, остварен од земјоделска дејност, е пресметан редовниот придонес за буџетите од личниот доход по нормата од 3% на бруто односно по нормата од 3,9% на нето износот на тој доход (член 17а од Правилникот за пресметување и плаќање на придонесите од личниот доход од работен однос — „Службен лист на ФНРЈ” бр. 3/60, 21/60 и 32/60).

2. Ако исплатителот на новогодишната награда бил должен на платите исплатени за декември 1960 година да пресмета и да плати дополнителен придонес за буџетите од личниот доход, тој е должен

да го пресмета тој придонес од секој примател на новогодишна награда и да го наплати од секој таков примател.

Дополнителниот придонес за буџетите од личниот доход се пресметува според членот 50 од Правилникот за пресметување и плаќање на придонесите од личниот доход од работен однос и се заплира од примателите на новогодишна награда согласно со одредбите од членот 52 на тој правилник. На пример, ако нормата на дополнителниот придонес за буџетите од личниот доход е 5% од износот на редовниот придонес за буџетите од личниот доход, таа норма пресметана во норма што се применува на новогодишната награда изнесува: $(14,94 \times 5) : 100 = 0,747\%$ односно заокружено 0,75% од новогодишната награда.

3. Придонесот за буџетите од личниот доход пресметан според одредбите на точката 1 од ова упатство ќе се плаќа од истите средства од кои се исплатува и новогодишната награда.

4. Придонесите од личниот доход пресметани според ова упатство се уплатуваат кај банката на оние сметки на кои исплатителот на новогодишната награда ги уплатил соодветните придонеси од личниот доход на платите исплатени за декември 1960 година.

5. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ”.

Бр. 12-29191/1

9 декември 1960 година

Белград

Државен секретар
за работите на финансиите,
Никола Минчев, с. р.

646.

Врз основа на членот 45 став 2 од Општиот закон за школството („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 28/58 и 27/60) и членот 11 оддел II точка 1, членот 12 оддел II точка 1 и членот 30 од Уредбата за пренесување работите во надлежноста на сојузните и републичките органи на управата („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 18/58 и 18/59), во согласност со сојузниот Државен секретаријат за внатрешни работи во смисла на членот 3 став 2 од Основниот закон за прекршоците („Службен лист на ФНРЈ”, бр. 2/59), секретаријатите на Сојузниот извршен совет за трудот и за сообраќај и врски пропишуваат

ПРАВИЛНИК

ЗА СТЕКНУВАЊЕ И ПРИЗНАВАЊЕ НА ЗВАЊА НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ПОСАДА НА ПЛОВИЛА ЗА ВНАТРЕШНА ПЛОВИДБА

1. Општи одредби

Член 1

Одредбите на овој правилник важат за членовите на посада на пловила за внатрешна пловидба (во натамошниот текст: бродарците).

Член 2

Звањата што можат да ги стекнат бродарците под условите и на начинот определени со овој правилник се:

морнар,
крмар на товарен брод,
бродски крмар,
бродоводач на внатрешна пловидба,
поручник на внатрешна пловидба,
капетан на внатрешна пловидба,
бродски огнар,
бродски моторист,
бродски машиноводач,
машинист на внатрешна пловидба од II класа,
машинист на внатрешна пловидба од I класа,
морнар моторист од II класа,
морнар моторист од I класа,
управувач на брод,
ракувач на пловен багер (елеватор) на внатрешна пловидба од II класа,

ракувач на пловен багер (елеватор) на внатрешна пловидба од I класа,
ракувач на пловна дигалка на внатрешна пловидба од II класа,
ракувач на пловна дигалка на внатрешна пловидба од I класа.

Член 3

Приправничка служба постои за звањата: поручник на внатрешна пловидба и машинист на внатрешна пловидба од II класа.

Член 4

Звањата наведени во членот 2 на овој правилник се стекнуваат, и тоа:

1) звањето морнар моторист од II класа — со распоредување на работното место по завршен определен пловидбен стаж;

2) звањата: морнар, морнар моторист од I класа, крмар на товарен брод, бродски огнар, бродски моторист, управувач на брод, ракувач на пловен багер (елеватор) на внатрешна пловидба од II класа, ракувач на пловна дигалка на внатрешна пловидба од II класа, бродски крмар, бродоводач на внатрешна пловидба, бродски машиноводач, ракувач на пловен багер (елеватор) на внатрешна пловидба од I класа и ракувач на пловна дигалка на внатрешна пловидба од I класа — по завршен определен пловидбен стаж и по положен стручен испит за соодветно звање;

3) звањата: поручник на внатрешна пловидба и машинист на внатрешна пловидба од II класа — по завршен наутички отсек на бродарско или поморско училиште (приправник за звање поручник на внатрешна пловидба), односно бродомашински отсек на бродарско или поморско училиште односно машински отсек на техничко училиште (приправник за звање машинист на внатрешна пловидба од II класа), по завршен определен пловидбен стаж и по положен стручен испит за соодветно звање;

4) звањата: капетан на внатрешна пловидба и машинист на внатрешна пловидба од I класа — по завршен определен пловидбен стаж во звање поручник односно машинист на внатрешна пловидба од II класа и по положен стручен испит за соодветно звање.

Определени звања на бродарци можат да стекнат и работници од други струки што имаат стручно образование на квалификуван односно висококвалификуван работник под условите пропишани со овој правилник.

II. Услови за стекнување на звања

Член 5

Звањето морнар го стекнува:

1) бродарец што има пловидбен стаж од три години и положен стручен испит за звање морнар;
2) бродарец што служел задолжителен воен срок во Југословенската воена морнарица и има пловидбен стаж од најмалку две години на бродови на речна воена флотила и од една година на пловидба за внатрешна пловидба, и положен стручен испит за звање морнар.

Член 6

Звањето крмар на товарен брод го стекнува:

1) бродарец што има пловидбен стаж од најмалку три години на работите на палубна служба, од кои најмалку две години на товарни бродови, и положен стручен испит за звање крмар на товарен брод;

2) бродарец што во звање морнар има пловидбен стаж од најмалку една година на товарни бродови и положен дополнителен стручен испит за звање крмар на товарен брод.

Член 7

Звањето бродски крмар го стекнува бродарец што во звање морнар или во звање крмар на товарен брод има пловидбен стаж од најмалку три години на работите на крмарење со брод и положен стручен испит за звање бродски крмар.

Член 8

Звањето бродоводач на внатрешна пловидба го стекнува:

1) бродарец што во звањето и на работите на бродски крмар или управувач на брод има пловидбен стаж од најмалку три години и положен стручен испит за звање бродоводач на внатрешна пловидба;

2) бродарец што во Југословенската воена морнарица завршил бродарско подофицерско училиште и има пловидбен стаж од пет години на бродови на Југословенската воена морнарица како активен подофицер, од кои најмалку две години на бродови на речна воена флотила, и положен дополнителен стручен испит за звање бродоводач на внатрешна пловидба.

Член 9

Звањето поручник на внатрешна пловидба го стекнува:

1) приправник за звање поручник на внатрешна пловидба што има пловидбен стаж од најмалку две години на работите на приправник за звање поручник на внатрешна пловидба, од кои најмалку една година на реморкери, и положен стручен испит за звање поручник на внатрешна пловидба;

2) поручник на трговска морнарица што има пловидбен стаж од најмалку дванаесет месеци на работите на поручник на внатрешна пловидба, од кои најмалку пет месеци на реморкери, и положен дополнителен стручен испит за звање поручник на внатрешна пловидба;

3) бродарец што во Југословенската воена морнарица завршил едно од воено-поморските офицерски училишта и се здобил со чин поручник на корвета, а има пловидбен стаж од три години на бродови на Југословенската воена морнарица, од кои најмалку една година на бродови на речна воена флотила, и положен дополнителен стручен испит за звање поручник на внатрешна пловидба.

Член 10

Звањето капетан на внатрешна пловидба го стекнува:

1) бродарец што во звањето на работите на поручник на внатрешна пловидба има пловидбен стаж од најмалку три години, од кои најмалку две години на реморкери или една година на работите на заповедник на реморкер, и положен стручен испит за звање капетан на внатрешна пловидба;

2) бродарец што во звањето и на работите на бродоводач на внатрешна пловидба има пловидбен стаж од најмалку три години, од кои една година на реморкери во својство на заповедник, и положен стручен испит за капетан на внатрешна пловидба;

3) бродарец што во Југословенската воена морнарица завршил едно од воено-поморските офицерски училишта и се здобил со чин поручник на фрегата, а има пловидбен стаж од четири години на бродови на Југословенската воена морнарица, од кои најмалку две години на бродови на речна воена флотила, и положен дополнителен стручен испит за звање капетан на внатрешна пловидба.

Член 11

Звањето бродски огнар го стекнува:

1) бродарец што има пловидбен стаж од најмалку три години на работите на бродски огнар под надзор, и положен стручен испит за звање бродски огнар;

2) бродарец што има пловидбен стаж од најмалку шест месеци на работите на палење огин по положен испит за огнар на парна локомотива или парна локомотива, и положен дополнителен стручен испит за звање бродски огнар;

3) бродарец што има стручно образование на квалификуван работник од металска струка и пловидбен стаж од најмалку шест месеци на работите на палење огин, и положен дополнителен стручен испит за звање бродски огнар;

4) бродарец што има пловидбен стаж од најмалку три години на работите на палење огин на бродови на Југословенската воена морнарица и на пло-

вила за внатрешна пловидба, и положен стручен испит за звање бродски огнар.

Член 12

Звањето бродски моторист го стекнува бродарец што има стручно образование на квалификуван работник од металска струка или звање бродски огнар, пловидбен стаж од најмалку две години на работите на подмачкување и ракување со мотор под надзор, и положен стручен испит за звање бродски моторист.

Член 13

Звањето бродски машиноводач го стекнува:

1) бродарец во звање бродски моторист што има пловидбен стаж од најмалку три години на работите на бродски моторист, и положен стручен испит за звање бродски машиноводач;

2) бродарец во звање бродски огнар што има пловидбен стаж од најмалку шест години на работите на подмачкување и ракување со мотор под надзор, и положен стручен испит за звање бродски машиноводач.

Бродарец што положил стручен испит за звање бродски машиноводач за определен вид погон од точката 1 или точката 2 на претходниот став, може да полага дополнителен стручен испит за друг вид погон под услов да има шест месеци пловидбен стаж на тој друг вид погон на работите на бродски моторист во звање бродски моторист или бродски огнар.

Бродарец што ги исполнува условите на пловидбениот стаж за полагање на стручниот испит за звање бродски машиноводач за обата вида погони, може да го полага стручниот испит за тоа звање истовремено за обата видови погони.

Член 14

Звањето машинист на внатрешна пловидба од II класа го стекнува:

1) приправник за звање машинист на внатрешна пловидба од II класа што има пловидбен стаж од две години на пловила за внатрешна пловидба со комплекс на погонски машини во јачина над 200 КС, од кои најмалку по шест месеци во одделен вид погон, и положен стручен испит за звање машинист на внатрешна пловидба од II класа;

2) бродарец што во Југословенската воена морнарица завршил машинско подофицирско училиште и се здобил со чин постар водник, а има пловидбен стаж од две години на бродови на Југословенската воена морнарица, од кои најмалку по шест месеци во секој вид погон, и положен стручен испит за звање машинист на внатрешна пловидба од II класа.

Член 15

Звањето машинист на внатрешна пловидба од I класа го стекнува:

1) бродарец што во звањето и на работите на машинист на внатрешна пловидба од II класа има пловидбен стаж од три години на пловила за внатрешна пловидба со погонски комплекс во јачина над 200 КС, и положен стручен испит за звање машинист на внатрешна пловидба од I класа;

2) бродарец што во звањето и на работите на бродски машиноводач има пловидбен стаж од три години на пловила за внатрешна пловидба, од кои најмалку една година на пловила со погонски комплекс во јачина над 200 КС, и положен стручен испит за звање машинист на внатрешна пловидба од I класа.

Член 16

Звањето морнар моторист од II класа го стекнува бродарец што има пловидбен стаж од една година во ракување со мотор до 10 КС под надзор, распореден на работно место на морнар моторист од II класа.

Член 17

Звањето морнар моторист од I класа го стекнува:

1) бродарец што во звањето и на работите на морнар моторист од II класа има пловидбен стаж од две години и положен стручен испит за звање морнар моторист од I класа;

2) бродарец што во звањето морнар или во звањето бродски огнар има пловидбен стаж од најмалку една година на наутичко-технички работи на брод и положен стручен испит за звање морнар моторист од I класа.

Член 18

Звањето управувач на брод го стекнува бродарец што во звање морнар моторист има пловидбен стаж од најмалку две години на наутичко-технички работи на брод, и положен стручен испит за звање управувач на брод.

Член 19

Звањето ракувач на пловен багер (елеватор) на внатрешна пловидба од II класа го стекнува:

1) бродарец што има пловидбен стаж од една година на работите на палубна служба и од четири години на работите на ракување под надзор со технички пловила за внатрешна пловидба, од кои најмалку две години на пловен багер, и положен стручен испит за звање ракувач на пловен багер (елеватор) на внатрешна пловидба од II класа;

2) бродарец во звање бродски огнар или во звање бродски моторист што има пловидбен стаж од три години на работите на ракување под надзор со технички пловила за внатрешна пловидба, од кои најмалку две години на пловен багер, и положен стручен испит за звање ракувач на пловен багер (елеватор) на внатрешна пловидба од II класа.

Член 20

Звањето ракувач на пловен багер (елеватор) на внатрешна пловидба од I класа го стекнува:

1) бродарец што во звањето и на работите на ракувач на пловен багер (елеватор) на внатрешна пловидба од II класа има пловидбен стаж од три години, и положен стручен испит за звање ракувач на пловен багер (елеватор) на внатрешна пловидба од I класа;

2) бродарец што по завршен хидроградежен отсек на бродарско техничко училиште има пловидбен стаж од две години на работите на ракување под надзор со технички пловила за внатрешна пловидба, од кои најмалку една година на пловен багер, и положен стручен испит за звање ракувач на пловен багер (елеватор) на внатрешна пловидба од I класа.

Член 21

Звањето ракувач на пловна дигалка на внатрешна пловидба од II класа го стекнува:

1) бродарец што има пловидбен стаж од една година на работите на палубна служба и од четири години на работите на ракување под надзор со технички пловила за внатрешна пловидба, од кои најмалку две години на пловна дигалка, макара, чекан или слични технички пловила, и положен стручен испит за звање ракувач на пловна дигалка на внатрешна пловидба од II класа;

2) бродарец во звање бродски огнар или во звање бродски моторист што има пловидбен стаж од три години на работите на ракување под надзор со технички пловила за внатрешна пловидба, од кои најмалку две години на пловна дигалка, макара, чекан или слични технички пловила, и положен стручен испит за звање ракувач на пловна дигалка на внатрешна пловидба од II класа.

Член 22

Звањето ракувач на пловна дигалка на внатрешна пловидба од I класа го стекнува:

1) бродарец што во звањето и на работите на ракувач на пловна дигалка на внатрешна пловидба од II класа има пловидбен стаж од три години, и положен стручен испит за звање ракувач на пловна дигалка на внатрешна пловидба од I класа;

2) бродарец што има завршено бродарско техничко училиште и пловидбен стаж од две години на работите на ракување под надзор со технички пловила за внатрешна пловидба, од кои најмалку една година на пловна дигалка, макара, чекан или слични технички пловила, и положен стручен испит за звање ракувач на пловна дигалка на внатрешна пловидба од I класа.

III. Испити**Член 23**

За стекнување на звањата од членот 2 на овој правилник, бродарците полагаат стручни испити и дополнителни стручни испити.

Дополнителните стручни испити се полагаат, по правило, кога бродарецот од Југословенската војска морнарица и Трговската морнарица на ФНРЈ ќе премине во внатрешната пловидба.

Член 24

Испитите од претходниот член се полагаат пред испитната комисија писмено, усно и практично.

Член 25

Испитите од членот 23 на овој правилник се полагаат, по правило, три пати годишно, и тоа: во март, јуни и декември.

По исклучок од одредбата на претходниот став, испитите за звањето морнар, крмар на товарен брод, бродски огнар, морнар моторист од I класа и управувач на брод се полагаат кога тоа ќе го определи надлежниот орган на управата (член 33) според вкупниот број на пријавите за полагање на испитите за тие звања.

Член 26

Испитот за определено звање бродарецот може да го полага ако ги исполнува пропишаните услови (пловидбен стаж, претходна стручна односно школска спрема, водење дневник и др.).

Органот на управата при кој е формирана испитната комисија му одобрува на пријавениот кандидат полагање на испитот ако утврди дека тој ги исполнува пропишаните услови за полагање на испитот.

На кандидат што не ги исполнува пропишаните услови за полагање на испитот испитната комисија му издава решение со кое се одбива кандидатот од полагање на испитот.

Ако органот на управата при кој е формирана испитната комисија утврди дека кандидатот не водел дневник или дека го водел на непропишан начин, тој е должен со решение да го одбие барањето на кандидатот да го полага испитот, како и да му го обуслови повторното полагање на испитот со продолжување на пловидбениот стаж кое не може да биде подолго од една година.

Член 27

Програмите за испитите од членот 23 на овој правилник и начинот на полагањето на тие испити ги пропишува Управата за поморство и речен сообраќај во согласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски.

Член 28

Испитните комисии пред кои кандидатите ги полагаат испитите од членот 23 на овој правилник се состојат од 3 до 5 членови.

Со решението за именување на членовите на комисијата се определува ист толкав број на заменици и секретарот.

Испитната комисија може, по правило, да се дополни и со потребен број испитувачи за определен дел од испитното градиво.

Испитувачот има положба на член на комисија кога одлучува за успехот на кандидатот од определен предмет.

Член на комисија или испитувач не смее да биде лице што го подготвувало кандидатот за стручниот испит.

Член 29

За работата на испитната комисија и за текот на испитот се води записник.

Записникот мора да содржи: реден број на седницата на испитната комисија, фамилијарно и родено име на претседателот и на членовите на испитната комисија, како и на испитувачите, ден и час на почетокот на седницата, дневен ред на седницата, кратки заклучоци и неопходни податоци за одлуките на испитната комисија и ден и час на завршувањето на седницата.

Записникот го потпишуваат претседателот и секретарот на испитната комисија.

Управата за поморство и речен сообраќај ќе го пропише образецот според кој се води записникот.

Член 30

Успехот на кандидатот на испитот се оценува со „положил“ или „не положил“.

Испитите од членот 23 на овој правилник можат да се повторат двапати. Кандидатот што ни при третото полагање не ќе го положи испитот, го губи правото на понатамошно полагање на испитот.

За предметите за кои е предвиден писмен и усен испит, кандидатот прво го полага писмениот а потоа усниот испит.

Практичниот испит кандидатот го полага дури кога ќе покаже доволен успех од сите предмети.

Кандидатот што не ќе покаже доволен успех од еден предмет, полага поправителен испит од тој предмет. Кандидатот што не ќе покаже доволен успех од два предмета или не покаже успех на поправителниот испит се оценува со „не положил“.

Член 31

Поправителниот испит се полага најрано во наредниот испитен рок по рокот во кој кандидатот не го положил испитот. Кандидатот што ќе покаже доволен успех на поправителниот испит се смета дека го положил испитот и се оценува со „положил“.

Член 32

За положениот испит испитната комисија издава уверение.

Образецот на уверение го пропишува Управата за поморство и речен сообраќај во согласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за трудот.

Член 33

Републичката дирекција или управата надлежна за работите на внатрешната пловидба односно во народните републики во кои овие органи не постојат секретаријатот на извршниот совет надлежен за работите на внатрешната пловидба, ги формира испитните комисии (член 24), го определува времето за полагање на испитот (член 25 став 2), донесува решенија со кои му одобрува на кандидатот полагање на испитот (член 26) и ги именува членовите на испитната комисија, нивните заменици, испитувачите и секретарот (член 28).

IV. Пловидбен стаж**Член 34**

Пловидбен стаж е време што бродарецот ќе го помине во вршењето на работите на определеното звање на пловило за внатрешна пловидба.

Член 35

На бродарците во служба на палуба и во служба на машина на пловила за внатрешна пловидба за исполнување на условите за стекнување звања им се засметува во пловидбениот стаж и времето поминато на поправки на пловила, и тоа: на бродарците во служба на машина — најмногу шест месеци, а на бродарците во служба на палуба — најмногу три месеци.

На бродарецот во служба на машина на пловила за внатрешна пловидба за стекнување на стручна спрема му се засметува во пловидбениот стаж и времето поминато на технички пловила.

На бродарецот за звање бродски крмар му се засметува во пловидбениот стаж и времето поминато на работите на морнар на технички пловила но најмногу осумнаесет месеци.

На бродарците во служба на палуба и во служба на машина на пловила за внатрешна пловидба за исполнување на условите за стекнување на определено звање не им се засметува во пловидбен стаж времето за укрцување на пловило во распрема.

Член 36

Управата за поморство и речен сообраќај ќе пропише со кои работи и со кое стручно знаење во рамките на пропишаната програма треба да овладеат приправниците за одделни звања во внатрешната пловидба и кои приправници се должни да водат дневник, како и должностите на заповедник на брод односно на старешина на пловило и упра-

вители на машина во поглед на подготвувањето на приправниците за полагање на испитите.

Член 37

Пловидбениот стаж за определено звање кандидатот, по правило, го докажува со извод од бродарската книшка.

V. Признавање на звањата

Член 38

Звањето морнар му се признава:

1) на бродарец што се здобил со звање бродар од II класа (редар на палуба, крмар на товарен брод или спроводник на товарен брод) или со звање бродар од I класа (втор бродски крмар) според Уредбата за струките на поморската и внатрешната пловидба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 68/47) и Правилникот за приправничката служба, стручните испити и курсеви на струките на поморската и внатрешната пловидба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/48 и 80/49);

2) на бродарец што се здобил со звање бродар од III класа (морнар, чувар на пристан — штекнер) според Уредбата за струките на поморската и внатрешната пловидба и Правилникот за приправничката служба, стручните испити и курсеви на струките на поморската и внатрешната пловидба, ако има пловидбен стаж од најмалку пет години во ова звање;

3) на бродарец што се здобил со звање бродски редар или со звање спроводник на шлеп или со звање втор бродски крмар според Правилникот за полагање на стручниот испит за службениците на Дирекцијата на речната пловидба на Кралството Југославија („Службене новине“, бр. 87/30-XXXIV);

4) на бродарец што се здобил со звање кормилар во трговска морнарица односно со звање морнар, ако има пловидбен стаж од најмалку една година во ова звање;

5) на бродарец што во Југословенската воена морнарица се здобил со чин водник и има укрцување од најмалку три години на бродови на Југословенската воена морнарица.

Член 39

Звањето крмар на товарен брод му се признава:

1) на бродарец што се здобил со звање бродар од II класа (крмар на товарен брод) или со звање бродар од I класа (втор бродски крмар) или со звање крмар на пристаниште според Уредбата за струките на поморската и внатрешната пловидба и Правилникот за приправничката служба, стручните испити и курсеви на струките на поморската и внатрешната пловидба;

2) на бродарец што се здобил со звање крмар на шлеп или со звање втор бродски крмар според Правилникот за полагање на стручниот испит за службениците на Дирекцијата на речната пловидба на Кралството Југославија.

Член 40

Звањето бродски крмар му се признава:

1) на бродарец што се здобил со звање сообраќаен техничар (прв бродски крмар и спроводник на брод) според Уредбата за струките на поморската и внатрешната пловидба и Правилникот за приправничката служба, стручните испити и курсеви на струките на поморската и внатрешната пловидба;

2) на бродарец што се здобил со звање бродар од I класа (втор бродски крмар) според Уредбата за струките на поморската и внатрешната пловидба и Правилникот за приправничката служба, стручните испити и курсеви на струките на поморската и внатрешната пловидба, ако има пловидбен стаж од најмалку пет години на работите на крмарење со пловило;

3) на бродарец што се здобил со звање прв бродски крмар или со звање бродски лоц според Правилникот за полагање на стручниот испит за службениците на Дирекцијата на речната пловидба на Кралството Југославија;

4) на бродарец што се здобил со звање втор бродски крмар според Правилникот за полагање на

стручниот испит за службениците на Дирекцијата на речната пловидба на Кралството Југославија, ако има пловидбен стаж од најмалку пет години на работите на крмарење со пловило.

Член 41

Звањето бродоводач на внатрешна пловидба му се признава:

1) на бродарец што се здобил со звање бродоводач според Уредбата за струките на поморската и внатрешната пловидба и Правилникот за приправничката служба, стручните испити и курсеви на струките на поморската и внатрешната пловидба;

2) на бродарец што се здобил со звање водач на брод или со звање управител на мала речна пловидба според Правилникот за испитите за капетани и водачи на бродови во речното трговско бродарство („Службене новине“, бр. 157/28-LI и бр. 102/32-XI.V).

Член 42

Звањето поручник на внатрешна пловидба му се признава:

1) на бродарец што се здобил со звање поручник на внатрешна пловидба според Уредбата за струките на поморската и внатрешната пловидба и Правилникот за приправничката служба, стручните испити и курсеви на струките на поморската и внатрешната пловидба;

2) на бродарец што се здобил со звање поручник на речна пловидба според Правилникот за испитите за капетани и водачи на бродови во речното трговско бродарство.

Член 43

Звањето капетан на внатрешна пловидба му се признава:

1) на бродарец што се здобил со звање капетан на внатрешна пловидба или со звање постар капетан на внатрешна пловидба според Уредбата за струките на поморската и внатрешната пловидба и Правилникот за приправничката служба, стручните испити и курсеви на струките на поморската и внатрешната пловидба;

2) на бродарец што се здобил со звање капетан на речна пловидба според Правилата за полагање на испитот за капетан на речна пловидба од 26 јуни 1920 година;

3) на бродарец што се здобил со звање капетан на брод на речна пловидба според Правилникот за испитите за капетани и водачи на бродови во речното трговско бродарство.

Член 44

Звањето бродски огнар му се признава:

1) на бродарец што се здобил со звање машински помошник од I класа (испитан огнар, испитан подмачкувач на парна машина и испитан подмачкувач на мотор) според Уредбата за струките на поморската и внатрешната пловидба и Правилникот за приправничката служба, стручните испити и курсеви на струките на поморската и внатрешната пловидба;

2) на бродарец што во трговската морнарица се здобил со звање бродски огнар или со звање подмачкувач на машина;

3) на бродарец што се здобил со звање бродски огнар според Правилникот за полагање на испитите на техничкиот персонал на бродови за внатрешна пловидба („Службене новине“, бр. 145/32) или со звање огнар според Правилникот за оспособување на машинистите и огнарите на речни бродови („Службене новине“, бр. 15/40-V од 20 јануари 1940 година)

Член 45

Звањето бродски моторист му се признава:

1) на бродарец што се здобил со звање ракувач со бродски мотор до 75 ИКС или ракувач со парна бродска машина до 100 ИКС според Правилникот за полагање на испитите на техничкиот персонал на бродови за внатрешна пловидба, или со звање бродски подмашинист (за моторни машини до 100 ИКС и парни машини до 100 ИКС) според

Правилникот за оспособување за машинисти и огнари на речни бродови;

2) на бродарец што во трговската морнарица се здобил со звање бродски моторист.

Член 46

Звањето бродски машиноводач му се признава:

1) на бродарец што се здобил со звање помлад машинист на внатрешна пловидба според Уредбата за струките на поморската и внатрешната пловидба и Правилникот за приправничката служба, стручните испити и курсеви на струките на поморската и внатрешната пловидба;

2) на бродарец што се здобил со звање подмашинист (за парни или моторни машини до 200 ИКС) според Одлуката за оспособување на машинистите на речната пловидба (МС, бр. 26926/46);

3) на бродарец што во трговската морнарица се здобил со звање бродски машиноводач;

4) на бродарец што завршил машинско подофицерско училиште ако има пловидбен стаж од најмалку една година во машински комплекси на бродови на Југословенската воена морнарица.

Член 47

Звањето машинист на внатрешна пловидба од II класа му се признава:

1) на бродарец што се здобил со звање машинист на внатрешна пловидба според Уредбата за струките на поморската и внатрешната пловидба и Правилникот за приправничката служба, стручните испити и курсеви на струките на поморската и внатрешната пловидба;

2) на бродарец што се здобил со звање II бродски машиноводач или II бродски моторист за машини до 400 ИКС според Правилникот за полагање на испитите на техничкиот персонал на бродовите за внатрешна пловидба, или со звање II бродски машинист (за парни или моторни машини до 400 ИКС) според Правилникот за оспособување за машинисти и огнари на речни бродови, или со звање II бродски машинист (за парни или моторни машини до 400 ИКС) според Одлуката за оспособување на машинистите на речната пловидба;

3) на бродарец што во трговската морнарица се здобил со звање поморски машинист од III класа;

4) на бродарец што во Југословенската воена морнарица се здобил со чин морнаричко-технички поручник од машинска специјалност и завршил машинско училиште на бившата Југословенска воена морнарица во Кумбор или машинско подофицерско училиште или виши подофицерски машински курс или воено-поморско офицерско машинско училиште во Југословенската воена морнарица или Воено-поморска машинска академија, ако има пловидбен стаж од две години на бродови на Југословенската воена морнарица, од кои најмалку осум месеци на моторен односно парен погон.

Член 48

Звањето машинист на внатрешна пловидба од I класа му се признава:

1) на бродарец што се здобил со звање постар машинист на внатрешна пловидба според Уредбата за струките на поморската и внатрешната пловидба и Правилникот за приправничката служба, стручните испити и курсеви на струките на поморската и внатрешната пловидба;

2) на бродарец што се здобил со звање прв бродски машиноводач или прв бродски моторист според Правилникот за полагање на испитите на техничкиот персонал на бродовите за внатрешна пловидба, или со звање прв бродски машинист (за парни или моторни машини) според Правилникот за оспособување за машинисти и огнари на речни бродови, или со звање прв бродски машинист (за парни или моторни машини) според Одлуката за оспособување на машинистите на речната пловидба;

3) на бродарец што во трговската морнарица се здобил со звање поморски машинист од II класа;

4) на бродарец што во Југословенската воена морнарица се здобил со чин морнаричко-технички капетан од машинска специјалност и завршил машинско училиште на бившата Југословенска воена

морнарица во Кумбор или машинско подофицерско училиште или виши подофицерски машински курс или воено-поморско офицерско машинско училиште или Воено-поморска машинска академија, ако има пловидбен стаж од две години на бродови на Југословенската воена морнарица на должности на морнаричко-технички машински офицер.

Член 49

Звањето морнар моторист од I класа му се признава:

1) на бродарец што се здобил со звање машински помошник од I класа (управувач со моторен чамец до 75 ИКС и 20 тони истиснување) според Уредбата за струките на поморската и внатрешната пловидба и Правилникот за приправничката служба, стручните испити и курсеви на струките на поморската и внатрешната пловидба;

2) на бродарец што се здобил со звање ракувач со бродски мотор до 75 ИКС според Правилникот за полагање на испитите на техничкиот персонал на внатрешната пловидба, или со звање управувач на моторен чамец (лагичка) до 20 тони истиснување и 75 ИКС според Правилникот за оспособување за машинисти и огнари на речните бродови.

Член 50

Звањето управувач на брод му се признава:

1) на бродарец што се здобил со звање машински помошник од I класа (управувач на моторен чамец) според Уредбата за струките на поморската и внатрешната пловидба и Правилникот за приправничката служба, стручните испити и курсеви на струките на поморската и внатрешната пловидба, ако има пловидбен стаж од најмалку три години на работите на ова звање;

2) на бродарец што се здобил со звање ракувач со бродски мотор до 75 ИКС според Правилникот за полагање на испитите на техничкиот персонал на бродови за внатрешна пловидба или со звање управувач на моторен чамец (лагичка) до 20 тони истиснување и 75 ИКС според Правилникот за оспособување за машинисти и огнари на речните бродови, ако има пловидбен стаж од најмалку три години на работите на ова звање.

Член 51

Звањето ракувач на пловен багер (елеватор) на внатрешна пловидба од II класа му се признава на бродарец што се здобил со звање сообраќаен техничар (помошник ракувач на багер-елеватор) според Уредбата за струките на поморската и внатрешната пловидба и Правилникот за приправничката служба, стручните испити и курсеви на струките на поморската и внатрешната пловидба.

Член 52

Звањето ракувач на пловен багер (елеватор) на внатрешна пловидба од I класа му се признава на бродарец што се здобил со звање сообраќаен техничар (ракувач на багер — елеватор) според Уредбата за струките на поморската и внатрешната пловидба и Правилникот за приправничката служба, стручните испити и курсеви на струките на поморската и внатрешната пловидба.

Член 53

Звањето ракувач на пловна дигалка на внатрешна пловидба од II класа му се признава на бродарец што се здобил со звање сообраќаен техничар (помошник ракувач на пловна дигалка) според Уредбата за струките на поморската и внатрешната пловидба и Правилникот за приправничката служба, стручните испити и курсеви на струките на поморската и внатрешната пловидба.

Член 54

Звањето ракувач на пловна дигалка на внатрешна пловидба од I класа му се признава на бродарец што се здобил со звање сообраќаен техничар (ракувач на пловна дигалка) според Уредбата за струките на поморската и внатрешната пловидба и Правилникот за приправничката служба, стручните испити и курсеви на струките на поморската и внатрешната пловидба.

VI. Хонорари, трошоци и надоместоци**Член 55**

На членовите на испитните комисии, на испитувачите и на секретарот им припаѓа хонорар за работата во испитните комисии.

Хонорарот од претходниот став и материјалните трошоци во врска со работата на испитните комисии паѓаат на товар на стопанските организации сразмерно со бројот на нивните кандидати.

Член 56

На бродарците што полагаат испити од членот 23 на овој правилник во местото на живеењето односно запослувањето, им припаѓа надоместок за загубената плата односно за загубениот личен доход за време на полагањето на стручниот испит.

На бродарците што полагаат испити од членот 23 на овој правилник надвор од местото на живеењето односно запослувањето покрај надоместокот од претходниот став, им припаѓа и надоместок за патните трошоци според важечките прописи.

Надоместоците од претходните ставови им припаѓаат на бродарците само кога првпат полагаат испит.

VII. Овластувања**Член 57**

Бродарец што се здобил со определено звање според одредбите на овој правилник, може на пловилото да ги врши работите на тоа звање ако добие затоа соодветно овластување.

Член 58

Овластувањето за вршење определени работи во машински комплекс не може да му се издаде на лице помладо од 18 години без оглед на звањето што го има тоа.

Овластување за вршење определени работи односно определени служби на пловило не им се издава на укрцаните работници односно службеници од други струки ниту на приправниците за определени звања (поручник на внатрешна пловидба, машинист на внатрешна пловидба од II класа и сл.), како ниту на бродарците што на пловило вршат работи за кои не е потребна посебна стручна спрема.

Член 59

Овластувањето за вршење определени работи на звањата од членот 2 на овој правилник, издадено на бродарец, се забележува во бродарската книшка.

Член 60

На машинист на внатрешна пловидба од II класа и на машинист на внатрешна пловидба од I класа што до денот на влегувањето во сила на овој правилник се оспособени само за работа на парен или моторен погон може, ако имаат пловидбен стаж од најмалку една година во погон за кој не се оспособени — на работите од непосредно пониско звање од она со кое се здобиле, да им се издаде овластување и за вршење на работите на нивното звање во погон за кој не биле оспособени.

Член 61

Овластувањето за вршење определени работи на пловило му се издава на бродарец според стеченото звање, ако покрај општата здравствена способност ги исполнува и здравствените услови во поглед на видот и слухот.

Член 62

Овластувањето за вршење определени работи на пловило го издава капетанијата на пристаништето надлежна за издавање на бродарската книшка.

Овластувањето од претходниот став се издава само на писмено барање од бродарецот. Кон барањето мораат да се приложат докази за звањето според кое се определува видот на овластувањето и докази за исполнувањето на другите пропишани услови.

Член 63

Овластувањето за вршење определени работи на пловило се издава на образецот што го пропишува Управата за поморство и речен сообраќај.

Член 64

Бродарецот на кој првпат му се издава овластување за заповедање со пловило дава свечена изјава пред надлежниот старешина во капетанијата на пристаништето која на бродарецот му го врачува издаденото овластување.

Свечената изјава гласи:

„Јас (фамилијарно, татково и родено име) изјавувам:

дека верно ќе му служам на својот народ и дека ќе се придржувам кон Уставот и законите на Федеративна Народна Република Југославија;

дека, додека ќе пловам во својство на заповедник на пловило за внатрешна пловидба на Федеративна Народна Република Југославија, ќе им се покорувам на прописите и наредбите на органите на државната управа на внатрешната пловидба во татковината, а во странство — на дипломатско-конзуларните претставништва на ФНРЈ, како и дека тоа ќе го барам од својот подреден персонал на пловилото;

дека не ќе дозволам пловилото под мое заповедништво да служи непосредно или посредно за непријателски цели спрема Федеративна Народна Република Југославија;

дека секаде и во секоја прилика ќе ја бранам честа и угледот на својата земја и дека својата должност ќе ја вршам совесно.“

За дадената свечена изјава се составува записник кој треба да содржи лични податоци на бродарецот што ја дал свечената изјава и текст на свечената изјава. Записникот го потпишува бродарецот што ја дал свечената изјава и одговорниот службеник од капетанијата на пристаништето пред кој е дадена свечената изјава.

Член 65

Капетанијата на пристаништето надлежна за издавање на овластувањето за вршење определени работи на пловило може, ако бродарецот не ги исполнува пропишаните услови, со свое решение да го одбие барателот од барањето за издавање на овластување.

Член 66

Републичкиот орган на управата надлежен за работите на внатрешната пловидба (член 33) ќе му го одземе овластувањето за вршење определени работи на пловило, издадено според одредбите од овој правилник, на бродарец што на лекарски преглед ќе биде огласен за неспособен за вршење на службата на пловилата за внатрешна пловидба.

Органот од претходниот став може да ги одземе сите или некое од овластувањата на бродарец што тешко ќе ги повреди своите должности како член на посада на пловило за внатрешна пловидба, или не ќе постави според правилата за навигација и со тоа ќе ја загрози сигурноста на сообраќајот, ќе го оштети или загрози пловилото со кое управува, патниците, посадата или товарот на тоа пловило, или друго пловило.

Одземањето на овластувањето според одредбите од претходните ставови може да биде трајно или привремено до три години.

Член 67

Против решението за одбивање да се издаде овластување или за одземање на овластувањето од претходниот член, може да му се изјави жалба на органот на управата на внатрешната пловидба од непосредно повисок степен во рок од 15 дена од денот на примањето на решението.

Член 68

Начинот на водењето на евиденцијата за стручната спрема на бродарците на внатрешната пловидба и за издадените овластувања за вршење определени работи односно определена служба на пловило, како и потребните обрасци ги пропишува Управата за поморство и речен сообраќај во согласност со секретаријатите на Сојузниот извршен совет за трудот и за сообраќај и врски.

VIII. Работи за кои се издава овластување**Член 69**

Бродарецот на кој му е издадено овластување, ги врши следните работи:

1) морнарот — го одржува пловилото, опремата и приборот, ракува со палубните уреди, помага во крмарењето со пловилото со влечење и без влечење и во спроведувањето на товарен брод;

2) крмарот на товарен брод — управува со пловило без сопствен погон, без оглед на истиснувањето;

3) бродскиот крмар — крмари со брод и составува влечење;

4) бродоводачот на внатрешна пловидба — ги врши работите на офицер на палуба на бродови до 1.000 КС, заповеда со патнички брод до 200 патнички места и 250 КС, а со други бродови — до 400 КС;

5) поручникот на внатрешна пловидба — ги врши работите на офицер на палуба на бродови до 1.000 КС и заповеда со бродови до 400 КС;

6) капетанот на внатрешна пловидба — заповеда со бродови од сите видови и категории, без ограничување;

7) бродскиот опнар — го пали, ракува и одржува бродскиот парен котел и котловската постројка;

8) бродскиот моторист — управува со бродски мотори во вкупна јачина до 150 КС;

9) бродскиот машиноводач — управува со бродски парни или моторни машини во јачина до 400 КС и ги врши работите на офицер на машина на погонски комплекс во јачина до 1.000 КС;

10) машинистот на внатрешна пловидба од II класа — управува со бродски парни и моторни машини во вкупна јачина до 500 КС и ги врши работите на офицер на машина без оглед на видот и силата на погонските машини;

11) машинистот на внатрешна пловидба од I класа — управува со бродски парни и моторни машини од сите видови и во јачина без ограничување;

12) морнарот моторист од II класа — управува со пловило и мотор до 10 КС;

13) морнарот моторист од I класа — управува со брод и со мотор до 75 КС и до 20 тони истиснување;

14) управувачот на брод — управува со патнички брод и машина до 100 патнички места и 125 КС, а со други бродови до 150 КС;

15) ракувачот на пловен багер (елеватор) на внатрешна пловидба од II класа:

а) кај несамоодни пловни багери (елеватори) — ракува со технички уреди за багерување односно за работа на елеватори и со нивно поместување на работилиште, под надзор на ракувач на пловен багер (елеватор) на внатрешна пловидба од I класа;

б) кај самоодни пловни багери (елеватори) — ракува со технички уреди за багерување односно за работа на елеватори, под надзор на ракувач на пловен багер (елеватор) на внатрешна пловидба од I класа;

16) ракувачот на пловен багер (елеватор) на внатрешна пловидба од I класа:

а) кај несамоодни пловни багери (елеватори) — ракува со технички уреди за багерување односно за работа на елеватори и со нивно поместување на работилиште;

б) кај самоодни пловни багери (елеватори) — ракува со технички уреди за багерување односно за работа на елеватори;

17) ракувачот на пловна дигалка на внатрешна пловидба од II класа:

а) кај несамоодни пловни дигалки — ракува со технички уреди за работа на дигалка, макара, чекан и слични објекти и со нивно поместување на

работилиште, под надзор на ракувач на пловна дигалка на внатрешна пловидба од I класа;

б) кај самоодни пловни дигалки — ракува со технички уреди за работа на дигалка, макара, чекан и слични објекти, под надзор на ракувач на пловна дигалка на внатрешна пловидба од I класа;

18) ракувачот на пловна дигалка на внатрешна пловидба од I класа:

а) кај несамоодни пловни дигалки — ракува со технички уреди за работа на дигалка, макара, чекан и слични објекти и со нивно поместување на работилиште;

б) кај самоодни пловни дигалки — ракува со уреди за работа на дигалка, макара, чекан и слични објекти.

IX. Казнени одредби**Член 70**

За прекршок на пловидбените прописи и на прописите за безбедност на внатрешната пловидба ќе се казни, и тоа:

1) со парична казна до 20.000 динари — одговорниот службеник односно сопственикот на пловило, или нивниот агент, ако за член на посада на пловило за внатрешна пловидба на работно место за кое се бара определено звање, запосли лице без соодветно овластување за вршење на работите на тоа звање;

2) со парична казна до 10.000 динари:

а) заповедникот на брод или старешината на пловило, односно членот на посада што нив ги заменува, ако дозволи член на посада да ги врши на пловило за внатрешна пловидба оние работи за кои тој нема соодветно овластување;

б) лице што на пловило за внатрешна пловидба врши определени работи за кои нема пропишано овластување.

За прекршокот од точката 1 на претходниот став правно лице ќе се казни со парична казна од 50.000 динари.

X. Преодни и завршни одредби**Член 71**

Пловидбениот стаж пропишан како услов за здобивање со определено звање според прописите што важеле до влегувањето во сила на овој правилник, се признава како пловидбен стаж во смисла на членот 35 од овој правилник.

Член 72

На укрцаниот персонал на пловилата за внатрешна пловидба ќе му се издадат во срок од една година од денот на влегувањето во сила на овој правилник овластувања за вршење определени работи на пловилото.

Член 73

На бродарците што се здобиле со стручна спрема во странство звањето им го утврдува Управата за поморство и речен сообраќај. Признавањето на определено звање Управата за поморство и речен сообраќај може да го обуслови со полагање на дополнителен стручен испит.

За утврденото звање во смисла на претходниот став на бродарецот му се издава решение.

Против решението донесено според претходниот став бродарецот има право на жалба до Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски во рок од 15 дена од денот на примањето на решението.

Член 74

На бродарците што се затекнале во работен однос на денот на влегувањето во сила на овој правилник, им се утврдуваат звањата и за тоа им се издаваат решенија.

Член 75

Звањата во смисла на претходниот член ги утврдува комисијата што ја формира републичкиот орган на управата надлежен за работите на внатрешна пловидба (член 33).

Комисијата од претходниот став се состои од претседател и два члена од кои едниот го предлага републичкиот одбор на синдикатот на работниците за сообраќај и врски.

Член 76

Поблиски упатства за работата на комисијата за утврдување на звањата ги пропишува Управата за поморство и речен сообраќај во согласност со Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски.

Член 77

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престануваат да важат одредбите на Правилникот за приправничката служба, стручните испити и курсеви на струките на поморската и внатрешната пловидба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/48 и 80/49) што се однесуваат на внатрешната пловидба.

Член 78

Овој правилник влегува во сила осмиот ден по објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 2133

26 ноември 1960 година
Белград

Секретар
за сообраќај и врски,
Нико Далчевски, с. р.
Секретар за трудот,
Мома Марковиќ, с. р.

647.

Врз основа на точката 1а став 1 од Одлуката за пресметување разликата во цените при увозот и извозот („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/55, 22/56, 6/58, 23/58, 14/59 и 40/60), во согласност со сојузниот Државен секретаријат за работите на финансите и со сојузниот Државен секретаријат за работите на стоковниот промет, Комитетот за надворешна трговија издава

НАРЕДБА

ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА КОЕФИЦИЕНТИТЕ ЗА ПРЕСМЕТУВАЊЕ НА РАЗЛИКАТА ВО ЦЕНИТЕ ПРИ ИЗВОЗОТ И УВОЗОТ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРОИЗВОДИ И УСЛУГИ

1. Во Наредбата за коефициентите за пресметување на разликата во цените при извозот и увозот на определени производи и услуги („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 21/57, 30/57, 33/57, 40/57, 42/57, 45/57, 50/57, 52/57, 4/58, 6/58, 9/58, 11/58, 13/58, 14/58, 17/58, 19/58, 23/58, 29/58, 31/58, 40/58, 42/58, 45/58, 49/58, 9/59, 12/59, 15/59, 30/59, 31/59, 34/59, 49/59, 50/59, 51/59, 2/60, 7/60, 9/60, 17/60, 20/60, 21/60, 23/60, 25/60, 28/60, 31/60, 32/60, 36/60, 43/60 и 47/60) во точката I оддел Б во пранката 120 — Хемиска индустрија, текстот на редниот број 4 се менува и гласи:

„4. Амонијакови соли:

а) амониум бикарбонат, амониум нитрат,
амониум сулфат — — — — — 2,00

б) друго — — — — — 1,50“.

2. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува на работите на увоз оклучени од тој ден.

П. бр. 1961

1 декември 1960 година
Белград

Претседател
на Комитет за надворешна трговија,
Сергеј Крајгер, с. р.

648.

Врз основа на членот 4 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60), Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИТЕ СТАНДАРДИ ОД ПОДРАЧЈЕТО НА РУДНИЧКИТЕ ПРОСТОРИИ

1. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесуваат следните југословенски стандарди:

Пресеци на рудничките простории:

— Окна кружни, за два коша со — — — — — JUS B.Z0.101

по една количка на кат — — — — — JUS B.Z0.102

— Окна кружни, за два коша со — — — — — JUS B.Z0.103

по две колички на кат — — — — — JUS B.Z0.104

— Окна кружни, за кош и противет — — — — — JUS B.Z0.105

— Окна правоаголни, за два коша со по една количка на кат — — — — — JUS B.Z0.106

— Окна правоаголни, за кош и противет — — — — — JUS B.Z0.107

— Водилици за руднички извозни окна — — — — — JUS D.D9.101

2. Наведените југословенски стандарди се објавени во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

3. Овие југословенски стандарди се задолжителни и влегуваат во сила на 1 февруари 1961 година.

Бр. 5173

3 декември 1960 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод за стандардизација,
инж. **Славољуб Виторовиќ, с. р.**

649.

Врз основа на чл. 4 и 29 од Законот за југословенските стандарди („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/60), Југословенскиот завод за стандардизација донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ЈУГОСЛОВЕНСКИОТ СТАНДАРД ОД ОБЛАСТА НА КОЛОСЕЧЕН ПРИБОР

1. Престанува да важи следниот југословенски стандард:

Виоци со шестострана глава за железнички двојни прагови — — — — — JUS M.B1.075 донесен со Решението за југословенските стандарди за ситен колосечен прибор („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 16/58).

2. Југословенскиот стандард од претходната точка престанува да важи на 31 јануари 1961 година.

3. Во издание на Југословенскиот завод за стандардизација се донесува нов југословенски стандард, издание 1960 година, со следниот наслов и ознака:

Виоци со шестострана глава за железнички двојни прагови — — — — — JUS M.B1.075

4. Југословенскиот стандард од претходната точка е објавен во посебно издание на Југословенскиот завод за стандардизација, кое е составен дел од ова решение.

5. Југословенскиот стандард од точката 3 на ова решение е задолжителен и влегува во сила на 1 февруари 1961 година.

Бр. 5174

3 декември 1960 година
Белград

Директор
на Југословенскиот завод за стандардизација,
инж. **Славољуб Виторовиќ, с. р.**

650.

Врз основа на членот 43 став 2 точка 3 од Уредбата за организацијата, пословањето и управувањето со Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/53), Генералната дирекција на поштите, телеграфите и телефоните донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ОПТЕК НА ПРИГОДНИ ПОШТЕНСКИ МАРКИ ВО СПОМЕН НА ЗАСЛУЖНИТЕ ЛУЃЕ НА ЈУГОСЛОВЕНСКОТО КУЛТУРНО МИНАТО

На 24 декември 1960 година ќе се пушти во оптек серија од шест вредности на пригодни поштенски марки во спомен на заслужните луѓе на југословенското културно минато, и тоа:

- 1) од 15 динари, темнозелена, Иван Цанкар (1876—1918), писател;
- 2) од 20 динари, кафеавоцрвена, Силвие Страхимир Крањчевиќ (1865—1908), поет;
- 3) од 40 динари, сивокафеава, Паја Јовановиќ, (1859—1957), сликар;
- 4) од 55 динари, јоргованестокарминска, Ѓура Јакшиќ (1832—1878), писател и сликар;
- 5) од 80 динари, црноултрамарин, Михаило Пупин (1854—1935), физичар и електротехничар;
- 6) од 100 динари, темносива, Руѓер Бошковиќ (1711—1787), математичар, астроном, физичар и геодет

На сите марки над сликата на портретот е натписот: „Југославија“, и тоа: со кирилица на вредностите од 15, 55 и 100 динари, а со латиница на вредностите од 20, 40 и 80 динари. На долниот раб од секоја марка е ознаката на нејзината вредност и името на заслужниот човек, со годините на раѓањето и смртта.

Овие марки ќе бидат во продажба кај сите поголеми пошти до потрошувањето, а за франкирање на поштенски пратки ќе важат неограничено време.

Бр. 09-6864/6
26 ноември 1960 година
Белград

Генерална дирекција на поштите, телеграфите и телефоните

Генерален директор,
Првослав Васиљевиќ, с. р.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Законот за патентите и техничките унапредувања, објавен во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 44/60, се поткраднале долу наведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА ЗАКОНОТ ЗА ПАТЕНТИТЕ И ТЕХНИЧКИТЕ УНАПРЕДУВАЊА

1. Во членот 49 став 1 седмиот и осмиот ред треба да гласат: „заштита за тој пронајдок со право на првенство од денот на изложувањето на предметот изработен“.

2. Во членот 65 став 1 точка 1) во вториот ред зборовите: „(чл. 1 и 2)“ треба да се заменат со зборовите: „(чл. 11 и 12)“.

3. Во членот 79 втората реченица од ставот 2 треба да биде посебен, трети став.

Од Сојузната народна скупштина, 7 декември 1960 година, Белград.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Општиот закон за организацијата на здравствената служба, објавен во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/60, се поткраднале долу наведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА ОПШТИОТ ЗАКОН ЗА ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ЗДРАВСТВЕНАТА СЛУЖБА

1. Во членот 20 во вториот ред наместо зборот: „лекарските“ треба да стои зборот: „лекарите“.

2. Во членот 86 став 2 алинеја 3, во вториот ред наместо зборот: „престициди“, треба да стои зборот: „пестициди“.

Од Сојузната народна скупштина, 7 декември 1960 година, Белград.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Законот за печатот и за другите видови информации, објавен во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/60, се поткраднале долу наведените грешки, та се дава

ИСПРАВКА

НА ЗАКОНОТ ЗА ПЕЧАТОТ И ЗА ДРУГИТЕ ВИДОВИ ИНФОРМАЦИИ

1. Во членот 6 став 3 во првиот ред меѓу зборовите: „како“ и „со“ треба да се стави зборот: „и“.

2. Во членот 45 став 2 во последниот ред меѓу зборовите: „причините“ и „во“ треба да се стави зборот: „предвидени“.

Од Сојузната народна скупштина, 7 декември 1960 година, Белград.

По извршеното сравнување со изворниот текст утврдено е дека во текстот на Одлуката за доделување средства од стопанските резерви на федерацијата, објавен во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 44/60, се поткраднала долу наведената грешка, та се дава

ИСПРАВКА

НА ОДЛУКАТА ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ СРЕДСТВА ОД СТОПАНСКИТЕ РЕЗЕРВИ НА ФЕДЕРАЦИЈАТА

Во точката 2 став 1 во вториот ред наместо зборовите: „точката 1 под а)“ треба да стојат зборовите: „точката 1 под 1 под а)“.

Од Сојузната народна скупштина, 7 декември 1960 година, Белград.

УКАЗИ

Претседателот на Републиката, врз основа на членот 71 точка 4 од Уставниот закон, а на предлог од Државниот секретар за надворешни работи донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ИЗВОНРЕДНИОТ ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШЕН МИНИСТЕР НА ФНРЈ ВО ЛИБИЈА И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ НА ИЗВОНРЕДЕН ПРАТЕНИК И ОПОЛНОМОШЕН МИНИСТЕР НА ФНРЈ ВО ЛИБИЈА

I

Се отповикува

Илија Топалоски од должноста на извонреден пратеник и ополномошен министер на ФНРЈ во Либија.

II

Се назначува

Јован Вукмановиќ, досегашен отправник на работите на ФНРЈ во Либија, за извонреден пратеник и ополномошен министер на ФНРЈ во Либија.

III

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 21

25 ноември 1960 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседателот на Републиката, врз основа на членот 71 точка 4 од Уставниот закон, а на предлог од Државниот секретар за надворешни работи донесува

УКАЗ

ЗА ОТПОВИК ОД ДОЛЖНОСТ НА ПОСТОЈАНИОТ ПРЕТСТАВНИК НА ФНРЈ ПРИ ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ВО ЊУ-ЈОРК И ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ПОСТОЈАН ПРЕТСТАВНИК НА ФНРЈ ПРИ ОРГАНИЗАЦИЈАТА НА ОБЕДИНЕТИТЕ НАЦИИ ВО ЊУЈОРК

I

Се отповикува
Добривоје Видиќ од должноста на постојан претставник на ФНРЈ при Организацијата на Обединетите нации во Њујорк.

II

Се назначува
Мишо Павичевиќ, досегашен амбасадор во Државниот секретаријат за надворешни работи, за постојан претставник на ФНРЈ при Организацијата на Обединетите нации во Њујорк во звање на извонреден и ополномошен амбасадор.

III

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

IV

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 22

26 ноември 1960 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

Претседателот на Републиката, врз основа на членот 71 точка 4 од Уставниот закон, а на предлог од Државниот секретар за надворешни работи донесува

УКАЗ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ИЗВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШЕН АМБАСАДОР НА ФНРЈ ВО ТОГО СО СЕДИШТЕ ВО АКРА

I

Се назначува
Звонко Перишиќ, извонреден и ополномошен амбасадор на ФНРЈ во Гана, и за извонреден и ополномошен амбасадор на ФНРЈ во Того со седиште во Акра.

II

Државниот секретар за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила веднаш.

У. бр. 23

3 декември 1960 година

Белград

Претседател на Републиката,
Јосип Броз Тито, с. р.

РЕШЕНИЈА

Врз основа на членот 28 став 2 и членот 39 став 1 од Законот за државната управа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/56 и 44/57), во врска со членот 33 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/58 и 21/59), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ И РАЗРЕШУВАЊЕ НА СЕКРЕТАР НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА ИНДУСТРИЈА И НА СЕКРЕТАР НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА СООБРАЌАЈ И ВРСКИ

1. За секретар на Сојузниот извршен совет за индустрија се назначува Данило Кекиќ, член на Сојузниот извршен совет,

2. За секретар на Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски се назначува Марин Цетиниќ, член на Сојузниот извршен совет.

3. Поради одење на други должности, се разрешуваат: Хасан Бркиќ — од должноста секретар на Сојузниот извршен совет за индустрија и Пеко Дапчевиќ — од должноста секретар на Сојузниот извршен совет за сообраќај и врски.

Б. бр. 81

9 декември 1960 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

Врз основа на членот 27 став 2 од Законот за државната управа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/56), во врска со членот 33 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/58 и 21/59), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ НА ДРЖАВНИОТ ПОТСЕКРЕТАР ВО СЕКРЕТАРИЈАТОТ НА СОЈУЗНИОТ ИЗВРШЕН СОВЕТ ЗА ИНДУСТРИЈА

Се разрешува од должноста на државен потсекретар во Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за индустрија Ивица Гретиќ, поради одење на друга должност.

Б. бр. 74

3 декември 1960 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

Врз основа на членот 53 од Законот за државната управа („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 13/56 и 44/57), во врска со членот 11 став 3 од Уредбата за Сојузниот геолошки завод („Службен лист на ФНРЈ“ бр. 26/60) и со членот 33 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/58 и 21/59), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДИРЕКТОР НА СОЈУЗНИОТ ГЕОЛОШКИ ЗАВОД

Се назначува за директор на Сојузниот геолошки завод Ивица Гретиќ, сојузен народен пратеник.

Б. бр. 75

3 декември 1960 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

Врз основа на членот 27 став 2 од Законот за државната управа („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/56), во врска со членот 33 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/58 и 21/59), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА НАЗНАЧУВАЊЕ ДРЖАВЕН ПОТСЕКРЕТАР ВО ДРЖАВНИОТ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РАБОТИТЕ НА СТОКОВНИОТ ПРОМЕТ НА ФНРЈ

Се назначува за државен потсекретар во Државниот секретаријат за работите на стокониот

промет на ФНРЈ Милка Куфрин, сојузен народен пратеник.

Б. бр. 76
3 декември 1960 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

Врз основа на членот 5 од Уредбата за оснивање Сојузна комисија за физичка култура („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/57), во врска со членот 33 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/58 и 21/59), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА СОЈУЗНАТА КОМИСИЈА ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА

Поради зафатеност на други должности и функции, се разрешуваат од функцијата на член на Сојузната комисија за физичка култура Мишо Павиќевиќ, Иво Фрол и Милутин Вујовиќ, а на нивните места, за членови на Комисијата се именуваат:

Милијан Неоричиќ, претседател на Градскиот одбор на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Белград;

Перо Дјетелиќ, помошник секретар во Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за просвета и култура и

Милена Гордашевиќ-Затезало, член на Централниот совет на Сојузот на синдикатите на Југославија.

Б. бр. 77
5 декември 1960 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

Врз основа на точ. 3 од Одлуката за оснувањето и работата на Советот за туризам („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 12/60), во врска со членот 33 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/58 и 21/59), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НОВ ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СОВЕТОТ ЗА ТУРИЗАМ

Поради одење на должност на секретар на Европската економска комисија на ООН се разрешува од функцијата на претседател на Советот за туризам др Владимир Велебит и за нов претседател на Советот се именува Милка Куфрин, државен потсекретар за работите на стокониот промет.

Б. бр. 78
5 декември 1960 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

Врз основа на членот 3 од Уредбата за Советот за филм („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 3/58 и 12/59), во врска со членот 33 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/58 и 21/59), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НОВИ ЧЛЕНОВИ НА СОВЕТОТ ЗА ФИЛМ

Покрај членовите именувани со Решението на Сојузниот извршен совет Б. бр. 21 од 12 април 1960 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 19/60), за членови на Советот за филм се именуваат уште и:

Боривое Ромиќ, секретар на Централниот совет на Сојузот на синдикатите на Југославија и Миодраг Вукиќ, директор на Претпријатието за промет на филмови „Морава-филм“, во Белград.

Б. бр. 79
5 декември 1960 година
Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Вељко Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

Врз основа на членот 7 од Уредбата за управување со Сојузниот фонд за унапредување на културните дејности („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/57), во врска со членот 33 од Уредбата за организацијата и работата на Сојузниот извршен совет („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/58 и 21/59), Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ

ЗА ИМЕНУВАЊЕ НОВ УПРАВЕН ОДБОР НА СОЈУЗНИОТ ФОНД ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА КУЛТУРНИТЕ ДЕЈНОСТИ

Поради зафатеност на други должности и функции на досегашните членови на Управниот одбор на Сојузниот фонд за унапредување на културните дејности, именувани со Решението на Сојузниот извршен совет Б. бр. 2513/57 од 13 март 1957 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/57), се именува нов Управен одбор на Сојузниот фонд за унапредување на културните дејности во следниот состав, и тоа:

за претседател:

Мика Трипало, сојузен народен пратеник;

за членови:

Светислав Ѓуриќ, секретар на Советот за култура на НР Србија;

Војин Јелиќ, секретар на Советот за култура и наука на НР Хрватска;

Бено Зупанчич, секретар на Советот за култура, просвета и наука на НР Словенија;

Хасан Грапчановиќ, секретар на Советот за култура и наука на НР Босна и Херцеговина;

Стоимир Поповски, секретар на Советот за култура на НР Македонија;

Миладин Перовиќ, секретар на Советот за култура на НР Црна Гора;

Лепа Перовиќ, државен советник во Секретаријатот на Сојузниот извршен совет за просвета и култура;

Ѓуриѓе Бошковиќ, професор на Универзитетот во Белград;

Влада Мафариќ, директор на Сојузниот институт за заштита на културните споменици;

Ѓура Јакшиќ, диригент.

Б. бр. 80

5 декември 1960 година

Белград

Сојузен извршен совет

Секретар, Потпретседател,
Велько Зековиќ, с. р. Александар Ранковиќ, с. р.

ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

„Службени гласник Народне Републике Србије“ во бројот 48 од 26 ноември 1960 година објавува:

Закон за Завршната сметка за извршувањето на буџетот на НР Србија за 1959 година;

Закон за измени и дополненија на Законот за буџетот на НР Србија за 1960 година;

Закон за измени на Законот за просветно-педагошката служба;

Закон за библиотеките;

Одлука за избор на нов член во Одборот за стопанство на Соборот на производителите на Народното собрание на НР Србија;

Одлука за неусвојување на барањата на одделни општински народни одбори за ништење на одлуката на Народниот одбор на околицата Ниш бр. 9617/60.

Во бројот 49 од 3 декември 1960 година објавува:

Програма на испитот за квалификуван работник на службата за јавна чистотија во градовите на ФНРЈ, за занимањето асанатор;

Програма на испитот за висококвалификуван работник на службата за јавна чистотија во градовите на ФНРЈ, за занимањето асанатор.

НАРОДНЕ НОВИНЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ ХРВАТСКЕ

„Народне новине“ службени лист Народне Републике Хрватске во бројот 47 од 23 ноември 1960 година објавуваат:

Уредба за Старословенскиот институт во Загреб;

Уредба за Институтот за народна уметност во Загреб;

Уредба за Економскиот институт;

Одлука за именување претседател и членови на Одборот на Извршниот совет на Саборот за народно здравје и социјална заштита

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

„Службени лист Народне Републике Босне и Херцеговине“ во бројот 43 од 28 октомври 1960 година објавува:

Уредба за определување на републичките матични управни органи за прашањата на стручното оспособување на кадрите;

Одлука за определување на бројот и за избор на членови на Универзитетскиот совет и на факултетските совети на Универзитетот во Сараево;

Одлука за измена на Одлуката за изборот на членови на Советот на Високата стопанска школа во Сараево и на Високата техничка школа за погонски инженери од металургиска струка во Зеница;

Решение за разрешување и именување членови на републичките совети од редот на граѓани;

Правилник за ученичките книшки за ученици на основно училиште и гимназија;

Правилник за елементите на урбанистичка програма, генерален урбанистички план и регулационен план;

Наредба за определување на установите што ќе вршат надзор над производството на овошен и лозов посадочен материјал што се пушта во промет;

Решение за измени на Решението за основавање Комисија за поднесување предлози за назначување во звање педагошки советник;

Решение за именување претседател и членови што за советот на Републичкиот завод за запослување на работниците ги именува Извршниот совет на НР БиХ;

Во бројот 44 од 4 ноември 1960 година нема службен дел.

СОДРЖИНА:

	Страна
640. Указ за прогласување на Законот за организацијата на Југословенските железници	885
Закон за организацијата на Југословенските железници — — — — —	886
641. Указ за прогласување на Законот за организацијата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони — — — — —	896
Закон за организацијата на Југословенските пошти, телеграфи и телефони —	895
642. Уредба за измени на Уредбата за полагајните плати на службениците на просветните установи — — — — —	910
643. Одлука за исплата на аконтација на уживателите на пензии — — — — —	910
644. Одлука за измени на составот на некои одбори и комисии на Сојузниот извршен совет — — — — —	910
645. Упатство за утврдување на основните и за пресметување на придонесот за буџетите од личниот доход на новороденчката награда на службениците и работниците на сојузните државни органи и установи што вршат јавна служба — — — — —	911

	Страна		Страна
646. Правилник за стекнување и признавање на звања на членовите на посада на пловила за внатрешна пловидба — — —	911	650. Решение за пуштање во оптек на пригодни поштенски марки во спомен на за-служните луѓе на југословенското културно минато — — — — —	920
647. Наредба за измена на Наредбата за коефициентите за пресметување на разликата во цените при извозот и увозот на определени производи и услуги — —	919	Исправка на Законот за патентите и техниките унапредувања — — — — —	920
648. Решение за југословенските стандарди од подрачјето на рудничките простории —	919	Исправка на Општиот закон за организацијата на здравствената служба — — —	920
649. Решение за југословенскиот стандард од областа на колосечен грибор — — —	919	Исправка на Законот за печатот и за другите видови информации — — — — —	920
		Исправка на на Одлуката за доделување средства од стопанските резерви на федерацијата — — — — —	920

ПОКАНА НА ПРЕТПЛАТА НА „СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ ЗА 1961 ГОДИНА

ПРЕТПЛАТАТА НА „СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ ЗА 1961
ГОДИНА ИЗНЕСУВА:

ЗА НАШАТА ЗЕМЈА . . . 2.000 ДИНАРИ

ЗА СТРАНСТВО 3.000 ДИНАРИ

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ СЕ ОТПРЕМА САМО ПО
ПРИМЕНАТА УПЛАТА.

Препорачуваме уплатата да се изврши најдоцна до 25 декември за да не дојде до запирање на отпремата на весникот.

Претплатата на „Службен лист на ФНРЈ“ се прима само за цела година а се уплатува на жиро сметка на „Службен лист на ФНРЈ“ 101-11/1-30 кај Народната банка на ФНРЈ во Белград, на благајната на „Службен лист на ФНРЈ“, Белград, Краљевик'а Марка број 9 и во Продавницата на „Службен лист на ФНРЈ“, Белград, Бранкова ул. 16

ПРЕТПЛАТА НА ДОДАТОЦИТЕ НА „СЛУЖБЕН ЛИСТ“ НА ФНРЈ ЗА 1961 ГОДИНА

1. „МЕГУНАРОДНИ УГОВОРИ И ДРУГИ СПОРАЗУМИ“ — претплатата изнесува 1.300 динари а за странство 2.200 динари.

2. „ОДЛИКОВАЊА И ПОМИЛОВАЊА“ — претплатата изнесува 400 динари а за странство 800 динари.

Претплатата се полага на жиро сметка на „Службен лист на ФНРЈ“ 101-11/1-30 кај Народната банка на ФНРЈ во Белград, на благајната на „Службен лист на ФНРЈ“ — Белград, Краљевик'а Марка бр. 9 и во Продавницата на „Службен лист на ФНРЈ“, Белград, Бранкова улица број 16.